



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 24 мај 2000
Скопје

Број 41

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2031.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Сабри Севѓули Бајрами, од Скопје, во траење од 3 месеци,
2. Кочко Ѓорѓи Газепов од Радовиш, во траење од 3 месеци,
3. Јован Кирил Ристов од Струмица, во траење од 3 месеци.

II

Делумно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Тодорче Симон Тодевски од Скопје, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-675
22 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

2032.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ, ПРИЗНАВАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОРТА

1. Се прогласува Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 мај 2000 година.

Бр. 07-2028/1
11 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ, ПРИЗНАВАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОРТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува производството, доработката, прометот и извозот и увозот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување од растително потекло, како и признавањето, одобрувањето и заштитата на сортата со исклучок на семенскиот материјал и садниот материјал од шумски растенија.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. Семенски материјал е материјал кој е наменет за производство на растенија, кои се размножуваат генеративно;
2. Саден материјал од луковици и кртоли е материјал што е наменет за производство на растенија добиен од луковици и кртоли;
3. Саден материјал е материјал што е наменет за производство на растенија од винова лоза и овошки, кој се размножува вегетативно и генеративно;
4. Материјал за размножување се растенија и делови од растенија од градинарски растенија (зеленчук), овошни растенија, лоза и украсни растенија, што се наменети за производство на растенија или посебно за одгледување добиен во инвитро систем;
5. Предосновен семенски материјал е материјал од претходен степен од било која генерација од родителските компоненти и основното семе, а претставува најмала количина на семе која одгледувачот ја користи за одржување на сортата и за производство на основното семе;
6. Основен семенски материјал е материјал кој е произведен од одржувачот, согласно со прифатениот метод за одржување на сортата, внесена во листата на сорти или под чија контрола и упатство е добиен и признат како основен семенски материјал, наменет за производство на сертифициран семенски материјал;
7. Сертифициран семенски материјал е материјал кој е добиен непосредно од основниот семенски материјал или од семенски материјал од претходен степен кој ги исполнува условите утврдени за сертифициран семенски материјал;
8. Сертифициран семенски материјал прва генерација е материјал кој е добиен од сертифициран семенски материјал и ги исполнува условите утврдени за сертифициран семенски материјал прва генерација;
9. Стандарден семенски материјал е материјал кој е застапен само кај градинарските растенија, одобрени или внесени сорти во листа на сорти, што одговараат

на условите утврдени за стандарден семенски материјал;

10. Трговски семенски материјал е материјал на одредени видови растенија, освен зеленчуковите видови што одговара на видот и е одобрен како трговски семенски материјал во посебни услови;

11. Предосновен саден материјал е материјал од претходен степен од било која генерација од родителските компоненти и основниот саден материјал кој претставува најмала количина која одгледувачот ја користи за одржување на сортата и за производство на основниот саден материјал;

12. Основен саден материјал е материјал кој е произведен од одржувачот, согласно со прифатениот метод за одржување на сортата, внесена во листата на сорти или под чија контрола и упатство е добиен и признат како основен саден материјал, наменет за производство на сертифициран саден материјал;

13. Сертифициран саден материјал е материјал кој е добиен од основен саден материјал (матични растенија) кој ги исполнува условите утврдени за сертифициран саден материјал;

14. Сертифициран материјал за размножување е материјал кој е добиен од основен материјал за размножување кој ги исполнува условите утврдени за сертифициран саден материјал за размножување;

15. Стандарден саден материјал е материјал од одобрени сорти винова лоза, овошни растенија и украсни растенија кои одговараат на утврдените услови за стандарден саден материјал;

16. Стандарден материјал за размножување е материјал од одобрени сорти винова лоза, овошни растенија и украсни растенија кои одговараат на утврдените услови за стандарден материјал за размножување;

17. Трговски саден материјал е материјал на одредени видови што одговара на видот и е одобрен како трговски саден материјал;

18. Трговски материјал за размножување е материјал на одредени видови што одговара на видот и е одобрен како трговски материјал за размножување;

19. Мешавина на семенски материјал е материјал на одредени видови, сорти или категории во меѓусебни мешавини;

20. Вид (Species) е целокупност на индивидуи со исто потекло видови растенија, збирки и поделби на видовите растенија;

21. Наследни компоненти се родителски форми, сорти и линии одгледувани за создавање на други сорти;

22. Сорта е група растенија-индивидуи карактеристични по некоја важна стопанска особина;

23. Линија-клон е потомство од едно самооплодено растение;

24. Род е повеќе блиски видови растенија групирани според важни заеднички карактеристики;

25. Автор е создавач и одржувач на сортата;

26. Сопственик на сорта е правно и физичко лице кое ја создало сортата;

27. Одржувач е автор-создавач, правно и физичко лице овластено од авторот и сопственикот и правно и физичко лице определено со лиценца за одгледување на сортата;

28. Производство е процес на добивање на категорија на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, под стручна и здравствена контрола од овластени правни лица;

29. Доработка е процес на сушење, пречистување, сортирање, гланцирање, дробење, грушење, обеззаразување, пакување, пломбирање, сертифицирање, сместување и чување на семето;

30. Пуштање во промет е понуда, чување на залихи за издавање и секој вид, давање на други правни лица на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување;

31. Увоз и извоз е пуштање во промет на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување во и од Република Македонија;

32. Листа на сорти е листа на одобрени и заштитени сорти;

33. Листа на видови растенија е листа на одобрени видови растенија;

34. Земја-членка е земја-членка на Европската унија;

35. Членка на меѓународното здружение е држава, која е член на Меѓународното здружение за заштита и одгледување на растенијата и

36. Меѓународни договори се билатерални и мултилатерални договори, како и прописи на Европската унија кон кои пристапила или ги склучила Република Македонија.

Член 3

Заради вршење на работите со контролата на производството, доработката, прометот, увозот и извозот кај семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, како и признавањето, одобрувањето и заштита на сортата се оснива Управа за семе и саден материјал (во натамошниот текст: Управа) во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

II. ПРОИЗВОДСТВО, ДОРАБОТКА, ПРОМЕТ, УВОЗ И ИЗВОЗ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ

Член 4

Во производство, доработка и промет може да се пушти семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување од растително потекло, ако е во листа на сорти од следниве категории:

1. Предосновен семенски материјал;
2. Основен семенски материјал;
3. Сертифициран семенски материјал;
4. Сертифициран семенски материјал прва генерација;
5. Стандарден семенски материјал;
6. Трговски семенски материјал;
7. Предосновен саден материјал;
8. Основен саден материјал;
9. Сертифициран саден материјал;
10. Сертифициран материјал за размножување;
11. Стандарден саден материјал;
12. Стандарден материјал за размножување;
13. Трговски саден материјал;
14. Трговски материјал за размножување и
15. Мешавина на семенски материјал.

Категориите основен семенски материјал; сертифициран семенски материјал; сертифициран семенски материјал прва генерација; стандарден семенски материјал; сертифициран материјал за размножување; основен саден материјал; сертифициран саден материјал; стандарден саден материјал и стандарден материјал за размножување подлежат на испитување и постконтрола на сортата и материјалот во текот на вегетација и во лабораторија, а категориите трговски се-

менски материјал, трговски саден материјал, трговски материјал за размножување и мешавина семенски материјал подлежат на контрола по потреба.

Постконтролата во текот на вегетација ја врши Комисија за постконтрола формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Комисијата ја утврдува состојбата со предлог за одобрување или одбивање на посевот доставен до Управата. Постконтролата во лабораторија ја врши правно лице овластено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Начинот за вршење на испитувањата и постконтролата, како и висината и начинот на плаќањето на трошоците за таа намена ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1. Производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување

Член 5

Производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да врши трговско друштво кое ги исполнува следниве услови:

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице со завршен Земјоделски факултет од соодветна област со работно искуство најмалку три години во производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување и

2. Да има обезбедено површини, објекти, опрема, соодветна лабораторија и стручна контрола.

Производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да врши и физичко лице со завршен Земјоделски факултет од соодветната област со работно искуство од најмалку три години во производство на семенски материјал, садниот материјал и материјалот за размножување и да ги исполнува условите од став 1 точка 2. на овој член.

Производителите од ставовите 1 и 2 на овој член се запишуваат во Регистарот на производители што се води во Управата.

Член 6

За производство може да се употреби семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување ако ги исполнува следниве услови:

1. Сортата да е призната согласно со член 52 од овој закон;

2. Сортата да е објавена согласно со член 57 од овој закон;

3. Сортата да не е со изминат рок на важење согласно со член 54 од овој закон;

4. Сортата да е со потребната чистота, ртливост и здравствена состојба;

5. Да се одредени комбинациите на калемите и подлогите кај калеманата винова лоза и овошките;

6. Да се одредени видовите кај кои основниот семенски материјал треба да се добие од признат предосновен семенски материјал;

7. Да се одредени видовите кај кои од сертифициран семенски материјал од прва генерација може да се добие сертифициран семенски материјал од втора генерација;

8. Да се одредени методите за одобрување на производството на семенски материјал; саден материјал и материјалот за размножување и за земање проби;

9. Да е обезбеден саден материјал од основен или сертифициран саден материјал за производство на саден материјал на луковици и клубени;

10. Да се одредени видовите и методите за оплемењување на материјалот за размножување и земање проби и

11. Да се намирани трошоците сврзани со одобрувањето и заштитата на сортата.

Условите од став 1 точки 4, 5, 6, 7, 8 и 10 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 7

Семенски материјал и саден материјал, освен саден материјал добиен од луковици и кртоли, произведен во странство, може да биде одобрен за производство од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство без контрола на посевот во полски услови ако е:

1. основен семенски материјал и саден материјал кој е добиен од предосновен семенски материјал и предосновен саден материјал и

2. сертифициран семенски материјал и сертифициран саден материјал.

Член 8

Ако снабдувањето со сертифициран семенски материјал и сертифициран саден материјал, не е обезбедено во Република Македонија или од земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри производство на стандарден семенски материјал и стандарден саден материјал за стопански цели со определена чистота, ртливост, здравствена состојба и сортна чистота во зависност од видовите култури.

Член 9

Производителот на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување води евиденција за:

1. масата и бројот на парчињата, како и потеклото на семенскиот материјал, садниот материјал, материјалот за размножување употребен за производство;

2. масата и бројот на парчињата за издадениот семенски материјал, садниот материјал и материјалот за размножување;

3. масата и бројот на парчињата од семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување кој е употребен за сопствено производство и

4. другата количина на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување која е одбиена или вратена назад.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води во посебна книга.

Формата и содржината на книгата од став 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Податоците од евиденцијата се чуваат три години од денот на нивното внесување во книгата на евиденција.

Член 10

Производителот е должен да го пријави производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, до Управата и до овластеното правно лице за вршење на стручни прегледи и тоа за:

1) семенскиот материјал еден месец после сеидбата и

2) садниот материјал и материјалот за размножување најдоцна до 30 април во тековната година.

Производителот е должен да достави извештај до Управата за произведените количини на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување по видови и сорти.

Пријавувањето на производството од став 1 на овој член се врши со посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и го определува рокот за доставување на извештајот од став 2 на овој член.

Член 11

Заради заштита на потрошувачот, при појава на отстапувања на пропишаните својства на сортата се врши дополнителна контрола на квалитетот и идентитетот на сортата на семенскиот материјал, садниот материјал и на материјалот за размножување од одобрената сорта, земајќи ги предвид и биолошките особини, дали:

1) одговараат на утврдените својства наведени во решението за одобрување на сортата и другите важни ознаки и

2) здравствената состојба е исправна.

Ако со дополнителната контрола од став 1 на овој член се потврди дека семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување не се идентични на сортата и видот, тогаш министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може на производителот да му го забрани тоа производство до потврдување на квалитетот и идентитетот.

Квалитетот и идентитетот на сортата ја утврдува Комисија за дополнителна контрола формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисијата од став 3 на овој член врши дополнителна контрола на квалитетот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, заради утврдување на идентитетот на сортата согласно со одредбите на Меѓународната организација за постконтролни тестови за испитување на идентитетот и чистотата на вариететот (OESD) и Меѓународната организација за квалитетните својства на семето (ISTA).

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината на трошоците за утврдување на квалитетот и идентитетот на сортата. Средствата по оваа основа ќе се користат за намените предвидени во Програмата од член 86 став 3 на овој закон. Средствата ќе се уплатуваат на посебна сметка - сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 12

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може по исклучок да одобри за производство и доработка на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување кој не ги исполнува условите од член 6 став 1 точки 1 до 5 на овој закон во случај на елементарни непогоди, недостиг на пазарот од семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување кој ги исполнува пропишаните услови или во други случаи утврдени со меѓународни договори кој Република Македонија ги има склучено или им пристапила.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може по исклучок да одобри производство на трговски семенски материјал, трговски саден материјал и трговски материјал за размножување во случај на губење на видот како последица од елементарни непогоди. Трговскиот семенски материјал, трговскиот саден материјал и трговскиот материјал за размножување треба да одговара на видот со пропишаните услови.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува квалитетните својства во однос на чистотата, ртливоста, здравствената состојба и

формата на видовите на трговскиот семенски материјал и трговскиот саден материјал кој треба да биде пуштен во производство и промет.

2. Доработка на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување

Член 13

Доработка на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да врши трговско друштво кое ги исполнува следниве услови:

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице за доработка на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, со завршен Земјоделски факултет од соодветна област со работно искуство најмалку три години во доработка на семето и

2. Да има обезбедено соодветни објекти, опрема и стручна контрола.

Доработувачите од став 1 на овој член се запишуваат во Регистарот на доработувачи што се води во Управата.

Член 14

За доработка може да се употреби семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување ако ги исполнува условите од член 6 став 1 точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој закон.

Член 15

Стручна контрола на производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување и доработка може да врши стручно лице овластено за одобрување на семенски посеви, посеви со лувкови и кртоли, лозови и овошни насади.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува акт за овластувањето од став 1 на овој член.

Актот за овластување од став 2 на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Стручното лице од став 1 на овој член треба да е со завршен Земјоделски факултет од соодветната област со работно искуство најмалку 5 години во производство и доработка на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување,

Одобрувањето на посевот од став 1 на овој член се врши со издавање на аprobante уверение од страна на стручното лице.

Трошоците за извршување на стручната контрола од став 1 на овој член ги поднесуваат носителите на производството и доработката.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината и начинот на плаќање на трошоците за вршење на стручната контрола на производството и доработката одделно по видови култури.

Член 16

Испитување на квалитетните својства на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување и идентитетот на сортата може да врши правно лице овластено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство кое ги исполнува следниве услови:

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице за вршење на лабораториски анализи со завршен Земјоделски факултет од соодветна област со работно искуство најмалку три години во структурата и

2. Да има обезбедено соодветна лабораторија со потребна опрема за квалитетно вршење на анализите.

Извршените испитувања за идентитетот на сортата може да се потврдат од овластена служба од друга земја со која Република Македонија има склучено ме-

ѓународен договор или од земја со која нема склучено меѓународен договор, според меѓународните договори што ја обврзуваат Република Македонија.

3. Промет на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување

Член 17

Промет на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да врши трговско друштво кое ги исполнува следниве услови:

1. Да им вработено најмалку едно стручно лице за вршење промет со завршен Земјоделски факултет од соодветна област со работно искуство од најмалку три години и

2. Да има обезбедено соодветен магацински простор за сместување на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување.

Трговското друштво од став 1 на овој член се запишува во Регистарот на прометници што се води во Управата.

Член 18

Семенскиот материјал и садниот материјал може да се пушти во промет ако ги исполнува следниве услови:

1. Да е одобрен како основен семенски материјал, основен саден материјал, сертифициран семенски материјал, сертифициран саден материјал и стандарден саден материјал;

2. Да е одобрен согласно со член 8 на овој закон, како стандарден семенски материјал и истиот да одговара на пропишаните услови за стандарден семенски материјал;

3. Да е одобрен согласно со член 12 став 1 и член 21 став 4 на овој закон како трговски семенски материјал и трговски саден материјал за стопански цели, да е идентичен на формата да се извршени анализи за способноста за ртењето на семето, како и здравствена состојба од овластено правно лице;

4. Да е дозволен увоз согласно со член 23 и член 28 став 1 на овој закон;

5. Да има договор или согласност од авторот за размножување како предосновен семенски материјал од некоја дозволена сорта и истиот да е даден на земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор;

6. Ако не е заштитена, а припаѓа на некоја сорта или група растенија што се означени и опишани и ако не постои причина која ја поништува ознаката според член 51 став 1 од овој закон и ги исполнува условите утврдени во член 6 од овој закон;

7. Да е доработен и прописно пакуван согласно со член 29 од овој закон и

8. Да е оригинално пакуван од производителот или доработувачот.

Член 19

Трговското друштво кое семенскиот материјал и садниот материјал прво го пушта во промет или повторно го пакува и пушта во промет, потребно е да води евиденција за тежината и бројот на парчињата и потеклото.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води во посебна книга.

Формата и содржината на книгата од став 2 на овој член и начинот на водење на евиденцијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Податоците од евиденцијата се чуваат три години од денот на нивното внесување во книгата на евиденција.

Член 20

Материјалот за размножување може да се пушти во промет ако ги исполнува следниве услови:

1. Да е одобрен како материјал за размножување;

2. Ако не е заштитен како материјал за размножување од овошни растенија, лозја и украсни растенија, а припаѓа на некоја сорта или група на растенија што се означени и доволно точно опишани и ако не постои причина која ја поништува ознаката според член 49 став 1 на овој закон и која одговара на условите утврдени според член 6 став 1 на овој закон;

3. Да припаѓа на некоја сорта како материјал за размножување на зеленчук, која е призната согласно со член 52 од овој закон или е внесена во листа на сорти во некоја земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор и

4. Ако е прописно пакуван согласно со член 30 и член 32 од овој закон.

Материјалот за размножување може да биде пуштен во промет се додека одговара на условите за стандарден материјал или ако не одговара на тие услови, а се користи за научни и изложбени цели.

Член 21

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи семенски материјал од различни видови, сорти или категории, да се увезе и пушти во промет во меѓусебна мешавина, како и во мешавина со сорти и видови кои не подлежат на условите за семенски материјал, доколку има потреба од нив во земјата само за стопански цели.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за заштита на потрошувачот може да одобри одреден материјал за размножување да се пушти во промет ако се достави ознаката и описот според условите утврдени во член 20 став 1 точка 2 на овој закон.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство заради заштита на потрошувачот, може по исклучок да одобри одреден материјал за размножување да биде пуштен во промет кој не ги исполнува условите од став 2 на овој член во случај на елементарни непогоди и недостиг на пазарот од материјал за размножување кој ги исполнува пропишаните услови или во други случаи утврдени со меѓународни договори.

Ако снабдувањето со сертифициран семенски материјал не е обезбедено, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи пуштање во промет трговски семенски материјал од одредени видови и количини за стопански цели.

Трговски, семенски и саден материјал мора да биде идентичен на формата кај видовите кај кои пуштањето во промет на семенскиот материјал и садниот материјал е условено со одредени форми.

Заради обезбедување на семенски материјал од одредени видови култури за одреден временски период, а најмногу до една година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри увоз на сертифициран семенски материјал од одредена сорта, ако е во рок на важење согласно со член 52 и ако издаденото решение според член 56 на овој закон е истоветно со одобрувањето во земјата извозник.

4. Увоз и извоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување

Член 22

Увоз и извоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да врши трговско друштво кое ги исполнува следниве услови:

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице со најмалку завршен Земјоделски факултет од соодветна област со работно искуство од најмалку три години и

2. Да има обезбедено соодветен магацински простор за сместување на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување.

Трговското друштво од став 1 на овој член се запишува во Регистарот на увозници и извозници што се води во Управата.

Член 23

Увоз и извоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување може да се врши од категориите на основен семенски материјал, сертифициран семенски материјал, стандарден семенски материјал и стандарден саден материјал ако:

1) сортата е одобрена и нејзиното одобрување не е оспорено;

2) е во рок на важење утврден со член 52 од овој закон;

3) не подлежи на ограничувања за ставање во промет освен ако Република Македонија е овластена да го забрани пуштањето во промет семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување од оваа сорта согласно со меѓународните договори и

4) сортата е наменета за одгледување, за истражување, за изложување, за признавање и за одобрување за воведување нова сорта.

Увоз на стандарден семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, како и нивно пуштање во промет може да биде одобрен согласно со член 8 од овој закон.

Увоз се одобрува ако семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување одговараат на условите утврдени во член 6 став 1 точка 4 на овој закон. Ако семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување е одобрен во земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор, тогаш семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување треба да одговараат на најниско утврдените услови пропишани во таа земја и на европските стандарди.

Член 24

Заради заштита на потрошувачот при прометот, увозот и извозот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување потребно е да се обезбеди сертификат за:

1) квалитет според условите пропишани од Меѓународната организација за квалитетните својства на семето (ISTA);

2) идентитет според условите пропишани од Меѓународната организација за постконтролни тестови за испитување на идентитетот и чистотата на вариететот (OECD) и

3) здравствена исправност според условите пропишани во Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (IPPC).

Член 25

Заради заштита и одржување на квалитетот на домашното производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да го забрани или ограничи увозот на семенскиот материјал, саден материјал и материјал за размножување од одредени сорти кои се признати во Република Македонија.

Член 26

Условите пропишани во член 23 став 1 и член 25 на овој закон не се применуваат врз семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување кој:

1) се наоѓа под царински надзор;

2) е наменет за сеесење, садење или расадување во полињата во граничното подрачје на Република Македонија од оваа страна на границата, а со која се стопанисува од другата страна на границата на Република Македонија и

3) се наоѓаат во официјални испитувања за признавање на сортата во Република Македонија.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи увоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување што не одговара на пропишаните услови од член 23 на овој закон ако истиот:

1) е наменет за размножување врз основа на договор за размножување, а произведениот семенски материјал треба да биде извезен;

2) врз основа на договор за размножување со земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор според член 18 став 1 точка 5 од овој закон кој е размножен во странство;

3) е одобрен согласно со член 7 од овој закон;

4) е наменет за доработка и пакување за повторен извоз или пуштен во промет како стандарден семенски материјал, трговски семенски материјал, трговски саден материјал и трговски материјал за размножување доколку пуштањето во промет на истиот е одобрено според член 8, член 12 став 1 и член 21 став 5 од овој закон;

5) како семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување е наменет за реекспорт и

6) е наменет за одгледување, истражување, изложување и испитување за службени цели.

Член 27

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може доколку е потребно за спроведување на меѓународните договори да пропише, семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување наменет за извоз надвор од земјите членки, да се одржува одделно од друг семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување и истиот соодветно да се означи, како и да ги определи потребните податоци и видот на означувањето.

5. Означување и пакување на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување

Член 28

Семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, со исклучок на трговскиот семенски материјал и трговскиот саден материјал, може да биде пуштен во промет, само ако има ознака на сортата која мора да биде лесно препознатлива и јасно читлива.

Означувањето и пакувањето на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување го врши производителот или доработувачот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување.

Член 29

Семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување може да биде увезен или пуштен во промет само во пакување или во садови доколку ги исполнува условите утврдени во член 18 став 1 на овој закон.

Кај садниот материјал и материјалот за размножување снопчињата и садовите се изедначени со пакувањето.

Врз пакувањето или врз садовите треба да се наведат:

1. Видот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување;
2. Ознаката на сортата;
3. Категорија на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување и
4. Кај основниот семенски материјал, сертифицираниот семенски материјал, сертифицираниот семенски материјал прва генерација, стандардниот семенски материјал и стандардниот саден материјал бројот на решението за одобрување, а кај трговскиот семенски материјал и трговскиот саден материјал бројот на одобрението за увоз.

Член 30

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство заради заштита на потрошувачот и за уредување на прометот на семенскиот материјал и садниот материјал, ќе ги пропише:

1. Видот на означувањето, на пакувањето или видот на садовите, нивното затворање и осигурување на затворањето;
2. Потребните податоци кај одреден семенски материјал и саден материјал, на, или во пакувањата, или садовите да се наведат додатни податоци особено за производителот или правното лице што врши промет, потеклото, времето и видот на производството, размножувањето и третирањето, времето на земање проби и затворањето, својствата, сортирањето, составот, целта на употребата, тежината и бројот на парчињата и
3. Начинот на пакувањето на семенскиот материјал и садниот материјал од одредени сорти или категории при што да се користи само не употребуван материјал за пакување или посебно третирани садови.

Заради олеснување на прометот со семенски материјал и саден материјал и за заштита на потрошувачот, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи исклучоци во врска со пакувањето и означувањето предвидено во член 29 на овој закон доколку има недостиг на пазарот од одреден вид на семенски материјал и саден материјал.

Член 31

Садниот материјал и материјалот за размножување може да биде увезен или пуштен во промет само ако е врзан во снопчиња, спакуван во одреден материјал за пакување или садови и да биде означен.

Член 32

Семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување не смее да биде пуштен во промет со ознака, податок или пакување што може да доведе во заблуда, особено за својствата, потеклото, квалитетот и третирањето.

Реколтен материјал не смее да се пушти во промет како семенски материјал и саден материјал или материјал за размножување со ознака, податок или форма што може да биде употреблив како семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување.

Член 33

Од денот на купувањето на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување важи гаранцијата за автентичноста на видот на некоја сорта за време од една година за семенскиот материјал и садниот материјал кај едногодишните култури и за време од три години за садниот материјал и материјалот за размножување кај повеќе годишните култури.

Член 34

Правното лице што го пушта во промет, доработува и пакува семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, треба во рок од еден месец пред пуштање во промет, да го пријави во Управата:

1. Сопственото производство од основен семенски материјал, сертифициран семенски материјал и сертифициран семенски материјал прва генерација и стандарден семенски материјал, стандарден саден материјал и стандарден материјал за размножување и
2. Семенскиот материјал и садниот материјал што го издава на крајниот потрошувач.

Правното лице од став 1 на овој член води евиденција за влезот и излезот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување по тежина и број на парчиња и истата со пропратна документација да ја чува шест години, а за материјалот за размножување, треба да води евиденција за потеклото, производството, за чување на остатокот од материјалот за размножување и за извршените испитувања.

Евиденцијата од став 2 на овој член се води во книга за евиденција, чија содржина и форма ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 35

Заради обезбедување сигурност во производството на семенскиот материјал и одржувањето на растителните видови, чии зрна може да се користат освен за семе и за други намени, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство дава согласност.

Видовите растенија од став 1 на овој член се:

- тврда пченица - *Triticum durum*,
- сончоглед - *Helianthus Annuus*,
- кикиритки - *Arachis hypoge*,
- сусам - *Sesamum indicum*,
- афион - *Papaver Somniferum* и
- тиква - *Cucurbita pepo*.

III. ПРИЗНАВАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОРТА

1. Постапка за признавање и одобрување на сорта

Член 36

Барање за признавање и одобрување на сорта поднесува сопственикот и авторот.

Кога сортата е создадена од повеќе автори, право за поднесување за признавање и одобрување на сортата имаат сите создавачи. Во случај еден или повеќе од создавачите на сортата да се откажат во постапката за признавање и одобрување на сортата, другите создавачи го остваруваат тоа право.

Право за поднесување барање за признавање и одобрување на сорта, создадена во државни, научни и други институции, има институцијата со авторот, во рок од три месеци од завршување на испитувањето по барање на авторот. Во спротивно правото за признавање и одобрување на сортата преминува на авторот.

Кога сортата е создадена врз основа на договор меѓу правното лице и авторот, правото за поднесување барање за признавање и одобрување припаѓа на лицето определено со договорот.

Барањата за признавање и одобрување на сорта од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член ќе поднесуваат до Управата.

Право за поднесување на барање за признавање и одобрување на сорта имаат и сопственици и автори на сорта од други земји преку овластени застапници во Република Македонија.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува елементите кои треба да се содржани во барањето.

Член 37

Барањето се отфрла ако барателот:

- 1) не ја доставил потребната количина семе или материјал за размножување и пропишаните документи со сите потребни податоци;
- 2) не дал ознака за сортата;
- 3) не ги уплатил утврдените трошоци за испитување на сортата и
- 4) пријавил веќе пријавена, односно призната или одобрена сорта.

Член 38

Управата го објавува на огласна табла, барањето за признавање и одобрување на сортата со наведување на видот, ознаката или привремената ознака, како и името и адресата на барателот, одгледувачот и на застапникот во постапката.

Член 39

Заради утврдување на особините на сортата наведени во член 44 на овој закон, истата се става во испитување во рок од една до пет години зависно од видот на културата.

Листата на видови растенија со определено време на испитување ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 40

За признавање и одобрување на сорта, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира комисија составени од стручни лица од областа на генетиката и селекцијата на растенијата по група на култури и тоа:

1. Комисија за полјоделски и градинарски растенија;
2. Комисија за овоштарски растенија и винова лоза и
3. Комисија за холтикултурни растенија.

Комисиите од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член се надлежни за разгледување и давање предлози:

- 1) по барањата за признавање и одобрување на сортата;
 - 2) по барањата за продолжување на признавањето и одобрувањето на сортата;
 - 3) за враќање и отповикување на признавањето и одобрувањето на сортата или на сорта регистрирана во листата на сорти во однос на ознаката и рокот на важењето;
 - 4) по барање за измена на ознака и давање ознака;
 - 5) за вршење контрола на поставените опити во текот на вегетација и
 - 6) за извештаите од извршените испитувања со предлог за признавање, одобрување или одбивање на сорта.
- Управата ги доставува до комисиите од став 1 на овој член, за признавање и одобрување на сорта белезите на секој вид кои се сметаат важни за разликување на сортите. Белезите потребно е да се уочливи и точно опишани.

Член 41

Ако сортата ги исполнува условите за одобрување на барањето за признавање и одобрување на сорта, Управата врши полски, лабораториски и други испитувања.

До Управата подносителот на барањето е должен во рок од еден месец пред сеидбата и садењето да достави семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, како и сите пропишани документи и извештаи.

Управата може да дава информации од резултатите по признавањето на сортата на надлежните органи во земјата и странство заради меѓусебно информирање.

За признавање и одобрување на сорта подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето до Управата доставува:

- 1) ознака на сортата ако тој има наведено привремена ознака и
- 2) нова ознака на сортата ако наведената ознака не може да се прифати.

Ако подносителот на барањето за признавање и одобрување на сорта не ги исполни условите од став 4 на овој член барањето се одбива со решение.

Против решението од став 5 на овој член може да се достави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 42

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува постапката за признавање и одобрување на сортата, вклучувајќи го и изборот на препознавање на важните белези, утврдување на испи-

тувањето, проверка и надгледување на сортите во текот на вегетацијата.

Член 43

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината, начинот и временските рокови на плаќање на трошоците на постапката за признавање и одобрување на сортата, како и трошоците за контрола на сортата при што се земаат предвид значењето на сортата и нејзината стопанска вредност.

Член 44

Сортата може да биде одобрена за испитување, за признавање и одобрување ако ги исполнува следниве услови:

- 1) да е различна;
- 2) да е хомогена;
- 3) да е постојана;
- 4) да има вредност на земјоделска култура и
- 5) да е означена со ознака на сорта, со која може да се регистрира.

Сорти од овошни растенија и украсни растенија, можат да бидат одобрени за испитувања само ако поседуваат додатни квалитети, што дополнително се утврдуваат според став 1 точки 1, 2, 3 и 5 на овој член, во текот на одгледувањето и употребата.

Условот од став 1 точка 4 на овој член сортата да има вредност на земјоделска култура, се определува според Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (UPOV).

Кај садниот материјал и материјалот за размножување наместо условот, вредноста на земјоделска култура, се земаат предвид физиолошките белези како својства што треба да се испитаат во однос на условите на одгледувањето и целта на употребата, кои според меѓународните договори се услов за промет на садниот материјал и материјалот за размножување.

Член 45

Сортата е различна кога нејзините растенија, најмалку по еден важен белег, се разликуваат од растенијата на која и да било друга сорта, која е:

- 1) призната, одобрена или е барано нејзино одобрување и
- 2) регистрирана во листа на сорти во земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор.

Член 46

Сортата е хомогена кога нејзините растенија независно од малите отстапувања се идентични по своите основни белези, а земајќи ги предвид особеностите на генеративното и вегетативното размножување во определувањето на поважните белези за препознавање.

Член 47

Сортата е постојана кога останува непроменета, по своите основни препознатливи белези после секое размножување или ако за создадената сорта авторот определил посебен циклус на размножување, а притоа да не дојде до промена на утврдените белези на сортата.

Член 48

Сортата има земјоделска вредност кога во вреднувањето на сите нејзини особини, според одобрените споредбени сорти, дава можност да се очекува јасно подобрување во одгледувањето на растенијата и вреднувањето на добиените резултати од реколтата.

Вредноста на земјоделската култура не се однесува за:

- 1) одделни видови градинарски растенија, овошни и украсни растенија;
- 2) сорти од тревы кои не се наменети за користење како фуражно растение;

3) сорти кои исклучително се наменети за употреба како наследни компоненти и за научно-истражувачка работа;

4) други сорти што се наведени во точките 1, 2 и 3 од овој став на овој член ако тие ги исполниле условите за вредноста на земјоделската култура во земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор и се внесени во листата на сорти, а под-

носителот на барањето бара сортата да се одобри без испитување на вредноста на земјоделската култура и

5) сорти чиј семенски материјал не е наменет за одгледување во земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор. Одобрението за една таква сорта, може да биде откажано, ако одгледувањето го загрозува здравјето на човекот, животните и растенијата.

Член 49

Сортата треба да има сортово означување кое е поврзано со нејзиниот род или вид за нејзино идентификување. Ознаката може да биде од еден или два збора или комбинација од зборови, букви и бројки, но не и повеќе од четири зборови, букви или бројки.

Ознаката на сортата ќе се прифати ако:

1) се разликува од секое друго означување на сортата кое се користи во Република Македонија за тој или поблизок на неа вид, како и од означувањето на слична сорта во земјите со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор, а посебно по истекнување на рокот на времетраењето на сортата;

2) не доведува до заблуда, нема нејаснотии во однос на потеклото, особините, вредноста на сортата или за личноста на авторот;

3) има знаци на различност;

4) ознаката е погодна за означување и нема јазични недоразбирања;

5) не се состои исклучително од бројки;

6) не е земено име на лице без негова согласност, како и име или кратеник на некоја странска земја без одобрение на надлежниот орган на таа земја и

7) сортата не е призната, одобрена или регистрирана во некоја листа на сорти во земја со која Република Македонија има склучено договор или нема склучено такъв договор. Во тој случај може да се регистрира само ознаката што е внесена или регистрирана.

Управата може да бара од одгледувачот во текот на еден месец да даде нова ознака на сортата, во спротивно службено ќе се утврди ознаката на сортата. По барање на одржувачот или на некое трето лице, Управата може да утврди ознака за некоја сорта кога подносителот на барањето ќе ја документира оправданоста на неговото барање.

2. Престанок на важењето и поништување на одобрението на сортата

Член 50

Одобрението на сорта престанува да важи:

1) со откажување на регистрираниот одржувач;

2) со поништување на ознаката;

3) ако сортата не е различна, не е хомогена, не е постојана и нема вредност на земјоделска култура;

4) ако го загрозува здравјето на луѓето, животните и растенијата;

5) по одобрувањето на сортата или со продолжување на важење, одржувачот не ги исплатил трошоците за продолжување на одобрението;

6) ако одржувачот не ја исполнил обврската за одржување на сортата спорд член 48 став 1 од овој закон и

7) ако одржувачот не даде нова ознака на сортата.

Член 51

Одобрението на некоја незаштитена сорта во однос на ознаката може да се поништи ако:

1) означувањето доведува во заблуда, има нејаснотии за потеклото, особините, вредноста на сортата и личноста на авторот;

2) на одржувачот преку правосилна одлука му е забранета употребата на ознаката на сортата и

3) на лице овластено за употреба на ознака на сорта согласно член 28 став 1 на овој закон со правосилна одлука му е забранета употребата на ознаката на сортата.

За незаштитена сорта Управата може да даде привремена ознака се додека трае постапката за заштита на сортата. Во спротивно привремената ознака се поништува.

Член 52

Врз основа на извршените испитувања на сортата и потврдување на добиените резултати, по предлог на Комисијата за признавање и одобрување на новата сорта, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба до Владата на Република Македонија - Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството.

Важноста на решението за признавање и одобрување на нова сорта кај нивските растенија трае десет години, а кај виновата лоза и овошните растенија 20 години.

По правосилноста на решението за признавање и одобрување на нова сорта авторот, одржувачот или застапникот на сортата е должен да достави мостри од семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување за чување во Национална ген банка со што ќе се обезбеди трајно чување и целосна заштита на растителните видови.

Член 53

Секој регистриран одржувач може сортата да ја одржува според пропишаните услови за систематско одгледување заради одржување во земји со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор и во земји со кои нема склучено меѓународен договор, ако за тоа се обезбедени услови за одржување согласно со овој закон.

Одржувачот при одгледувањето на сортата за одржување е потребно да води евиденција за материјалот што е употребен за создавање на сортата и за применетите методи.

Евиденцијата од став 2 на овој член се чува шест години.

Ако одгледувањето за одржување на некоја сорта го има преземено друг регистриран одржувач, тогаш тој ќе биде регистриран како одржувач без повторно испитување на сортата.

Член 54

Одобрението на сортата може да се продолжи по барање на одржувачот, или ако се повеќе одгледувачи на еден од тие одржувачи, но најмногу за десет години, а кај виновата лоза и овошки најмногу 20 години. Продолжувањето на сортата е оправдано ако истата се уште е препознатлива, хомогена, постојана и ако економското значење на сортата го оправдува тоа.

Барањето за продолжување на рокот на важење на одобрението треба да се поднесе до Управата најдоцна две години пред истекот на времетраењето на одобрената сорта.

Ако барањето за продолжување на рокот биде одбиено, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри пуштање во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување од сортата, да утврди крајни рокови, но најдоцна до 30 јуни од третата година по истекот на рокот на одобрението.

По исклучок на став 1 од овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може, согласно со меѓународен договор, поинаку да го утврди траењето на одобрението на сортата кај виновата лоза и овоштарските растенија.

Член 55

По истекот на рокот за важење на одобрението на сортата утврдена во член 52 на овој закон, истата подлежи на проверка од овластено правно лице од член 15 на овој закон.

По извршените испитувања на сортата и потврдување на идентитетот на сортата, по предлог на Комисијата за признавање и одобрување на сорти, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за продолжување на рокот на важење на сортата.

Член 56

Издадените решенија во Република Македонија за признавање и одобрување на сортата од семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување се полноважни со решенијата за признавање и одобрување што биле издадени:

- 1) во земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор и
- 2) во земја со која Република Македонија нема склучено договор, врз основа на реципроцитет доколку се запазени стандардите кои ја обврзуваат Република Македонија.

3. Листа на сорти**Член 57**

Кога сортата е призната или одобрена се запишува во Регистарот на сорти кој се води во Управата и врз основа на него изготвува листа на сорти за нови признати и одобрени сорти која се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Во листата на признати и одобрени сорти од став 1 на овој член се внесува:

- 1) видот и ознаката на сортата,
- 2) името и адресата на одржувачот односно одржувачите и на застапникот во постапката и
- 3) времето на признавање и одобрување на новата сорта.

Ако регистрираната ознака на сортата во улога на заштита на сортата биде заменета со друга или биде дадена заштита за некоја одобрена сорта под некоја друга ознака согласно со член 49 став 3 од овој закон, тогаш таа ознака на сортата треба да се регистрира во листата на сорти.

Утврдените одлики за препознавање на важните белези може да бидат заменети за потребите на земјата, доколку е потребно, описот на сортата да се спореди со описот на друга сорта.

Промените на лица како одржувачи или застапници во постапката ќе се регистрираат кога истите ќе бидат докажани. Регистрираниот одржувач во постапката останува со правата и обврските до регистрирањето на промените.

Член 58

Подските испитувања за сорта предвидени во член 41 став 1 на овој закон потребни за признавање или одобрување на новата сорта се споредуваат со стандардна сорта потврдена од Комисијата за признавање и одобрување на нова сорта.

За стандардните сорти од став 1 на овој член се земаат признати или одобрени сорти кои се одликуваат од другите сорти по своите високо квалитетни и квантитетни особини. За оваа намена се изготвува листа на стандардни сорти која се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Во листата на стандардни сорти од став 2 на овој член се внесува видот и ознаката на сортата и карактеристичните особини кои ја издвојуваат стандардната сорта од другите признати и одобрени сорти.

Член 59

Дозволен е јавен увид во:

- 1) листата на сорти, барањето за одобрување на сорти или за регистрирањето како натамошен одржувач на сортата и
- 2) одобрението за испитување на некоја сорта и за проверка на продолжувањето на одобрувањето на сортата.

Кај сорти создадени со вкрстување на одредени компоненти, податоците за родителските компоненти по барање на авторот може да не се достапни на јавноста, се до одобрувањето на сортата.

Член 60

Во производството, пуштање во промет, доработка и извоз увоз ќе се стават видови растенија што се внесени во листата на видови растенија.

Во листата на видови растенија може да се внесат видовите кои се потребни за реализирање на производство, доработка, промет, извоз, увоз и за заштита на потрошувачот. Некој вид може да биде исклучен од

листата на видови растенија ако повеќе не е потребен за заштита на потрошувачот.

4. Постапка за заштита на сорта**Член 61**

За заштита на призната и одобрена сорта, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за заштита на призната и одобрена сорта составена од стручни лица од областа на генетиката и селекцијата на растенијата и правник.

Комисијата од став 1 на овој член за заштита на сортата е надлежна за разгледување и давање предлози:

- 1) по барањата за заштита на сортата;
- 2) за поништување на заштитата на сортата во однос на ознаката на сортата;
- 3) за одземањето и отповикувањето на давањето заштитата на сортата;
- 4) за вршење контрола на поставените опити во тек на вегетацијата и
- 5) по извештаите од извршените испитувања со предлог за заштита или одбивање на сорта.

Член 62

За заштитена сорта министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по предлог на Комисијата за заштита на сорта донесува решение (сертификат).

Сертификатот ја потврдува заштитата на сортата и правата на авторот.

Формата, содржината и начинот на издавање на сертификатот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 63

Правото за заштита на сортата може да се одземе доколку:

- 1) ознаката е регистрирана;
- 2) означувањето доведува до заблуда;
- 3) спротивното право се докаже за веродостојно и сопственикот на заштитата на сортата е согласен да даде друга ознака на сортата и
- 4) на сопственикот на заштитената сорта со правосилна одлука му е одземено правото на употреба на ознака на сортата.

Сопственикот кој бара заштита на сорта е должен во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето да даде ознака на сортата. По истекот на рокот Управата може да даде привремена ознака се додека трае постапката за заштита на сортата. По завршувањето на постапката ознаката се поништува.

Заштитена сорта може да се регистрира само ако е означена.

Член 64

Правото на заштита на сортата престанува да важи кога:

- 1) завршува определениот рок согласно со член 80 од овој закон;
- 2) сопственикот на заштитената сорта писмено ќе се откаже од заштитата;
- 3) сортата не е различна, не е нова, не е хомогена и не е постојана;
- 4) подносителот не ги исполнил обврските во поглед на дополнителната контрола за натамошното постоење на сортата;
- 5) авторот не е во можност да достави во рок од три месеци до Управата, барање за продолжување на заштита на сортата идентичен семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување од кое е создадена сортата и пропишани документи за постапката на заштита на сорта;
- 6) авторот нема да дозволи на институцијата за одржување на сорта да земе мостра за чување на сортата и
- 7) нема да се платат редовните годишни трошоци од член 66 на овој закон.

Сертификатот кој престанал да важи поради неплатените годишни трошоци, може да важи најмногу шест месеци, но не повеќе од завршувањето на произ-

водната реколта. Во тој случај, трошоците ќе бидат 100% зголемени за периодот на продолжувањето на сертификатот.

Член 65

Постапката за заштита на сортата, вклучувајќи го и изборот на препознавање на важните белези, утврдувањето на испитувањето, проверката, надгледувањето на сортите и дополнителна контрола за натамошното постоење на заштитената сорта ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 66

Трошоците за признавање на заштитена сорта ги сноси подносителот на барањето.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината, начинот и временските рокови на плаќање на трошоците на постапката за заштита на сортата, како и трошоците за контрола на сортата при што се земаат предвид значењето на сортата и нејзината стопанска вредност.

Член 67

Заштита на сорта се врши ако сортата:

- 1) ги исполнува условите според членовите 45, 46, 47, 49 и 69 од овој закон;
- 2) е одобрена и
- 3) е нова.

Член 68

Сортата се смета за нова, доколку до денот на поднесувањето на барање за заштита на сортата, не била пуштена во промет од одржувачот или со дозвола на одржувачот од други на трети лица со цел да се експлоатира сортата во следниве временски рокови и тоа:

- 1) во земјата една година и
- 2) во странство четири години за секој растителен вид и шест години за лозата (*Vitis*) и сите видови овошни растенија.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до Управата.

Член 69

Барање за заштита на сорта поднесува сопственикот, авторот, лице овластено од него или негов правен следбеник. Ако сортата е создадена од повеќе автори, сите поднесуваат заедничко барање. Во случај еден или повеќе од создавачите на сортата да се откажат од барањето за заштита на сортата другите создавачи можат да го остварат правото.

За одобрување на сорта се зема за полноправно, поднесеното барање за заштита, освен ако е познато дека подносителот нема право на заштита на сортата.

Ако некој без право поднел барање за заштита на сортата, тогаш авторот може да бара да му биде пренесено правото за добивање на заштита на сортата.

Член 70

Подносителот на барањето за заштита на сорта е потребно да наведе дека сортата е нова и не е одржувана од други лица. Доколку не располага со такви податоци, подносителот треба да наведе како сортата доспеала до него.

Подносителот на барањето треба да ја наведе ознаката на сортата или привремената ознака.

Член 71

Ако сортата според ознаката ги исполнува условите за добивање на заштитена сорта, Управата врши полски и други испитувања. Полските испитувања траат една година.

Управата нема да врши испитувања предвидени во став 1 на овој член, ако има резултати добиени во земјата од признавање и одобрување на сортата.

Управата нема да врши испитувања предвидени во став 1 на овој член, ако бидат доставени резултати од официјални институции од земји членки на Меѓународното здружение за заштита на растенијата.

Управата може полски или други потребни испитувања да дозволи да се извршат во други стручни институции во земјата или во странство и да се земат за веродостојни добиените резултати.

До Управата подносителот на барањето е должен во рок од еден месец пред сеидбата и садењето да ги

достави мострите од семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување и сите потребни документи и извештаи.

За заштита на сортите подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето до Управата доставува:

1. Решение за призната или одобрена сорта;
2. Ознака на сортата ако тој има наведено привремена ознака и
3. Нова ознака на сортата, ако наведената ознака не може да се прифати.

Член 72

Ако подносителот на барањето за заштита на сорта не ги исполни условите предвидени во член 71 од овој закон, барањето се одбива со решение кое го поднесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Против решението од став 1 на овој член може да се достави жалба до Владата на Република Македонија - Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството.

Ако заштитата на сортата е неоснована, тогаш авторот може да бара од носителот на заштитата на сортата да му ја пренесе заштитата на сортата.

Член 73

Сопственикот и авторот има ексклузивно право заштитената сорта да ја:

- 1) произведува;
- 2) размножува;
- 3) пушта во промет; и
- 4) извезува.

Правото од став 1 на овој член се однесува за семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување.

Член 74

Без согласност на сопственикот и авторот заштитената сорта може да се користи за:

- 1) работи кои се без трговска цел;
- 2) експериментални опити и
- 3) наследна компонента во создавањето на нова сорта.

Работите од став 1 точка 1 на овој член се однесуваат за сопствено производство, со употреба на семенски материјал од претходната реколта (втора генерација) за одреден број на видови култури и сорти.

Видовите култури и сорти кои немаат трговска цел ги определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 75

Правото на заштита на сортата, правото на доделување на заштита на сорта и заштитата на сортата може да се пренесуваат целосно и делумно преку договор за лиценца и присилна лиценца.

Член 76

Во согласност со сопственикот и авторот на заштитената сорта, правото за заштита на сорта може да се пренесе на друго лице со договор за лиценца.

Ако се работи за нова сорта создадена од повеќе автори, тогаш правото за заштита на сортата на друго лице може да се пренесе со договор за лиценца со согласност на сите автори.

Со договорот за лиценца може да се определи ексклузивно, не ексклузивно, целосно или ограничено право на заштита на сорта.

Договорот за лиценца треба да биде во писмена форма и да е запишан во соодветен регистар за лиценци во Управата. Договорот за лиценца кој не е запишан во регистарот нема правно дејство.

Содржината на регистарот од став 4 на овој член ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 77

Ако сопственикот и авторот на заштитена сорта, самиот или преку договор за лиценца, не ја користи или недовољно ја користи сортата, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство правото на

користење на заштитата на сортата може со решение за присилна лиценца да го даде на друго лице ако:

- 1) сортата не била користена во рок од пет години од поднесувањето на барањето за издавање на сертификат или три години од издавањето на сертификатот, а сортата е од посебно стопанско значење и
- 2) сортата не била искористена според потребите на стопанството во Република Македонија во роковите предвидени во точка 1 од овој став. Ако носителот на сортата докаже дека не бил во состојба да го изврши тоа од оправдани причини во тој случај не му се одзема тоа право.

Носителот на присилната лиценца треба да докаже дека е во состојба да ја користи сортата во рамките на условите предвидени во решението за присилната лиценца.

Присилната лиценца може да биде, еднократна и не може правото да се префрли на трето лице.

Присилната лиценца може да се прекине ако носителот на тоа право, во рок од една година од издавањето на лиценцата не ги обезбедил условите за користење на сортата.

Присилната лиценца ќе се прекине, ако во рок од две години од издавањето носителот на правото од присилната лиценца не започнал да ја користи сортата.

Носителот на правото за заштита на сорта може да побара продолжување или измена на условите за издавање на присилна лиценца од став 2 на овој член по истекот на една година, ако условите за издавање на решението за присилна лиценца во меѓувреме се измениле.

Ако присилната лиценца за производство и пуштање во промет на некоја сорта биде дадена, носителот на заштитата на сортата, со цел за остварување на авторското право, може од Управата да ги бара следниве податоци:

- 1) Кој е производителот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување на заштитената сорта;
- 2) На колкава површина ќе се размножува и
- 3) Која количина или број на парчиња по партии ќе се пушти во промет.

Член 78

На сопственикот и авторот на заштитената сорта за дадена лиценца од член 75 на овој закон им припаѓа надомест.

Вдсината на надоместот од став 1 на овој член, ја утврдуваат спогодбено сопственикот и авторот на сортата со корисникот на кој му е дадена лиценцата.

Член 79

Сопственикот и авторот имаат право да изберат земја со која Република Македонија има склучено меѓународен договор, во која ќе поднесе барање за пријавување за заштита на својата сорта.

Лица кои ги исполнуваат условите за поднесување на барање за заштита на сортата можат да бидат:

1. Граѓани на Република Македонија и правни лица со место на живеење и седиште во Република Македонија;
2. Правни лица на земја со која Република Македонија има склучено договор, со седиште во земјата или надвор од неа преку овластени застапници од Република Македонија и
3. Правни и физички лица од државата на која тие и припаѓаат или во која имаат место на живеење или седиште, ако имаат обезбеден реципроцитет со Република Македонија.

Член 80

Одобрението за заштита на сорта кај нивски растенија трае до 25 години, а кај виновата лоза, хмељот, компирот и овоштарските растенија до 30 години.

Член 81

Семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување на заштитена сорта, освен за приватни цели, може да се пушти во промет само

ако е дадена ознака на сортата и истата на пакувањето и другите писмени документи е јасна и читливо внесена, без оглед што рокот на заштитата на сортата е истечен.

Означувањето на заштитена сорта или на некоја сорта за која е дадено право на одгледување во друга држава членка на меѓународното здружение, или сорта означена со привремена ознака, не смее да се употреби за друга сорта.

Член 82

Производство, пуштање во промет и одржување на сортата заштитена со сертификат, без согласност на носителот на правото на заштита на сортата е забрането.

Лице кое пушта во промет или одржува сорта заштитена со сертификат, произведена од други лица кои извршиле повреда на сертификатот, а со цел да ја користи сортата, е забрането.

Носителот на сертификатот на сортата и носителот на лиценцата со ексклузивно право за заштита, може своето право да го оствари и преку надлежниот суд.

Носителот на присилната лиценца од член 77 на овој закон, може да пријави во земјата каде што е заштитена сортата повреда на правото што произлегува од сертификатот, ако носителот на сертификатот сам не го отстапил правото во рок од шест месеци од добивањето покана од страна на носителот на лиценцата.

Секој носител на лиценцата може да учествува во постапката за повреда на правото што произлегува од сертификатот, кога пријавата е предадена на носителот на сертификатот. Истото се однесува и за носителот на сертификатот, кога пријавата е предадена од носителот на лиценцата согласно со ставовите 3 и 4 од овој член.

Пријава за повреда на правото на заштита на сорта може да поднесе и авторот пред издавање на сертификатот, а по претходно заверување на барањето.

Член 83

Доколку бесправно е произведен или пуштен во промет семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, во тој случај авторот има право да бара од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство истиот да биде уништен и информиран за потеклото на материјалот.

Авторот од став 1 на овој член во согласност со регистрираниот производител може да склучи договор за бесправно произведениот или пуштен во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување.

Доколку не се склучи договор од став 2 на овој член, авторот има право да покрене постапка пред надлежен суд.

Лицето кое ја направило повредата, е должно да даде податоци на авторот за името и адресата на производителот и другите претходни сопственици на материјалот, купувачите, како и за количините на произведениот и испорачаниот материјал.

Член 84

Правата во случај на повреда на правото за заштита на сорта одредена со овој закон застаруваат по три години од моментот кога носителот на правото дознал дека му е направена повреда.

Член 85

Сортата заштитена со сертификат се запишува во Регистарот на заштитени сорти кој се води во Управата и врз основа на него се изготвува листа на заштитени сорти која се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Листата од став 1 на овој член содржи:

- 1) вид и ознака на сортата;
- 2) име и адреса на одржувачот, односно одржувачите и на застапникот во постапката и
- 3) време на заштита на новата сорта.

Ако регистрираната ознака на сортата во улога на заштита на сортата биде заменета со друга или биде

дадена заштита за некоја одобрена сорта под некоја друга ознака согласно со член 49 став 3 од овој закон, тогаш таа ознака на сортата треба да се регистрира во листата на сорти.

Ознаката за утврдените одлики за препознавање на важните белези на сортата може да биде заменета со друга, за потребите на земјата, доколку, описот на пријавената сорта се совпаѓа со описот на друга сорта.

Промената на одржувачот или застапникот во постапката ќе се регистрира кога истата ќе биде докажана. Регистрираниот одржувач во постапката останува со правата и обврските до регистрањето на промените.

Член 86

Управата од член 3 на овој закон ги организира работите за контрола на производството, доработката, прометот и увозот и извозот, испитувањето на новите сорти за признавање, одобрување и за заштита на сортата и тоа:

1. Води регистри на правни лица за производство, доработка, промет и увоз и извоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување;

2. Врши контрола на производството со семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување во текот на вегетацијата со овластување на стручни лица, согласно со одредбите на "ISTA" (Меѓународна организација за квалитетните својства на семето) со седиште во Цирих - Швајцарија;

3. Врши контрола над извршената стручна контрола на производството од страна на стручното лице од член 15 на овој закон;

4. Врши поттикнување на производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување;

5. Врши контрола на доработката, прометот, увозот и извозот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување;

6. Води регистри за признати, одобрени и заштитени сорти;

7. Ја организира и контролира работата на правните лица кај кои ќе се изведуваат испитувањата во полски услови за признавање, одобрување и заштита на новите сорти и лабораториските анализи;

8. Го контролира одржувањето на признатите, одобрените и заштитените сорти согласно со одредбите на "UPOV" (Меѓународна унија за заштита на новите сорти растенија) со седиште во Женева - Швајцарија;

9. Врши контрола на постапката за испитување за потврдување на идентитетот на сортата согласно со одредбите на "OESD" (Меѓународна организација за постконтролни тестови за испитување на идентитетот и чистотата на вариететот) со седиште во Париз - Франција;

10. Начинот на чување, одржување, евидентирање и трајно конзервирање на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување во Националната ген банка, Управата ќе го врши согласно со одредбите на "FAO" (Организација за храна и земјоделство) со седиште во Рим - Италија;

11. Врши контрола на прометот увозот и извозот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување;

12. Врши други активности во врска со производството, доработката, прометот, увозот и извозот, признавањето, одобрувањето и заштитата на сортата.

За работите од став 1 точка 7. на овој член Управата ги одредува правните лица каде што ќе се вршат полските и лабораториските испитувања.

За работите од став 1 точки, 2, 3, 4, 9 и 10 на овој член, Владата на Република Македонија донесува Програма за семе и саден материјал.

IV. НАДЗОР

Член 87

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на истиот, врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инспекциски надзор врши Републички-

от инспекторат за земјоделство преку земјоделските инспектори.

Инспекторите од став 1 на овој член во вршењето на инспекцискиот надзор можат да влезат и вршат надзор на површините, деловните простории, магацините, транспортните средства за вршење превоз на семенскиот материјал, садниот материјал, материјалот за размножување, реколтниот материјал, на уверенијата, сертификатот и други деловни документи.

Правните лица, односно физичките лица се должни да му овозможат непречено вршење надзор на надлежниот инспектор.

Член 88

Ако при вршењето на надзорот надлежниот инспектор утврди дека производството, доработката и прометот не се во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на истиот, со решение ќе нареди во определен рок да се усогласи работењето според пропишаните услови на овој закон.

Доколку во одредениот рок не се усогласи производството, доработката и прометот, според пропишаните услови инспекторот ќе забрани вршење на наведените дејности согласно со член 93 став 3 и член 94 став 3 на овој закон до донесување на правосилна одлука од судот.

Ако при вршењето на инспекциски надзор, надлежниот инспектор утврди дека семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, што е пуштен во промет, не е во сорта листа, не е со пропишаниот квалитет, не е во исправна здравствена состојба, не е соодветно пакуван и означен, со решение ќе го забрани прометот и ќе го задолжи правното лице, односно физичкото лице во определен рок да ги отстрани недостатоците.

Доколку во рокот од став 3 на овој член не се отстранат недостатоците или ако постои опасност од настанување на значителна материјална штета, надлежниот инспектор со решение привремено ќе го одземе семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување.

Ако при вршењето на прегледот на семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување од увоз инспекторот од граничниот премин утврди дека пратката не е пропратена со пропишаните сертификати, не е во листа на сорти или нема согласност за увоз, не е соодветно пакуван и означен или оцени дека не одговара на пропишаните квалитетни својства и здравствена состојба со решение, ќе го задолжи увозникот во одреден рок да го отстрани недостатокот или да ја врати пратката назад.

Доколку во определиениот рок од став 5 на овој член не се отстранат недостатоците или не се врати пратката назад, инспекторот од граничниот премин во присуство на службено лице од царинската служба со решението ќе ја одземе или уништи пратката.

Против решенијата од ставовите 1 до 6 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението на ставовите од 1 до 6 на овој член не го одлага неговото извршување во случај ако може да настане материјална штета која не може да се надомести.

Член 89

За потврдување на квалитетните својства, здравствената исправност и правата, надлежните инспектори можат да земаат мостри за анализа.

Трошоците за земањето и испитувањето на мострите ги поднесува правното лице кое произведува, доработува или пушта во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, доколку по испитувањето, се утврди неправилност на страна на тоа лице.

Член 90

Органите на царинската служба се должни да ја пријават секоја пратка од семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување, за преглед на инспекторот од граничниот премин.

Органите на царинската служба не можат да отпочнат царинска постапка или да ги упатат на друга царинарница, пратките од став 1 на овој член без согласност на инспекторот за заштита од граничниот премин.

Член 91

Надлежните органи за внатрешни работи и органи на царинската служба, во согласност со своите надлежности, спречуваат недозволен премин, односно превоз на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување надвор од посебните гранични премини определени од Владата на Република Македонија.

Пратките од член 23 на овој закон, кои доаѓаат на територијата на Република Македонија, надвор од определениот граничен премин, органите од став 1 на овој член ги задржуваат и за тоа ја известуваат надлежната инспекција од граничен премин или ги упатуваат на определен граничен премин.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 92

Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) произведува или доработува семенски материјал, саден материјал или материјал за размножување, а не ги исполнува условите според член 5 став 1 точки 1 и 2 и член 13 од овој закон и

2) произведува, пушта во промет или одржува заштитена сорта со сертификат без согласност на носителот на правата, на заштитата на сортата (член 82).

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно лице на правното лице.

Покрај паричната казна од став 1 точка 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на дејност во траење од шест месеци до пет години.

На одговорното лице во правно лице за дејствија од став 1 на овој член ќе му се изрече мерка на безбедност забрана за вршење на должност во траење од три месеци до една година.

Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 точка 1 на овој член и физичко лице.

Член 93

Со парична казна од 80.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) произведува семенски материјал, саден материјал или материјал за размножување, а не ги исполнува условите (член 6);

2) врши одобрување и испитување на квалитетот на семенскиот, садниот материјал и материјалот за размножување, без одобрение, односно испитувањето не се врши според пропишаниот метод (членови 15 и 16);

3) произведува стандарден семенски материјал и саден материјал без дозвола и ако не ги исполнува условите од член 8 на овој закон;

4) пушта во промет семенски или саден материјал за стопански цели кој не ги исполнува условите од член 18 на овој закон;

5) пушта во промет материјал за размножување кој не ги исполнува условите од член 20 на овој закон;

6) пушта во промет трговски саден материјал, без дозвола односно не ги исполнува условите од член 21 на овој закон и

7) врши увоз на семенски и саден материјал и материјал за размножување кој не ги исполнува условите од член 23 на овој закон.

Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно лице во правното лице.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на правното лице може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење дејност од три месеци до пет години.

На одговорното лице во правното лице за дејствија од став 1 на овој член ќе му се изрече мерка на безбед-

ност забрана за вршење на должност во траење од три месеци до една година.

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 точки 1, 2, 3 на овој член и физичко лице.

Член 94

Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) не го пријави производството, доработката и прометот во рок од еден месец и не води евиденција (член 9, член 10, член 34);

2) не ги исполнува условите за пуштање во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување (член 20);

3) увезе или пушти во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување кој не е означен и не е пакован (членови 28, 31 и 32);

4) не ја чува пропратната документација (членови 9 и 34) и

5) на надлежниот инспектор не му овозможи надзор во работата (член 87).

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно лице во правното лице.

Со парична казна од 10.000 до 20.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 точки 1, 5 и 6 на овој член и физичко лице.

Член 95

Покрај паричната казна за прекршок од член 92, член 93 и член 94 на овој закон, ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите што се употребени за извршување на прекршокот или се прибавени, односно настанале со извршување на прекршокот и на материјалната корист прибавена со извршувањето на прекршокот.

Член 96

Со парична казна до 10.000 денари што се наплата на самото место, ќе се казни за прекршок физичко лице ако пушти во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 97

Постојните претпријатија и други правни лица што се регистрирани или овластени за производство, доработка, за вршење стручни прегледи во време на вегетација и за испитување на квалитетни својства на семенски материјал и саден материјал, должни се во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон.

Доколку субјектите од став 1 на овој член не го усогласат своето работење со одредбите на овој закон ќе се бришат од соодветниот регистар што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 98

Поблиските прописи од овој закон министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ги донесе во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на поблиските прописи од став 1 на овој член ќе се применуваат поблиските прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да важат објавените списоци за призна-ти домашни, одобрени странски и за одомаќени сорти.

Член 99

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за семе ("Службен весник на СРМ" бр. 18/73, 51/88, 20/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 32/91 и 83/92);

2. Законот за саден материјал ("Службен весник на СРМ" број 10/73, 51/88, 20/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 32/91 и 83/93) и

3. Законот за признавање на ново создадените, одобрување да се воведат во производство странски и

заштита на сорти земјоделски и шумски растенија ("Службен лист на СФРЈ" број 38/80 и 82/90).

Член 100

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2033.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за слободни економски зони, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 мај 2000 година.

Бр. 07-2050/1
11 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛОНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" број 56/99), во членот 5 став 2 точка (11) алинеја 4, по зборовите: "извозно-увозни лиценци", точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: "и сите потврди, уверенија и други потребни документи за царински и даночни ослободувања".

Член 2

Членот 11 се брише.

Член 3

Во членот 16 став 5 во точката (2) сврзникот "и" се брише, се става точка и запирка и се додава нова точка (3), која гласи:

"(3) доколку градежните работи во слободната зона не отпочнат во рок од шест месеци од денот на давањето на согласноста и."

Досегашната точка (3) станува точка (4).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2034.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ КЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ"

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи",

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 мај 2000 година.

Бр. 07-2049/1
11 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ КЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ"

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Банката за развој при Советот на Европа со заем во износ од 15 милиони евра, за финансирање на проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи.

Член 2

Со средствата од заемот ќе се реализира дел од Програмата на Владата на Република Македонија за изградба на 10.000 социјални станови, кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи и на младите брачни парови.

Распределбата на становите од член 1 на овој закон, ќе ја врши комисија формирана од страна на Владата на Република Македонија, под услови и критериуми кои ќе ги утврди Владата на Република Македонија со посебен пропис.

Член 3

Условите и начинот на користење на средствата од заемот на член 1 од овој закон, се утврдуваат со договор за заем по Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи, што ќе се склучи меѓу Република Македонија и Банката за развој при Советот на Европа.

Во име на Република Македонија, договорот за заем од став 1 на овој член, ќе го потпише министерот за финансии или друго лице овластено од страна на Владата на Република Македонија.

Член 4

Рокот на отплата на заемот од член 1 на овој закон е 15 години, во кој е вклучен и грејс период од пет години.

Каматната стапка ќе се утврдува на денот на повлекувањето на средствата од заемот, во зависност од тоа која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или променлива).

Член 5

Проектот ќе го реализира Министерството за урбанизам и градежништво преку Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор и Министерството за труд и социјална политика.

Член 6

Република Македонија заемот ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2035.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 мај 2000 година.

Бр. 07-2052/1
11 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 1

Во Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 69/96 и 13/99) членот 2 се менува и гласи:

"Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. Животна средина и природа е просторот со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности и вкупниот простор во кој човекот живее и во кој се сместени населби, добрата во општа употреба, индустриските и други објекти;

2. Заштита и унапредување на животната средина е превентивна заштита и заштита од загадување и деградација на медиумите на животната средина, заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетна бучава; заштита од јонизирачко и нејонизирачко зрачење, користење и депонирање на отпадоци и друг вид заштита на животната средина;

3. Заштита и унапредување на природата е заштита на посебното природно богатство заради зачувување на неговата автентична состојба, како и одржливо користење на природните богатства;

4. Природни богатства се: земјиште, води, минерални сировини, растителниот и животнискиот свет;

5. Посебно природно богатство е зачуваниот дел на природата со посебни природни вредности и одлики, заради кој тој има трајно еколошко, научно, културно, образовно, здравствено, рекреативно, туристичко и друго значење, заради што како добро од општ интерес за Републиката ужива посебна заштита;

6. Катастар на загадувачи е квантитативна и квалитативна евиденција на загадувачите и загадувачките материи испуштени во медиумите на животната средина во кој е вклучена и карта на загадувачи;

7. Регистар на отпадни и штетни материи е каталог во кој се класирани отпадни, опасни и штетни материи, според нивниот хемиски состав и степенот на нивната опасност;

8. Опасни материи се материи кои при определена количина и концентрација во медиумите на животната средина го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животните и растенијата;

9. Штетни материи се хемиски супстанции што ги менуваат природните, физичките, хемиските, биолош-

ките и бактериолошките состави и својства, како и радиолошките особини на медиумите на животната средина;

10. Емисија е испуштање на штетните материи од изворот на емисијата во сите медиуми на животната средина;

11. Извор на емисија е место или површина од која штетните материи се испуштаат во животната средина;

12. Имисија е трансфер на загадување од изворот до рецепторот;

13. Отпадни материи се отпадоците од искористените сировини и енергенси во технолошките процеси на сите дејности и дејствија;

14. Опасен отпад е отпад што содржи супстанции кои имаат едно од овие својства: експлозивност, реактивност, запаливост, надразливост, токсичност, инфективност, канцерогеност, мутагеност, тератогеност, екотоксичност и својства на испуштање на отровни гасови преку хемиска реакција или биолошко разложување, што е утврдено со листите I, II и III од Законот за ратификација на Конвенцијата за контрола на прекуграничниот промет со опасен отпад и негово складирање;

15. Мониторинг е периодично и/или континуирано следење, мерење, оценување и определување на еколошките параметри и/или нивоата на загаденост, со цел да се спречат негативните и штетните ефекти врз животната средина, а опфаќа и предвидување на можните промени во екосистемот и/или биосферата во целина и

16. Медиуми на животната средина се водата, воздухот и земјиштето."

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

"Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила."

Член 3

Во членот 7 став 2 се брише.

Член 4

Во членот 8 став 1 по зборот "природата" запирката се заменува со точка, а зборовите: "како подсистем на Републичкиот просторен информативен систем" се бришат.

Во ставот 2 зборовите: "Центарот за обработка и користење на податоците од следењето на квалитетот на животната средина и природата" се заменуваат со зборовите: "Информативниот центар за животна средина".

Ставот 3 се менува и гласи:

"Со информативниот систем од став 1 на овој член се обезбедува особено: воспоставување база на релевантни податоци, сеопфатни, точни, јавно достапни информации за состојбата и квалитетот на медиумите на животната средина и природата, бучавата, јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење и посебното природно богатство, врз основа на мерење и следење на состојбите и промените во животната средина и природата (мониторинг) и нивна соодветна обработка, складирање и искористување."

Ставот 4 се брише.

Член 5

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

"Член 8-а

Органите на државната управа, научните и стручните организации и установи кои вршат мониторинг

во животната средина и природата се должни податоците од мониторингот на животната средина и природата да ги доставуваат до Министерството за животна средина.

Министерот за животна средина ги пропишува видот, обемот, обликот и форматот на податоците и времето на ова доставување.

Министерството за животна средина е надлежно за презентирање на официјални податоци од областа на животната средина и природата во Република Македонија."

Член 6

Во членовите 10 став 2, 26 став 1, 27, 32 став 1, 33 став 2, 40 и 54 зборовите: "делови и објекти на природата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни богатства".

Член 7

Во членот 11 став 2 се менува и гласи:

"Министерот за животна средина ги овластува субјектите од став 1 на овој член кои ги исполнуваат следниве услови:

- имаат вработено најмалку едно лице со висока стручна спрема од областа на заштитата на животната средина и природата и

- имаат потребна опрема и соодветни деловни простории за вршење на дејноста.

Министерот за животна средина поблиску ги пропишува условите од став 2 алинеја 2 на овој член."

Член 8

Во членот 12 зборовите: "делови и објекти на природата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни богатства", зборот "особено" се брише, а зборовите: "за управување" се заменуваат со зборовите: "на заштита и управувањето".

Член 9

Во членот 14 став 1 по зборовите: "изведување на други работи" се додаваат зборовите: "како и вршење на производствена дејност", а по зборот "општетувања" се додава запирка и зборот "загадувања".

Член 10

По членот 14 се додава нов член 14 а, кој гласи:

"Член 14 а

Одобрение за експлоатација на минерални сировини се издава по претходна согласност од Министерството за животна средина."

Член 11

Во членот 15 се додава нов став 2, кој гласи:

"Министерството за животна средина дава согласност на техничката документација за рекултивација од став 1 на овој член."

Член 12

Членот 16 се менува и гласи:

"Правните и физичките лица од член 4 на овој закон се должни да водат евиденција на податоците за внесените количини на отпадни, штетни и опасни материји што ги користат при вршење на дејноста и евиденција на видот и количината на отпадните, штетните и опасните материји што ги создаваат и испуштаат во медиумите на животната средина.

Податоците од став 1 на овој член субјектите се должни да ги достават до Министерството за животна средина, и тоа:

- за внесените количини во рок од 24 часа од внесувањето и

- за испуштените отпадни, опасни и штетни материји во рок од 48 часа од испуштањето."

Член 13

Во членот 18 зборовите: "стандардите и нормативите" се заменуваат со зборовите: "начинот и критериумите".

Член 14

По членот 18 се додава нов член 18 а, кој гласи:

"Член 18 а

Министерот за животна средина го пропишува начинот за доброволно учество на претпријатијата од индустрискиот сектор во системот за еколошки менаџмент и ревизија (EMAS)."

Член 15

Членот 19 се менува и гласи:

"Кога при изградба или реконструкција на одделни инвестициони објекти или користење на природни богатства или вршење на производствена дејност настане недозволена деградација или загадување на животната средина и природата над пропишаните норми, инвеститорот или правното лице е должно да престане со работа и да извршат дополнителни научни и стручни истражувања и санација заради отстранување на причините што довеле до деградација или загадување на животната средина и природата и за тоа да го известат Министерството за животна средина.

Доколку инвеститорот не постапи според став 1 на овој член министерот за животна средина ќе определи научна или стручна институција кој ќе ги изврши потребните истражувања, како и правно лице за вршење на санација.

Трошоците за научните и стручните истражувања и санацијата од став 2 на овој член, паѓаат на товар на инвеститорот или правното лице од став 1 на овој член."

Член 16

Во членот 21 став 1 по зборовите: "отпадни материји и нивно" се додава зборот "испуштање".

Член 17

По членот 21 се додаваат два нови члена 21 а и 21 б, кои гласат:

"Член 21 а

За увоз на технологии или технолошки линии во Република Македонија до Министерството за животна средина се приложува соодветна документација која ќе потврди дека увезената технологија или технолошка линија не е забранета во земјата производител и земјата извозник.

Член 21 б

Министерот за животна средина ги пропишува супстанциите кои содржат опасни и штетни материји на кои им се забранува увоз, производство или користење во Република Македонија."

Член 18

Во членот 23 став 1 зборовите: "објекти и делови на природата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни богатства", а зборовите: "и картата" се бришат.

Во ставот 2 зборовите: "и картата" се бришат, зборовите: "делови и објектите на природата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни богатства", а по зборот "отпадните" се става запирка и се додава зборот "опасните".

Во ставот 3 зборовите: "и карта" се бришат, зборовите: "делови и објекти на природата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни богатства", а по зборот "отпадни" се става запирка и се додава зборот "опасни".

Во ставот 4 по зборот "Катастарот" запирката и зборот "картата" се бришат.

Член 19

Во членот 24 став 1 зборовите: "и картата" се бришат, по зборовите: "се должни да изготват" се додаваат зборовите: "и да достават до Министерството за животна средина", зборовите: "со стандардите за постојната опрема и технологија" се заменуваат со зборот "закон".

Ставот 4 се брише.

Член 20

По членот 24 се додава нов член 24 а, кој гласи:

"Член 24 а

Врз основа на доставените еколошко-технолошки проекти од член 24 на овој закон Министерството за животна средина издава решение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, со кое позитивно се вреднуваат на еколошко-технолошките проекти и е услов за започнување и вршење на дејноста, како и за менување на условите за вршење на дејноста."

Член 21

Во членот 25 став 1 зборот "Мерење" се заменува со зборовите: "Континуирано мерење", а зборовите: "посебно заштитените делови и објекти на природата" се заменуваат со зборовите: "заштитени посебни природни богатства".

Во ставот 3 зборовите: "посебно заштитените делови и објекти на природата" се заменуваат со зборовите: "заштитени посебни природни богатства".

Член 22

Во членот 26 став 1 зборовите: "со одобрение" се заменуваат со зборовите: "согласно со закон".

Ставот 2 се брише.

Член 23

Во членот 27 зборот "го" се заменува со зборот "ги".

Член 24

Членот 28 се менува и гласи:

"Се забранува употреба и користење на опрема, уреди и апарати кои произведуваат бучава која ги надминува со закон дозволените вредности."

Член 25

Во членот 29 став 1 се менува и гласи:

"Правно лице корисник на опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на јонизирачко и нејонизирачко зрачење, е должно при нивна употреба да обезбеди соодветни заштитни мерки и стручен кадар и да врши времено складирање на радиоактивни отпадоци на места определени за таа намена, согласно со закон."

Член 26

Во членот 31 став 2 по зборот "осигурување" точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите: "како и од изречените казни за сторените прекршоци".

Член 27

Во членовите 32 став 1, 40 точка 2 и 50 зборот "картата", односно зборовите: "и картата" се бришат.

Член 28

Во членот 33 став 2 по зборот "јонизирачки" се додаваат зборовите: "и нејонизирачки".

Член 29

Членот 34 се менува и гласи:

"Републичкиот инспекторат од член 33 став 2 на овој закон го сочинуваат главен републички инспектор за животна средина и инспектори за животна средина (во натамошниот текст: инспектори).

Инспектори во Републичкиот инспекторат за животна средина можат да бидат лица од следниве професии: дипломиран инженер за заштита на животната средина, дипломиран машински инженер, дипломиран инженер за заштита при работа, дипломиран инженер-технолог, дипломиран инженер-металург, дипломиран рударски инженер, дипломиран инженер хемичар, дипломиран метеоролог, доктор по медицина, дипломиран географ, дипломиран градежен инженер, дипломиран биолог, дипломиран инженер агроном, дипломиран шумарски инженер, дипломиран електро-

инженер, дипломиран инженер физичар, дипломиран инженер архитект и дипломиран инженер по хортикултура.

Главниот републички инспектор мора да има најмалку три години работно искуство."

Член 30

Во членовите 36 точка 5, 37 точка 5, 38 точка 4, 39 точка 5, 41 точка 5, 42 точка 5 зборовите: "еколошко-технолошки елаборат" се заменуваат со зборовите: "еколошко-технолошки проекти".

Член 31

Во членот 41 точка 1 по зборот "јонизирачко" се додаваат зборовите: "и нејонизирачко", а во точката 4 по зборот "јонизирачкото" се додаваат зборовите: "и нејонизирачкото".

Член 32

Во членот 42 точка 2 се менува и гласи:

"Собирањето, транспортирањето и депонирањето на технолошкиот, опасниот и посебниот отпад од правните и физичките лица, се врши во согласност со закон."

Во точката 4 по зборот "правното" се додаваат зборовите: "и физичкото".

Член 33

Членот 43 се менува и гласи:

"Во вршењето на работите, инспекторот е овластен:

1) да нареди во определен рок да се отстранат штетните последици што настанале со загадувањето или деградацијата на животната средина и природата и доведување во претходна состојба,

2) да забрани работа на правни и физички лица поради штетни дејствија, со кои се врши загадување или деградација на животната средина и природата, без оглед на тоа дали за дејноста имаат или немаат соодветни одобренија и согласности пропишани со закон,

3) да забрани работа и употреба и да запечати работни простории, опрема, апарати и уреди кои вршат штетни дејствија и кои не ги исполнуваат пропишаните услови,

4) привремено да одземе опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на загадување или деградација на животната средина и природата, се до отстранување на недостатоците, односно до конечната одлука на надлежниот суд и

5) да определи пократок рок за рекултивација во рамките на рокот утврден со член 15 на овој закон.

Инспекторот учествува во вршењето на техничкиот преглед на инвестициони објекти од аспект на заштитата на животната средина и природата."

Член 34

По членот 43 се додаваат два нови члена 43 а и 43 б, кои гласат:

"Член 43 а

Правните и физички лица што вршат дејност се должни да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор, како и да даваат вистинити и точни податоци, информации, мостри и други материјали на барање на инспекторот без надоместок.

Член 43 б

Трошоците за работите извршени надвор од управната постапка по барање на странката, паѓаат на товар на странката.

Министерот за животна средина ги пропишува трошоците од став 1 на овој член.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на посебна сметка за сопствени приходи на Министерството за животна средина."

Член 35

Членот 45 се менува и гласи:

"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

1) при користење на природните богатства, експлоатација на минералните сировини, изградба на нови објекти, реконструкција на постојни, производство или изведување на други работи, предизвикува оштетувања или други промени на природните богатства и биоресурси или на друг начин ја деградира и ја загадува животната средина и природата над пропишаните норми и со техничката документација и реализација на истата, не обезбеди заштита на животната средина и природата (член 14 ставови 1 и 2);

2) со користење на минерални сировини, одлагање на отпадоци, јаловина, пепел и згура и други активности, деградира земјиште и истото не го рекултивира или на друг начин санира по проектот за рекултивација (член 15);

3) не води евиденција на податоците за внесените количини на штетни и опасни материи што ги користат при вршење на дејноста, како и видот и количината на отпадните, штетните и опасните материи што ги создава и испушта во медиумите на животната средина и податоците не ги доставува до Министерството за животна средина (член 16);

4) произведува и пушти во промет одделни производи и врши одделни работи со кои се загрозува животната средина и покрај забраната на министерот за животна средина (член 17);

5) пушти во промет производ означен како "експроизвод" кој не е во согласност со начинот и критериумите определени од министерот за животна средина (член 18);

6) не престане со работа, не изврши дополнителни научни и стручни истражувања и не го извести Министерството за животна средина заради отстранување на причините што довеле до деградација или загадување на животната средина и природата (член 19 став 1);

7) фрла или депонира технолошки, опасен и посебен отпад, надвор од определените места за таа намена (член 20 став 1);

8) не изврши рекултивација на просторот на депонијата врз основа на проект (член 20 став 2);

9) увезе отпадни, опасни, штетни и радиоактивни материи и истите ги испушта, чува, употребува и депонира (член 21 став 1);

10) увезе технологии, технолошки линии, лиценци и супстанции кои во земјата производител или земјата извозник веќе се забранети од еколошки причини (член 21 став 4);

11) увезе или произведува супстанции кои се на листа на супстанции кои содржат опасни и штетни материи на кои им е забранет увоз, производство или користење во Република Македонија (член 21-6);

12) на изготвувачот не ги достави потребните податоци за изготвување на катастарот на загадувачите на воздухот, водите, заштитеното посебно природно богатство, загаденоста и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпадни и штетни материи (член 23);

13) не изготви и достави до Министерството за животна средина еколошко-технолошки проект и не ги извршува со закон пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита на животната средина и природата и не го следи влијанието на изворот на загадувањето врз квалитетот на животната средина и природата и не води евиденција на резултатите од извршените мерења (член 24);

14) стручните организации не ги достават податоците до Министерството за животна средина (член 25 став 2);

15) се користат или се стават во промет заштитени биоресурси и објекти на природата без одобрение (член 26);

16) правните лица не изготват и достават регистар и програма за заштитеното посебно природно богатство (член 27);

17) употребува и користи опрема, уреди и апарати кои произведуваат бучава која ги надминува со закон дозволените вредности (член 28) и

18) при користење на опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на јонизирачко и нејонизирачко зрачење не обезбедил соодветни заштитни мерки и

стручен кадар и вршел депонирање на радиоактивни отпадоци надвор од места определени за таа намена (член 29 став 1).

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни одговорното лице во правното лице за дејството од став 1 на овој член.

За дејството од став 1 на овој член на правното лице ќе се изрече мерка за безбедност забрана за вршење на определена дејност во траење од шест месеци до пет години.

За дејството од став 2 на овој член на одговорното лице во правното лице, покрај парична казна ќе се изрече и мерка за безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од три месеци до една година."

Член 36

Членот 46 се менува и гласи:

"Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице што врши регистрирана дејност ако постапи спротивно на одредбите на членовите 14 став 1, 15 став 1, 16 став 1, 19 став 1 и 24 од овој закон."

Член 37

Членовите 47 и 48 се бришат.

Член 38

Во членот 49 зборовите: "од една петтина до три плати" се заменуваат со зборовите: "5.000 до 30.000 денари".

Член 39

Во членот 50 став 1 зборовите: "од една половина плата" се заменуваат со зборовите: "од 5.000 денари".

Член 40

Во членот 51 став 1 зборовите: "од една петтина од платата" се заменуваат со зборовите: "од 3.000 денари".

Точката 1 се менува и гласи:

"Паркира и вози возило надвор од определено место во заштитено посебно природно богатство и во зелени површини."

Во точката 5 зборот "кола" се заменува со зборот "возило".

Точката 7 се менува и гласи:

"Испушта моторни и трансформаторски масла на земјиште и во секундарна атмосферска или фекална каналizaciona мрежа и одводи на отпадни води, реки и езера."

Член 41

Членот 52 се менува и гласи:

"Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари за прекршок ќе се казни правно лице ако:

1) на подрачје на заштитен дел на природата, не ги спроведе мерките за заштита и користење на шумите и шумското земјиште кои се определени со шумска основа и програмата за заштита и развој на националниот парк;

2) заштитеното природно добро и неговите граници не ги обележи на пропишан начин;

3) собира диви животински и растителни видови, семе, плодови, јајца и други пониски развојни облици заради експлоатација, односно ставање во промет спротивно на прописите и

4) не овозможи, односно го спречува вршењето на инспекцискиот надзор или не ги даде потребните информации, мостри и материјали."

За прекршок од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 10.000 до 50.000 денари.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и физичко лице со парична казна од 20.000 до 50.000 денари.

Член 42

Се овластува Законодавно-правната комисија да утврди пречистен текст на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2036.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствена-та заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид, што ја донесе Управниот одбор, на седницата одржана на 24 декември 1999 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2112/1
16 мај 2000 година
Скопје

За претседател на Собранието
на Република Македонија,
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

2037.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр.42/93), член 16 од Законот за рибарство ("Службен весник на Република Македонија" бр.62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИЈИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На пет годишно користење-концесија се дава рибниот фонд од акумулациите и тоа:

1. "Ратев" - Берово, СРД "Абланица" - Берово.
2. "Калиманци" - Кочани, СРД "Шаран" - М. Каменица.
3. "Градче" - Кочани, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Брегалица" - Кочани.
4. "Стрежево" - Битола, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Стрежево" - Битола.
5. "Младост" - Велес, АД АК "Лозар" - Велес.
6. "Пањурци" - Гевгелија, ПИТГ "Химес" - Богданци.
7. "Чипарли" - Гевгелија, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Повардарие" - Гевгелија.
8. "Топлик" - Гевгелија, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Повардарие" - Гевгелија.
9. "Шпиље" - Дебар, ЕСМ-Подружница ХЕЦ "Шпиље" - Дебар.
10. "Тиквеш" - Кавадарци, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Тиквешко поле" - Кавадарци.
11. "Крушево" - Крушево, СРД "Мрена" - Крушево.
12. "Липково" - Куманово, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Куманово" - Куманово.
13. "Глажња" - Куманово, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Куманово" - Куманово.
14. "Отошница" - Крива Паланка, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Куманово" - Куманово.
15. "Слатино" - Охрид, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Водостопанство-Охридско езеро" - Охрид.
16. "Пишица" - Пробиштип, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Водостопанство" - Штип.
17. "Мантово" - Радовиш, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Мантово" - Радовиш.
18. "Конче 1" - Радовиш, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Мантово" - Радовиш.

19. "Конче 3" - Радовиш, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Мантово" - Радовиш.

20. "Мавровица" - С. Николе, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Мавровица" - С. Николе.

21. "Водоча" - Струмица, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Струмички слив" - Струмица.

22. "Турија" - Струмица, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Струмички слив" - Струмица.

23. "Новоселка" - Струмица, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Струмички слив" - Струмица.

24. "Иловица" - Струмица, ЈВП "Водостопанство на Македонија" Подружница "Струмички слив" - Струмица.

25. "Вратница" - Тетово, ПП "Нов Компани" - Скопје.

26. "Матка" - Скопје, Спелеолошко друштво "Пеони" - Скопје.

2. Како почеток на користењето на концесијата на акумулацијата ќе се смета денот на потпишувањето на договорот за концесија-користење на рибниот фонд од акумулацијата.

3. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2351/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2038.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 63/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА И ОПРЕМА

1. Со оваа одлука се пренесува правото на користење на материјално-технички средства и опрема од Министерството за одбрана на Агенцијата за разузнавање и тоа:

Ред. Бр.	Име на средството	Количина
01.	Двоглед 6x30 РД	1
02.	Телефон индуктор М-63	1
03.	Бројчаник за тел. М-63	1
04.	Телефон ЕТА-41	1
05.	Телефон АТА 71.01	1
06.	Телефон АТА 80-01	1
07.	ТВ во боја ТЕЦ-3664	1
08.	Кабел продолжен со 3 утичници	2
09.	Светилка ЕЛУКС Н-55	2
10.	Вреќа за спиење	8
11.	Торбича за старешини	2
12.	Маса работна - БИРО	1
13.	Маса клуб ниска	1
14.	Фотоапарат - "Олимпик"	1
15.	Радиотелефонска станица "моторола П-210"	1
16.	Ормар метален со трезор	1
17.	Курвиметар	1
18.	Појачало за тел. разг. "Олимпус"	1
19.	Мини касетофон "Олимпус" Л-200	1
20.	Мини касетофон "Олимпус" Л-200	1
21.	Радиокасетофон "Грундинг" 800	1
22.	Микрофон МЕ 9 надворешен "Олимпус"	1
23.	Радиостаница УКБ М2510/12	1

2. Примопредавањето на средствата и опремата од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 23-2213/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2039.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија број 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" број 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - СО₂ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИСКИ ГАСОВИ ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ К.О ЕГРИ - БИТОЛА, БЕЛО ПОЛЕ, СРЕДНИ ЛИВАДИ И МОГИЛА

1. На Друштвото за производство на индустриски гасови ТГС Технички гасови АД - Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - СО₂ на локалитетот К.О Егри - Битола, Бело Поле, Средни Ливади и Могила со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
1.	4 535 317,50	7 538 427,50
2.	4 538 525,00	7 538 875,00
3.	4 538 480,00	7 540 630,00
4.	4 536 350,00	7 540 700,00
5.	4 535 622,50	7 539 220,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува 5 (пет) км².

2. Концесијата за детални геолошки истражувања се дава за период од една година.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата на плаќање на надоместокот ќе се определи со Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2350/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2040.

Врз основа на член 27 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТАТА ПО ОСНОВ НА СУБВЕНЦИИ ЗА 2000 ГОДИНА

I. Средствата - трансфери по основ на субвенции (обврски кон издавачите на весници и списанија) за 2000 година, од разделот 193.01 на Министерството за

информации поставка 444138 од Буџетот на Република Македонија за 2000 година во износ од 70 милиони денари ќе се распределат во согласност со следниве критериуми:

1. Финансиско помагање на дневни информативно-политички весници кои значително влијаат врз формирањето на јавното мислење меѓу граѓаните на Република Македонија;

2. Финансиско помагање на дневниот информативно-политички печат на јазиците на националностите;

3. Помагање на локалните весници со повеќеденесно опстојување на одделни регионални и локални информативни простори во Република Македонија;

4. Помагање на новопојавените и специфични весници и списанија кои обезбедуваат унапредување на плурализмот; и

5. Распределувањето на средствата се врши во зависност од:

- долгогодишното непрекинато и стабилно излегување на весниците и списанијата;

- продадениот тираж;

- бројот на вработените, а особено на новинарскиот кадар во редакциите и учество на користењето на печатарската хартија, репроматеријалите и печатарските услуги во вкупните трошоци.

II. Средствата од точка 1 на оваа одлука се распределуваат на следниве корисници:

1. НИП "Нова Македонија" АД - Скопје	36.000.000 ден.
("Нова Македонија", "Флака", "Бирлик", "Вечер" и "Остен")	
2. "Дневник"	3.350.000 ден.
3. "Факти" (ДПУ "Еребара")	3.650.000 ден.
4. "Дело" (ПИНИГД ("Наше дело"))	4.500.000 ден.
5. "Утрински весник"	500.000 ден.
6. "Петер Интернационал" и "Избор"	1.500.000 ден.
7. "Студентски збор"	3.000.000 ден.
8. "Rrezja" (студентски весник на албански јазик)	50.000 ден.
9. "Форум"	900.000 ден.
10. "Капитал"	200.000 ден.
11. "Глоби"	900.000 ден.
12. "Феникс"	500.000 ден.
13. "Битолски весник" - Битола	1.300.000 ден.
14. "Наш весник" - Куманово	1.300.000 ден.
15. "Народен глас" - Прилеп	1.300.000 ден.
16. "Штипски весник" - Штип	900.000 ден.
17. "Тетовски весник" - Тетово (македонски-албански јазик)	1.300.000 ден.
18. "Трибина"	200.000 ден.
19. "Екологија"	240.000 ден.
20. "Жена" ("Просветена жена")	2.000.000 ден.
21. "Мајка и дете" (македонски и албански)	2.500.000 ден.
22. "Клик"	500.000 ден.
23. "Вардар"	100.000 ден.
24. "Милениум"	100.000 ден.
25. "Комплетна", "Таа", "M&M" и "Kids"	1.000.000 ден.
26. "Превентива"	60.000 ден.
27. "Брези"	200.000 ден.
28. "Влера"	200.000 ден.
29. "Македонски спорт"	250.000 ден.
30. "Македонија"	1.000.000 ден.
31. "Месечник" за култура во Мала Преспа, Албанија	500.000 ден.

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2318/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2041.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97), а во врска со член 40 од Законот за комуналните дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ
ВО ОПШТИНИТЕ КРИВА ПАЛАНКА
И РАНКОВЦЕ**

1. Се укинува Одлуката за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Крива Паланка и Ранковце бр. 23-4541/1 од 24 септември 1999 година, поради исполнување на условите од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96) во однос на уредувањето на статусот и работата на ЈП за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка, со што се исполнети условите јавното претпријатие да прерасне во Меѓуопштинско претпријатие за територијата на општините Крива Паланка и Ранковце.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2011/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2042.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија", број 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за стопанство и тоа:

Тарифен Број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4823		Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозни вата или листови или ленти од целулозна влакна: - Хартија во ролни или ленти, премачкана со лепило: - Друго: --- Друго	
	4823 90	а) хартија за фотокопир Биотоп 80 гр. 500 листа	15 парчиња
	4823 90 9090	Машина за печатење, вклучувајќи машини за печатење со млаз од мастило (инк-јет), освен оние од тар. број 8471; машини за помошна употреба при печатењето:	
8443			

1	2	3	4
	8443 51 00 00	--Машини за печатење со млаз од мастило (инк-јет) а) принтер Канон ВЈС 6100 вклуч. 1 инк кертриџ цен/боја	1 парче
	8443 90	- Делови:	
	8443 90 90 00	-- Друго а) Принтер: ИНК Кертриџи БЦИС цен	30 парчиња
		в) Принтер: ИНК Кертриџи ВС13 магенда	10 парчиња
		г) Принтер: ИНК Кертриџи 8С13 жолта	10 парчиња
		д) Принтер: ИНК Кертриџи ВХ за факс Канон Б150	5 парчиња
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 49	--Друго, испорачани како системи:	
	8471 49 90 00	---Друго а) Персонален компјутер Целерон 433 (комплет)	1 парче
	84 71 60	-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
	8471 60 90 00	---Друго а) скенер парагон 1200-СР	1 парче
	8471 70	- Мемориски единици:	
	8471 70 53 00	-----Хард диск драјв (хард диск дривес) а) 250 Мб ЗИП драјв паралелен	1 парче
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии	
	8504 40	-Статички конвертори (претворувачи):	
	8504 40 30 00	---Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци а) Уред за непрекинато напојување	

8517	Бацк Про 1400 АРС Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жичени телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони: -Телефонски апарати (телефони); видеофони: --Телефакс а) Факс Канон В150 вклуч. 1 инк. кертриџ	1 парче	9009 11 00 00	копирање: -Електростатички апарати за фотокопирање: --За репродукција на оригинал директно на копија (директна постапка) а) Копир Канон НП 112	1 парче
8517 21 00 00	а) Факс Канон В150 вклуч. 1 инк. кертриџ		9009 90 9009 90 90 00	--Делови и прибор: --Друго а) Тонер НПП11 за копирот Канон НП6112	4 парчиња
8517 50	-Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	1 парче			
8517 50 10 00	--За жични линиски системи со носечка струја а) Модем. УС Роботикс	1 парче			
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37; -Магнетни ленти: -Магнетни плочи (дискови): --Крути а) ЗИП Драјв Медиум 250 МБ б) Дискети 12,4 МБ 10 пар/пак	1 парче			
8523 20	Изолирана жица (вклучувајќи емалирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксиални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори: -Жица за намотки: --Со конектори: ---Други а) кабел за принтер 2м	10 парчиња 10 парчиња			
8544	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко	1 парче			
8544 41 8544 41 90 00					
9009					

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2352/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2043.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. За помошник на министерот за сообраќај и врски се назначува Расим Мустафа, дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2049/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2044.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. За советник на министерот за сообраќај и врски се назначува Злата Дуковска, досегашен началник на Одделението за патен сообраќај во Министерството за сообраќај и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2049/3
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2045.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС

1. Се разрешува Милутин Ангеловски од должност заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2121/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2046.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. За советник на министерот за стопанство се назначува Кемал Ибраими, досегашен раководител на погон во Текстилната фабрика "Скутекс" - Скудриње.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2126/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2047.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. За советник на директорот на Управата за заштита на растенијата се назначува Томо Мојсовски, граничен инспектор за заштита на растенијата на граничен премин Табановце - Куманово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2128/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2048.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Александар Посохин од должноста потсекретар во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2246/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2049.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Владимир Цветиновски од должноста потсекретар во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2246/3
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2050.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА

1. За потсекретар во Министерството за трговија се назначува Димитри Зимоски, досегашен помошник на генералниот директор за комерција, инвестиции и банкарско работење во А.Д. "ЕМО" - Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2247/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2051.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА

1. За потсекретар во Министерството за трговија се назначува Аљоша Беговски, досегашен самостоен советник во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2247/3
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2052.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со одредбите на Националната програма за сузбивање на злоупотреба на дрогата и недозволената трговија со дрога ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА МЕГУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА

1. д-р Билјана Ѓорѓеска се разрешува од должноста член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога, поради заминување на друга должност.

2. За член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога се именува Бистра Ангеловска, помошник на министерот за здравство.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2020/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2053.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата "Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-
ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ

1. м-р Донка Барџиева-Трајковска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2261/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2054.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата "Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗА-
ШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
- СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје се именува Јован Кондијанов, кустос за средновековна нумизматика во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2266/2
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2055.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), а во врска со член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ
УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ" - КРИВА ПАЛАНКА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка, се разрешуваат:

- Блашко Димитровски,
- Блаже Јовановски,
- Сретимир Николовски,
- Гоце Станковски,
- Горица Стефановска.

Од редот на вработените на претпријатието:

- Марјан Ѓорѓиевски,
- Грозде Јакимовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-504/4
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2056.

Врз основа на член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ"
- КРИВА ПАЛАНКА

1. Зоран Маџовски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Образложение

Со потпишување на Спогодбата за регулирање на статусот, работата и односите во Јавното претпријатие за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка, од страна на општините Крива Паланка и Ранковце, од 8.02.2000 година, исполнети се условите утврдени во Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат во однос на уредувањето на статусот и работата на ова јавно претпријатие, поради што и се донесе решение како во диспозитивот.

Бр. 17-2284/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2057.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ
НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат програмата и начинот на полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: стручен испит).

II. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Член 2

Оспособувањето на лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот се спроведува според пропишана Програма за оспособување и полагање на стручен испит (во натамошниот текст: Програма),

која е утврдена во прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Програмата се состои од теоретски и практичен дел, кои опфаќаат:

А. Теоретски дел

1. Закон за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99) и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон;
2. Кривично право (општ и посебен дел);
3. Криминалистика;
4. Закон за набавување, поседување и носење на оружје ("Службен весник на СРМ" бр. 22/81 - Пречистен текст, 15/83, 51/88 и "Службен весник на РМ" бр. 26/93);
5. Овластување и тактика во примена на овластувањето;
6. Организација на работите на обезбедување;
7. Тактика на спроведување на мерките за обезбедување;
8. Гаѓање и ракување со огнено оружје;
9. Самоодбрана;
10. Противпожарна заштита и
11. Употреба на средства и уреди за техничка заштита;
12. Прва помош.

Б. Практичен дел

1. Гаѓање и ракување со огнено оружје

Член 4

Кандидатот за полагање на стручниот испит поднесува писмена пријава до Комората.

Формата и содржината на пријавата се утврдени во прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Стручниот испит се спроведува во траење од најмногу 2 дена.

Прво, се полага усно теоретскиот дел од програмата, во еден ден.

Кандидатите кои го положиле теоретскиот дел од програмата, го полагаат практичниот дел од програмата, во ден кој ќе го определи комисијата.

Член 6

Стручниот испит се полага пред комисија што ја формира министерот за внатрешни работи, за време од две години.

Комисијата е составена од пет члена и нивни заменици од кои два члена по предлог на Комората и три члена од Министерството за внатрешни работи.

Член 7

Практичниот дел од стручниот испит се полага пред комисија на Министерството за внатрешни работи составена од овластени службени лица, по претходно поднесено барање од Комората.

За положениот практичен дел од стручниот испит кандидатот добива потврда за оспособеност за ракување со оружје, која е утврдена во прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

Член 8

Член на комисијата за полагање на стручен испит може да биде лице со завршен најмалку VII степен на образование, со соодветно стручно искуство од областа на обезбедување.

Член 9

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со "го положи стручниот испит" или "не го положи стручниот испит".

Кандидатот кој на испитот не положил најмногу 4 предмети од теоретскиот дел од програмата, може да

полага поправен испит за неположените предмети. Рокот за полагање на поправниот испит не може да биде пократок од еден месец, ниту подолг од 3 месеци.

Кандидатот кој во рокот определен во став 2 на овој член, не се пријави за поправен испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета дека испитот не го положил.

Член 10

Кандидатот кој не го положил стручниот испит може повторно да полага, најрано 30 дена од денот на последното полагање.

Член 11

На кандидатот кој го положил стручниот испит, комисијата му дава уверение.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се утврдени во прилог број 4, кој е составен дел на овој правилник.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14059/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Прилог бр. 1

ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ

I. Закон за обезбедување на лица и имот и подзаконски акти

- I/1 Општи одредби;
- I/2 Услови за обезбедување на лица и имот;
- I/3 Права и должности на правните лица и работниците кои вршат обезбедување на лица и имот;
- I/4 Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот;
- I/5 Евиденција;
- I/6 Надзор;
- I/7 Казнени одредби;
- I/8 Преодни и завршни одредби;

II. Кривично право

- II/1 Општи одредби за кривично дело и кривична одговорност;
- II/2 Подготвување и обид на кривично дело;
- II/3 Начин, време и место на извршување на кривично дело;
- II/4 Кривични дела против животот и телото: член 123; 124; 125; 126; 128; 130; 131; 132; 133; 134; и 136;
- II/5 Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот: член 139; 140; 142; 143; 144; 145; 146; 149; 150; 151 и 152;
- II/6 Кривични дела против честа и угледот: член 172; 173; 174 и 179;
- II/7 Кривични дела против половата слобода и морал: член 186; 187; 188 и 189;
- II/8 Кривични дела против животната средина: член 226; 228 и 229;
- II/9 Кривични дела против имотот: член 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 258; 259 и 261;
- II/10 Кривични дела против општа сигурност на луѓето и имотот: член 288; 294 и 296;
- II/11 Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај: член 301;
- II/12 Кривични дела против службената должност: член 353; 354; 355; 357 и 360;
- II/13 Кривични дела против правосудството: член 363; 364 и 365;

II/14 Кривични дела против јавниот ред: член 382; 383; 384; 386; 387; 391; 394; 395 и 396;

III. Криминалистика

III/1 Криминалистички начела;
III/2 Начини на дознавање на извршено кривично дело;
III/3 Лице место на извршено кривично дело;
III/4 Траги на извршено кривично дело;
III/5 Индиции - видови;
III/6 Оперативно тактички мерки и дејствија;
III/7 Оперативно превентивни мерки и дејствија за спречување на кривично дело;

IV. Закон за набавување поседување и носење на оружје

IV/1 Основни одредби;
IV/2 Набавување, поседување и носење оружје и делови на оружје;
IV/3 Одземање на дозволата за оружје и муниција;
IV/4 Продавање на оружје и муниција и поправање и преправање на оружје;
IV/5 Надзор;

V. Овластување и тактика во примена на овластувањето

V/1 Законски овластувања и постапување на работниците за обезбедување;
V/2 Основни облици на загрозување на животот и имотот на граѓаните;
V/3 Основни начела и организација на работа;
V/4 Работи и задачи на службата за обезбедување;
V/5 Правила за професионално однесување и постапување на работниците за обезбедување;

VI. Организација на работите на обезбедување

VI/1 Видови на обезбедување;
VI/2 Сегменти во системот за заштита;
VI/3 Начини на организирање на мерките за физичко обезбедување:
- стражарско обезбедување;
- патролно обезбедување;
- ескортно обезбедување;
- пунктоско обезбедување на објекти и простор и лична придружба на лице под заштита;
VI/4 Одредување на ниво на заштита (степен на обезбедување)
VI/5 Изготвување на план за обезбедување (безбедносен концепт)

VII. Тактика на спроведување на мерките за обезбедување

VII/1 Облици на загрозување на институциите под заштита;
VII/2 Тим за обезбедување (состав и задачи);
VII/3 Заштитна формација (должност и обврски);
VII/4 Група за претходница (должност и обврски);
VII/5 Обезбедување на лице по место на живеење;
VII/6 Обезбедување на лице по место на работење;
VII/7 Контра-диверзиона заштита;
VII/8 Основни мерки и дејствија при обезбедување на транспорт;
VII/9 Претседателски зафат - евакуација на лице од критична зона;
VII/10 Пожртвуван напад и неутрализација на закана по лице под заштита;
VII/11 Соработка со овластените службени лица на МВР и права и обврски на работниците за обезбедување;

VIII. Гаѓање и ракување со огнено оружје

VIII/1 Расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето со кое се задолжени работниците за обезбедување;

VIII/2 Гаѓање со пиштол со 10 куршуми на далечина од 10 м. во кружна мета со најмалку 50% погодоци од вкупниот резултат;

VIII/3 Гаѓање со пушка со 10 куршуми на далечина од 100 м. во човечка фигура, со најмалку 30% од вкупниот резултат.

IX. Самоодбрана

IX/1 Техника на падови;
IX/2 Карате удари со рака и нога;
IX/3 Одбрана од удар со рака и нога;
IX/4 Зафати за приведување;
IX/5 Цудо фрлање;
IX/6 Одбрана од невооружен напаѓач;
IX/7 Одбрана од вооружен напаѓач (нож, пиштол, палка и други предмети).

X. Противпожарна заштита

X/1 Пожари и причини за настанување;
X/2 Видови противпожарни апарати и начин на употреба;
X/3 Превентивни мерки за заштита од пожар;
X/4 Задачи и постапки на работникот за обезбедување при појава на пожар.

XI. Употреба на средства и уреди за техничка заштита

XI/1 Средства и уреди за техничка заштита;
XI/2 Алармни системи;
XI/3 Затворен видео систем;
XI/4 Систем за контрола на природите;
XI/5 Комуникациски врски и системи за контрола на објекти;
XI/6 Мониторинг центар;
XI/7 Техничка заштита на објекти од висок ризик.

XII. Прва помош

XII/1 Вештачко дишење;
XII/2 Запирање на крварење;
XII/3 Третман на лице под шок;
XII/4 Прочистување на дишник;
XII/5 Евакуација и транспорт на повредениот.

Прилог бр. 2

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ
ИСПИТНА КОМИСИЈА

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА
ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ЛИЦА И ИМОТ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ
НА ПРИЈАВАТА:

1. Име и презиме _____
а) адреса: _____
б) телефон: _____

2. ЕМБГ, место и држава на раѓање: _____

Пријавувам полагање на стручне испит за предметите:

Ред. бр.	Предмет	Полагање по прв пат	Полагање по
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Во прилог на пријавата приложувам:
- Доказ за уплата на надоместок за полагање на стручен испит во износ од _____ ДМ во денарска противвредност.

Идентитетот на кандидатот се утврдува со лична карта или патна исправа непосредно пред отпочнување на стручниот испит од страна на претседателот на Комисијата.

Во _____ година

ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

ЗАБЕЛЕШКА:

Надоместокот за полагање на стручен испит изнесува _____ ДМ во денарска противвредност, а за поправен испит _____ ДМ во денарска противвредност и се уплатува на жиро сметка бр. _____.

Примател: Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.

Цел на дознаката: Надоместок за полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ

На ден _____ година, во _____ часот во просториите на _____ кандидатот _____ полагаше стручен испит пред Комисијата и при тоа ги положи следните предмети:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

Од горенаведеното кандидатот _____ го положи: а) целосно стручниот испит
б) делумно

_____ год.
Скопје

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Управа за внатрешни работи _____

ПОТВРДА

Лицето _____
роден-а _____ год. во _____ ЕМБГ _____
од _____ е оспособен-а да ракува со огнено оружје.

Врз основа на член 7 став 2 од Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедувањето на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. _____), Комисијата на Министерството за внатрешни работи изврши проверка на оспособеноста за ракување со оружје.

Членови:

1. _____
2. _____
3. _____

Бр. _____
_____ година

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈАТА

М.П.

Прилог бр. 4

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Број: _____
Скопје _____ год.

Врз основа на член 11 став 1 од Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот ("Сл.весник на РМ" бр. _____), се издава

УВЕРЕНИЕ

_____ (име и презиме)

роден-а _____
(ден, месец, година, место, општина и држава)

на ден _____ година, полагаше стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот, пред Испитна комисија согласно член 9 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Сл.весник на РМ" бр. 80/99).

И ГО ПОЛОЖИ СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Уверението е ослободено од такса согласно член _____ од Законот за административни такси ("Сл.весник на РМ" бр. _____).

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА

2058.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на лиценцата за работа на обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: образецот на лиценцата).

Член 2

Лиценца за вршење работи на обезбедување лица и имот издава Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот врз основа на барање за издавање на лиценца (прилог број 1), на лице кое ги исполнува условите од членот 8 став 2 од Законот за обезбедување на лица и имот.

Барањето заедно со потребните документи за издавање на лиценца се доставува и чува во Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.

Член 3

Образецот на лиценцата (прилог број 2) се печати на кунздрук хартија А-4 формат и има правоаголна форма.

Образецот на лиценцата содржи: назив "КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ", законски основ за издавање на лиценцата, назив "ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ", место за "Име и презиме", место за "Ден,

месец, година, место, општина и држава на раѓање", место за "Вид и степен на образование и место за "ЕМБГ" на лицето на кое му се издава лиценцата. Во долниот лев дел од образецот на лиценцата има место за впишување на: број, место, ден, месец и година на издавањето на лиценцата, во средината место за печат "МП", а во долниот десен дел, натпис "ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА" и под него место за потпис на претседателот на Комората.

Во позадината на целата големина на образецот на лиценцата, во средината, стои симболот на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.

Член 4

Прилозите број 1 и 2 се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14060/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Прилог бр. 1

До Комората на Република Македонија
за обезбедување на лица и имот

Б А Р А Њ Е

Од _____
роден _____ год. со место на живеење во _____
на ул. _____ бр. _____ тел.бр. _____

Барам согласно член 8 став 2 од Законот за обезбедување на лица и имот, ми издадете ЛИЦЕНЦА за вршење на работа на обезбедување на лица и имот.

Во прилог на барањето Ви доставувам:

- Уверение за државјанство,
- Фотокопија од лична карта,
- Уверение од надлежниот суд дека не ми е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност за обезбедување на лица и имот,
- Диплома за завршено средно образование или друг повисок степен на образование,
- Изјава дека во последните две години пред добивање на лиценца за работа не извршува работи и задачи од областа на безбедноста и одбраната во органите на државната управа како: овластено службено лице или на посебни работни места согласно со прописите од областа на внатрешни работи, работни места на определени должности согласно со прописите од областа на разузнавањето или работни места од член 123 од Законот за одбрана.

- Уверение за положен стручен испит
- Уплатница од _____ ДМ во денарска противвредност за надомест на трошоци за издавање на лиценца.

Напомена: Напред наведените прилози се доставуваат како копија и заверени од нотар.

Скопје

П о д н о с и т е л,

Прилог бр. 2

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/90), се издава:

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

(име и презиме)

(ден, месец, година, место, општина и држава на раѓање)

(вид и степен на образование)

(ЕМБГ)

Бр. _____
година _____ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА

М.П.

2059.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: легитимација) и начинот на нејзиното издавање.

II. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 2

Легитимацијата е со големина 85 x 55 мм., изработена на картонска подлога со темно сина боја, на која е втиснат симболот на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: Комората) и е заштитена со пластична фолија.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е утврден во прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Предниот дел на легитимацијата содржи: Симбол на Комората, назив на органот што ја издава легитимацијата - "Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот", место за фотографија со димензии 3 x 2,5 см., назив "Легитимација за обезбедување" и место за впишување на: име, презиме, единствен матичен број и регистарски број на личната карта на работникот кој врши обезбедување на лица и имот.

На задниот дел на легитимацијата е отпечатен следниот текст:

"Носителот на оваа легитимација е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за обезбедување на лица и имот.

Носителот на легитимацијата има право да носи оружје кое е во сопственост на правното лице кое врши обезбедување на лица и имот, за време на извршување на работните задачи".

Во долниот лев дел од легитимацијата има место за впишување на крвната група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на издавање на легитимацијата. Во средината има место за печат "МП", а во долниот десен дел, назив "Претседател на Комората" и место за потпис на претседателот на Комората.

III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 4

Барањето за издавање на легитимацијата се доставува до Комората.

Со барањето се доставува:

- Извадок (фотокопија) од уписот во трговскиот регистар, заверен од нотар;
- потврда за работен однос;
- фотокопија од лиценцата за вршење на работи за обезбедување на лица и имот, заверена од нотар;
- две фотографии со димензии 3 x 2,5 см. и
- доказ за уплатен надоместок за издавање на легитимацијата.

Член 5

Во случај работникот кој врши обезбедување на лица и имот да ја изгуби легитимацијата или на друг начин остане без неа, за тоа веднаш ја известува Комората.

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, кога е изгубена, како и кога носителот на легитимацијата ќе го промени личното име.

Легитимациите што се заменуваат, се ништат.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14061/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Прилог бр. 1

предна страна:

85 мм

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>символ</p>	<p>Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот</p>
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>фотографија 3 x 2,5 см</p>	<p>име: _____</p> <p>презиме: _____</p> <p>ЕМБГ: _____</p> <p>рег.бр.: _____</p>

задна страна:

85 мм

<p>Носителот на оваа легитимација е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за обезбедување на лица и имот.</p>	
<p>Носителот на легитимацијата има право да носи оружје кое е во сопственост на правното лице кое врши обезбедување на лица и имот за време на извршување на работните задачи.</p>	
<p>крвна група _____</p>	<p>Претседател на Комората _____ МП _____</p>
<p>датум на издавање _____</p>	

2060.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И БРОЈОТ НА ЧАСОВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ГАЃАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот како и бројот на часови за оспособување во гаѓање на работниците кои вршат обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: работниците за обезбедување).

Член 2

Правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот, за потребите на обезбедување, можат да ги набавуваат следните видови и типови на оружје:

1. полуавтоматска пушка,
2. пушка - карабин, и
3. пиштол.

Во зависност од видот на обезбедување што го врши правното лице, се користи соодветен вид и тип на оружје од став 1 на овој член.

Член 3

Работниците за обезбедување кои обезбедуваат објекти надвор од населено место, на отворени простори, се вооружени со полуавтоматска пушка и пушка.

Член 4

Работниците за обезбедување кои вршат обезбедување на лица и имот во урбани средини, како и обезбедување на лица и имот во движење од едно до друго населено место, се вооружени со пиштол.

Член 5

Работниците за обезбедување се оспособуваат за гаѓање со оружјето со кое се вооружени, во рамките на обуката, во траење од 25 часа.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14062/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

2061.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за детективската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ И ЗА СОСТАВОТ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата и начинот на полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: стручен испит) и составот на испитната комисија.

II. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Член 2

Стручниот испит се полага според Програмата за полагање на стручниот испит (во натамошниот текст:

Програмата), која е утврдена во прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Стручниот испит се состои од писмен и усмен дел. Стручниот испит се спроведува во траење од најмногу два дена.

Прво се полага писмениот дел од испитот, во еден ден, кој се состои во изработка на писмен предмет, односно решавање на определен случај од праксата со примена на прописите од областите на стручните предмети од Програмата.

Кандидатите кои го положиле писмениот дел од испитот, го полагаат усниот дел од испитот, најдоцна во рок од 8 дена од денот на полагањето на писмениот дел.

Усниот испит се состои од проверка на знаењето од писмениот дел од испитот и проверка на знаењето по сите стручни предмети.

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со "го положи стручниот испит" или "не го положи стручниот испит".

Член 4

Кандидатот кој на усниот испит не покажал задоволителни резултати по еден предмет од Програмата, може да полага поправен испит само по тој предмет, во рок кој не може да биде пократок од еден месец, ниту подолг од три месеци од денот на полагањето на истиот.

Кандидатот кој во рокот определен во став 1 на овој член, не се пријави за поправен испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета дека испитот не го положил.

Член 5

Кандидатот кој не го положил стручниот испит може повторно да полага, најрано 30 дена од денот на последното полагање.

Член 6

Стручниот испит се полага пред испитната комисија, составена од претседател и два члена, кои со решение на министерот за внатрешни работи се определени за време од две години.

Член 7

Комисијата одржува испит секој месец. Претседателот на комисијата го определува денот и часот за полагање на стручниот испит, за што се известуваат пријавените кандидати најдоцна седум дена пред полагањето.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14055/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовека, с.р.

Прилог бр. 1

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

Стручниот испит и проверката на знаењето на детективи се полага од следните стручни предмети:

- I. Статусни права на граѓаните
 1. Устав на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 52/91, 1/92 и 31/98)
 - 1.1. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот
 - 1.2. Организација на државната власт.
 2. Закон за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97)

- 2.1. Општи одредби
- 2.2. Делокруг и организација на Министерството
- 2.3. Посебни должности и овластувања на Министерството и права и должности на овластените службени лица

2.4. Одговорност.

3. Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 36/92 и 12/93)

- 3.1. Живеалиште на граѓанинот
- 3.2. Престојувалиште на граѓанинот.
4. Закон за матичен број на граѓанинот ("Службен весник на РМ" бр. 36/92)

4.1. Значење на матичниот број.

5. Закон за движење и престој на странците ("Службен весник на РМ" бр. 36/92, 66/92 и 26/93)

- 5.1. Патни исправи и визи
- 5.2. Привремен престој на странци во РМ
- 5.3. Постојан престој на странци во РМ.
6. Закон за патните исправи на државјаните на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 67/92)

- 6.1. Видови патни исправи
- 6.2. Неиздавање односно одземање на патна исправа.

7. Закон за набавување, поседување и носење оружје ("Службен весник на СРМ" бр. 22/81 - пречистен текст, 15/83, 51/88 и "Службен весник на РМ" бр. 26/93)

- 7.1. Видови оружје и дефиниција за секој вид
- 7.2. Забрането оружје
- 7.3. Одобрение за набавување на оружје.
8. Закон за семејството ("Службен весник на РМ" бр. 80/92 и 9/96)

- 8.1. Брак и развод на брак
- 8.2. Родителско право
- 8.3. Издржување
- 8.4. Имотно-правни односи
- 8.5. Постапка пред суд.

9. Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на РМ" бр. 12/94)

- 9.1. Општи одредби
- 9.2. Права и обврски на ракувачот со збирката на податоци и обезбедување на податоците
- 9.3. Каталог на збирки на податоци
- 9.4. Права, ограничувања и судска заштита на правата на лицето

9.5. Изнесување на лични податоци надвор од Република Македонија.

II. Јавен ред

1. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир ("Службен весник на СРМ" бр. 8/84, 51/88, 19/90, 11/91 и "Службен весник на РМ" бр. 23/93)

- 1.1. Прекршоци против јавниот ред и мир
- 1.2. Видови казни за прекршоците
2. Закон за јавните собири ("Службен весник на РМ" бр. 55/95)

- 2.1. Услови за одржување на јавен собир
- 2.2. Должности на организаторот на јавниот собир
- 2.3. Прекинување на одржување на јавен собир.
3. Закон за прекршоците ("Службен весник на РМ" бр. 15/97)

3.1. Поим на прекршок и органи надлежни за водење на прекршочна постапка

- 3.2. Одговорност и казнување за прекршоци
- 3.3. Застарување
- 3.4. Странки во прекршочна постапка и нивно застапување

- 3.5. Повикување и приведување
- 3.6. Поведување и тек на постапката.
4. Закон за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98)

- 4.1. Функции на органите на управата
- 4.2. Организација, видови и делокруг
- 4.3. Надзор.
5. Закон за општата управна постапка ("Службен весник на СРМ" бр. 47/86 - пречистен текст)
 - 5.1. Начела на управната постапка
 - 5.2. Надлежност

- 5.3. Странка и нејзино застапување
- 5.4. Заеднички претставник и полномошник
- 5.5. Поднесоци и доставување
- 5.6. Постапка до донесување на решение
- 5.7. Скратена постапка
- 5.8. Докажување.

III. Казнено право

1. Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр. 37/96 и 80/99)

- 1.1. Кривично дело - поим
- 1.2. Пресметливост
- 1.3. Умисла и небрежност
- 1.4. Кривични дела кои се гонат по службена должност
- 1.5. Кривични дела кои се гонат по приватна тужба.

2. Закон за кривичната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97)

- 2.1. Поим на кривична постапка
- 2.2. Учесници во кривичната постапка
- 2.3. Рокови
- 2.4. Кривична пријава, поднесување и постапка по истата
- 2.5. Истрага, поим, поведување и спроведување
- 2.6. Постапка со притворениците.

IV. Заштита на лица и имот

1. Закон за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99)

- 1.1. Поим на детективска дејност и работи кои не можат да ги вршат приватните детективи
- 1.2. Услови за издавање на лиценца за вршење на детективска дејност
- 1.3. Права и должности на приватниот детектив
- 1.4. Услови и начин на вршење на детективска дејност.

2. Закон за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/99)

- 2.1. Општи одредби
- 2.2. Услови за издавање лиценца за вршење на обезбедување на лица и имот
- 2.3. Права и должности на правните лица и работниците кои вршат обезбедување на лица и имот
- 2.4. Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.

V. Криминалистика

1. Основни криминалистички начела
2. Начело на дискретност, чување на службена тајна
3. Начини на кои се дознава за подготвување или извршување на кривично дело
4. Главни прашања на криминалистиката
5. Тактика на откривање и користење на тајно договарање помеѓу криминалците
6. Увид
7. Траги
8. Методика на постапување при расветлување на кривично дело
9. Вештачење
10. Претрес на стан, други простории и возила - планирање и тактика.

ЛИТЕРАТУРА:

- Криминалистичка тактика
 - Криминалистичка техника
 - Криминалистичка методика
- Од било кој автор.

VI. Криминологија и Психологија (од било кој автор)

1. Криминологија
- 1.1. Имотен криминалитет
- 1.2. Кражби и ситни кражби
- 1.3. Измами
- 1.4. Имотни деликти на штета на уметнички дела, споменици и културни добра

- 1.5. Измама на потрошувачот
- 1.6. Интерни кражби и proneвери.
2. Психологија
- 1.1. Одбранбени механизми
- 1.2. Предрасуди
- 1.3. Ставови
- 1.4. Халоефект.

Правни извори за полагање на стручниот испит се и сите измени и дополнувања на прописите утврдени со Програмата, кои ќе влезат во сила по влегувањето на овој правилник во сила.

2062.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ И ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат образецот на барањето за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност и образецот и начинот на издавање на легитимацијата за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: легитимација).

II. ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 2

Барањето за издавање на легитимација се поднесува според образец (прилог број 1) кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член се издава во формат А-4, на хартија во бела боја и содржи: во горниот лев агол место за наведување на податоци за барателот (име, презиме, адреса), а во горниот десен агол место за наведување на местото и датумот кога е поднесен, под нив се наведува називот на органот до кој се поднесува барањето "Министерство за внатрешни работи", под тоа називот "Барање за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност", основот од Законот за детективската дејност согласно кој се поднесува барањето и документите кои барателот во прилог ги доставува, а во долниот десен агол место за потпис на барателот.

III. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 3

Образецот на легитимацијата е со димензии 85x140 мм и е изработен од специјална заштитена хартија која содржи воден печат, УВ заштита и заштита со ири-десцентни колор ленти. Образецот на легитимацијата има активна безбедносна заштита-заштитна фолија во комбинација со холограм која се нанесува со лепење.

Образецот на легитимацијата, во горниот лев агол има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 цм, во горниот десен агол знамето на Република Македонија, под него назив "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ", "ДЕТЕКТИВ", место за впишување на податоци за името и презимето на детективот, место за впишување на ЕМБГ на детективот и сериски број. Под него има отпечатен текст за правата и должностите на детективот од Законот за детективската дејност. Во долниот лев агол има место за впишување на датумот на издавање на легитимацијата, во средината место за печат "МП", а во долниот десен

агол место за потпис на овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи.

Образецот на легитимацијата е утврден во прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата е сместен во дводелна кожна обвивка со сина боја, која превиткана има димензии 75x100 мм, а развиена 100x150 мм. (прилог бр. 3), кој е составен дел на овој правилник.

На предната страна од кожната обвивка, со златно - жолта боја е отпечатено: во горниот дел назив "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", под него логото на Република Македонија, под него логото на Министерството за внатрешни работи со ознака "РМ" во средина и во долниот дел назив "ДЕТЕКТИВ"

Образецот на легитимацијата се сместува во внатрешниот дел од кожната обвивка, која е обложена со заштитна пластична фолија, така што се поставува вертикално.

Член 4

Издадената легитимација има важност се додека лицето, согласно Законот за детективската дејност, има статус на детектив.

Лице на кое, согласно Законот за детективската дејност, ќе му престане статусот на детектив ја враќа легитимацијата на Министерството за внатрешни работи во рок од 15 дена.

Член 5

Во случај детективот да ја изгуби легитимацијата или на друг начин остане без неа, се известува Министерството за внатрешни работи, кое му издава нова легитимација по огласување на истата за неважечка.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност легитимацијата ќе стане неупотреблива, како и кога детективот ќе го промени личното име.

Легитимациите што се враќаат или заменуваат, се ништат.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14057/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.
Прилог бр. 1

Во _____, на ден _____ година

(барател)

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДМЕТ: Барање за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност

Согласно член 7 став 1 од Законот за детективската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), поднесувам барање до Министерството за внатрешни работи за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност.

За издавање на легитимацијата, ги исполнувам сите пропишани законски услови и во прилог доставувам:


- фотокопија од лична карта, заверена од нотар;
- фотокопија од уверение за положен стручен испит, заверена од нотар;
- фотокопија од издадената лиценца, заверена од нотар;
- фотокопија од уписот во трговскиот регистар, заверена од нотар.

Барател

Прилог бр 1.

85 мм

2, 5x3 цм
Место за
фотографија



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЛЕГИТИМАЦИЈА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ
ДЕТЕКТИВ

(Име и Презиме)
С.бр.00000 ЕМБГ

140 мм

Детективот може да собира податоци и информации:

- за обезбедување на доказни материјали во врска со кривични дела и споровите на кривично дело;
- за лица кои се исчезнати или сокриени, за вклучување на вклучени лица или за причинители на материјална штета;
- за откривање на кривичит на лице и негово киведанште,односно престопувањето;
- за украдени или изгубени предмети;
- за делови кои се во врска со заштита или утврдување на личностоста во востана пред суд, друг доказен орган, институција што врши јавни овластувања или правно лице кое одлучува за издавање прела на страната;
- за односот на работниците според заштитата на деловна тајна;
- за усерианоста и деловноста на правни лица;
- за врши и други работи утврдени со Законот за детективска дејност.

Датум на издавање _____ Министерство за внатрешни работи
М П _____ Овластено службено лице


Прилог бр. 2.



Прилог бр. 3.

100 мм

2, 5x3 cm
Место за
фотографија



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЛЕГИТИМАЦИЈА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ
ДЕТЕКТИВ

(Име и Презиме)
С.бр.00000 ЕМБГ

Детективот може да собира податоци и информации:

- за обезбедување на доказни материјали во врска со прикрити дела и ствари или на прикрити дела;
- за лица кои се исчезнати или сокриени, за општествена или професионална историја или за прикрити дела на истражувањето;
- за отклучување на податоци на лица и нивно живеење, односно престојувалиште;
- за украдени или изгубени предмети;
- за лица или во врска со заштита или утврдување на идентичноста во постапка пред суд, друг државен орган, институција или други јавни овластувања или правно лице кое одлучува за издавање прела на страната;
- за внесот на работните списани заштитата на деловна тајна;
- за условноста и деловноста на правни лица;
- да врши и други работи утврдени со Законот за детективска дејност.

Датум на издавање _____ Министерство за внатрешни работи
М П _____ Овластено службено лице

150 мм

(развиена - внатрешна страна)

2063.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на лиценцата за вршење на детективска дејност (во натамошниот текст: образецот на лиценцата).

Член 2

Образецот на лиценцата се печати на специјална хартија, во бела боја, со вградени заштитни елементи-воден печат и УВ заштита со безбедносно заштитни копчиња и има правоаголна форма со димензии 25x35 cm.

Образецот на лиценцата содржи: Назив "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ", "ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ", место за "Име и презиме" на детективот, место за "Вид и степен на образование" на детективот, место за "ЕМБГ" на детективот, а под тоа е отпечатен текстот "Лиценцата се издава врз основа на приложената документација со која се докажува дека се исполнети сите услови од членот 4 став 2 од Законот за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99)". Во долниот лев дел од образецот на лиценцата има место за впишување на: број, место, ден, месец и година на издавање на лиценцата, во средината место за печат "МП", а во долниот десен дел, назив: "МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ" и под него место за потпис на министерот.

Во позадината на целиот образец на лиценцата е отпечатен логотип на венц со ознаката "РМ" во средина.

Член 3

Образецот на лиценцата, е утврден во прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14056/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

Име и презиме: _____
Вид и степен на образование: _____
ЕМБГ: _____

Лиценцата се издава врз основа на приложената документација со која се докажува дека се исполнети сите услови од член 4 став 2 од Законот за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99).

Бр. _____ година М.П. _____
Министер за внатрешни работи

2064.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за детективска дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА ЕВИДЕНТНИОТ РЕГИСТАР НА СКЛУЧЕНИ-
ТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евидентниот регистар на склучените договори за детективски услуги (во натамошниот текст: евидентен регистар).

Член 2

Содржината на евидентниот регистар е дадена на образец (прилог број 1), кој е составен дел на овој правилник.

Евидентниот регистар содржи пет рубрики, во кои се впишува:

1. во првата рубрика се впишува бројот и датумот на склучување на договорот;
2. во втората рубрика се впишуваат податоци за корисникот на детективската услуга (презиме, име и живеалиште на физичкото лице, односно назив и седиште на правното лице);
3. во третата рубрика се впишува видот на детективската услуга;
4. во четвртата рубрика се впишува бројот и датумот на писменото овластување од странката (полномодно) заверено од нотар;
5. во петтата рубрика се впишува датумот на предавање на писмениот извештај.

Евидентниот регистар се води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии 240x340 мм, чии страни се одбележани со редни броеви и истите се прошиени.

Член 3

Евидентниот регистар се води согласно прописите за техниката на постапување со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење.

Евидентниот регистар се води уредно и ажурно и секогаш е достапен на одговорното лице.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 231-14058/1
21 април 2000 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Доста Димовска, с.р.

Прилог бр. 1

240 мм

Број и датум на склучување на договорот	Корисник на детектирска услуга	Вид на детектирска услуга	Број и датум на полномошно	Датум на предавање на писмен извештај

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за остварување на предвремена пензија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2000) се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА

1. Во членот 4 ставот 3 треба да се издвои во посебен член 5, поради што по ставот 2 на членот 4 во нов ред во средината се додаваат зборовите:

"Член 5".

2. Во членот 10 заградата пред зборовите "Службен весник на Република Македонија" треба да се брише.

Бр. 10-2144/2 Од Законодавно-правната комисија
22 мај 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14799/99, на регистарска влошка бр. 02023797?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар на Друштвото за градежен тргоинженеринг производство услуги и трговија АНТИКА ПРОЕКТ Реџел и др. ДОО експорт-импорт Г.Бањица - Долна Бањица.

Седиште: Г. Бањица-Долна Бањица.
Основачи: Реџел Цемаили од Г.Бањица-Гостивар со л.к. бр. 194422 ОВР Гостивар и ЕМБГ 0111970473110.

Дејности: 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 54.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.73, 52.74, 52.61, 52.62, 55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.10, 72.20, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.52/2, 93.01, 93.02, 90.04, 93.05.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Реџел Цемаили - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14799/99. (5649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6223/99, на регистарска влошка бр. 02024125?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Друштвото за производство трговија и услуги РЕМЕКС Ремзи ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 171 бр. 25а Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.12, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Единствен содружник во друштвото е лицето Амеди Ремзи од Скопје, ул. 171 бр. 25а Скопје.

Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складови, меѓународна шпедиција, застапување, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји, Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Друштвото во правниот промет со трети лица го застапува лицето: Амеди Ремзи - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6223/99. (5650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11508/98, на регистарска влошка бр. 02023-2357-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на Ноќен бар МАДЕРА ТП Миодраг Воислав Атанацковиќ ул. Наум Наумовски Борче бр. 86 Скопје.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.
Во правниот промет со трети лица трговец поединец настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Миодраг Атанацковиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11508/98. (5651)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11732/98, на регистарска влошка бр. 02020-631?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на Бифе со забавни игри ДУЦ ТП Николче Богдан Мојсовски, бул. Партизански одреди бр. 32 Скопје.

Дејности: 55.30/2, 92.34.
Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Николче Мојсовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11732/98. (5652)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15137/99, на регистарска влошка бр. 02023-923?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за рибарство и промет МАНДРА Дојранско езеро ДООЕЛ Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2.

Друштвото за рибарство и промет МАНДРА Дојранско Езеро ДООЕЛ Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2.

Основач: Акционерско друштво за риболов трговија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 со рег. влошка бр. 0200121527-4-03-000.

Дејности: 05.01, 05.02, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.27, 52.48, 52.62, 52.63, 15.20, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Тончев Петар, управител со неограничени овластувања
Цилев Сотир, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15137/99. (5653)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13876/99, на регистарска влошка бр. 02023-6707-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец (ТП) на Николче Александар Стојкоски колонијал ПРЕМИУМ ТП Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 161/2-5.

Дејности: 52.21 трговија на мало со овошје и зеленчук, 52.22 трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 трговија на мало со риби, лушпари и мелотелци, 52.24 трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25 трговија на мало со алкохолни и други пијалаци, 52.26 трговија на мало со производи од тутун, 52.27 друга трговија на мало со храна, во специјализирани продавници.

Во правниот промет со трети лица управителот Николче Стојкоски од Скопје, ул. Антон Попов бр. 161/2-5, истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13876/99. (5654)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15139/99, на регистарска влошка бр. 02023-9227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги ПОЛИН-КОМЕРЦ Дојранско Езеро ДООЕЛ Нов Дојран ул. "Дојранска" бр. 81/2.

Основач: Акционерско друштво за риболов трговија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 со рег. влош. бр. 0200121527-4-03-000.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 15.51, 51.16, 51.17, 51.18, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Стефанов Стефан, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15139/99. (5655)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15138/99, на регистарска влошка бр. 02023-9207-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштво за угостителство туризам промет и услуги ГАЛЕБ Дојранско Езеро ДООЕЛ Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2.

Основач: Акционерско друштво за риболов трговија угостителство и производство ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 рег. влошка бр. 0200121527-4-03-000.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 70.20, 70.31, 71.40, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, угостителски и туристички услуги со странство. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Ајцев Димитар, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15138/99. (5656)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12522/99, на регистарска влошка бр. 02019-5127-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за трговија на мало НЕЗИРИ-КОМЕРЦ Рустемова Незир Ајхан ул. Нада Бутникошарева бр. 5 Велес.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.62, 52.48.

Овластувања и одговорности: во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Рустемова Ајхан - управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12522/99. (5657)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15443/99, на регистарска влошка бр. 02023-9667-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги СИВЕЦ-99 извоз-увоз Хикмет с. Долно Јаболчиште Велес.

Содружник: Зекиров Хикмет од с. Долно Јаболчиште Велес. Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 0.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни отпадници.

Дејности од надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги. Овластувања и одговорности. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува

во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства. Овластен потписник Зекиров Хикмет - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15443/99. (5658)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.196/2000, на регистарска влошка бр. 02027-1587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштво за туризам, транспорт, шпедиција, трговија и услуги МАГНА-С Соња ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 1636.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 15.01.2000, а основач е Основач-единствен содружник е Цогоманова Соња од Скопје.

Дејности: 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.31/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.62, 92.72. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, конигнација, комисиона продажба, реекспорт, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници. Услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот и сл.), угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Цогоманова Соња, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 196/2000. (5659)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.15191/99, на регистарска влошка бр. 02023-3307-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП на Слаткарница и кафетерија Буран Абдилфета Бајрами ЛЕОНИДА - ТП Дебар, ул. "Б. Единство" бр. 49.

Основач на Трговецот-поединец е лицето Буран Бајрами од Тетово.

Дејности на Трговецот-поединец се следните: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 52.24, 55.30, 55.30/1 и 55.30/2.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара лично управителот Буран Бајрами, со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на Трговецот-поединец е самиот основач и управител Буран Бајрами, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15191/99. (5660)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.305/2000, на регистарска влошка бр. 02024-382?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво на Трговско друштво за земјоделство производство трговија и услуги БОЖО КОМПАНИ Ирина и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје, бул. АВНОЈ бр. 24/1-23.

Основање на Трговско друштво за земјоделство производство трговија и услуги БОЖО КОМПАНИ

Ирина и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје бул. АВНОЈ бр. 24/1-23.

Скратен назив: БОЖО КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје.

Основачи на друштвото се: Ирина Божиновска и Дејан Божиновски двајцата од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, конигнациона продажба, застапување на странски правни и физички лица, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лицето Дејан Божиновски е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 305/2000. (5661)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.14493/99, на регистарска влошка бр. 02027-161?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ согласно ЗТД на Друштвото за производство и услуги ПРЕМИУМ Сашо ДООЕЛ Куманово, ул. Есперанто бр. 14А.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.22, 17.25, 18.10, 18.23, 19.30, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.40, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14493/99. (5662)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6864/99 на регистарска влошка бр. 02021341?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП на Такси превоз ГОЦКА Славе Иван Трајковски ТП ул. Тодор Чангов бр. 70 Скопје.

Подносител на пријава Славе Иван Трајковски од Скопје со стан на ул. Тодор Чангов бр. 70.

Фирма: Такси превоз ГОЦКА Славе Иван Трајковски ТП.

Седиште: ул. Тодор Чангов бр. 70 Скопје.

Дејност: 60.22.

Управител: Славе Трајковски, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6864/99. (5778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12438/99 на регистарска влошка бр. 02022-373?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за угостителство и трговија МАР-СТО Марјан и Стојче ДОО експорт-импорт, ул. Гоце Делчев бр. 52 - Гостивар.

Друштвото е основано со договор од 20.08.1999 година.

Содружници на друштвото се Марјан Ѓорѓиевски и Стојче Филиповски од Гостивар.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.40, 20.51, 21.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 51.23, 51.24, 01.21, 01.24, 02.01, 02.02.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Јорде Петровски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12438/99. (5779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3380/99 на регистарска влошка бр. 02013970?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на Автопроект ГИМЧЕ ТП Агим Хамза Мани Скопје, бул. "Мак. кос. бригада" 10 бр. 1.

Дејности: 60.2 - друг копнен сообраќај,
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски,

60.22 - такси превоз,
60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен,

60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.
Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Застапување: Агим Хамза Мани МБ 0610976450135 ГУВР Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3380/99. (5780)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15235/99 на регистарска влошка бр. 02023-331?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП Таксист ВАКА ТП Васко Божидар Кацарски Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 10/1-7.

Дејности: 60.22.
Управител Васко Кацарски од Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 10/1-7.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските према трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15235/99. (5781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14464/99 на регистарска влошка бр. 02023-311?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основана на Друштво за сервисирање, промет и услуги ИСКРА СЕРВИС Трајанка ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. 11-ти Октомври бр. 24/2 Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице - ДООЕЛ.

Друштвото за сервисирање, промет и услуги ИСКРА СЕРВИС Трајанка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, е основано од единствениот содружник Трајанка Иванска од Скопје, ул. 11 Октомври бр. 24/2 Скопје, со л.к. 1378627, емб 0602954455041 издадена од ГУВР Скопје, државјанин на Република Македонија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува со неограничени овластувања.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица Друштвото има целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Трајанка Иванска - управител со неограничени овластувања.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 15.33, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40/2, 55.30, 55.30/1, 72.30, 72.50, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14464/99. (5782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15800/99 на регистарска влошка бр. 02023-865?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основана на Друштвото за производство агенции за недвижен имот, трговија и услуги ГИГАНТ Сашо и други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. Јане Сандански бр. 68/1 Скопје.

Назив: Друштво за производство агенции за недвижен имот трговија и услуги ГИГАНТ Сашо и други ДОО увоз-извоз. Седиште: бул. Јане Сандански бр. 68/1 Скопје. Основачи: Сашо Ѓорѓиевски од Скопје, бул. Видое Смилевски Бато бр. 67/2-19 лк. 1397679 и мб 2907969450006 Ацо Краљевски од Скопје ул. 6 бр. 17 с. Индигово лк. 1387603 и мб 0402973450519. Славица Салтирова од Скопје ул. Палмиро Тољати бр. 76/2-8 лк. 1226534 и мб 2512967455049, Каролина Цветкоска од Скопје ул. Богомилски Поход бр. 34 лк. 1373949 мб 2011969455004.

Влог: 5.200 ДЕМ или 161.200,00 ден.
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 24.30, 25.22, 25.23, 25.24, 28.12, 28.73, 28.74, 30.02, 30.01, 31.10, 31.20, 31.30, 31.62, 33.10/1, 33.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45., 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 71.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Сашо Ѓорѓиевски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15800/99. (5783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги ФАМ-ИСМАИЛИ Мирсад ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. Благоје Паровиќ бр. 26а.

Дејности: 15.61, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.12, 25.2, 25.24, 28.62, 28.72, 28.75, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на промет на стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мирсад Исмаили.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10033/99 на регистарска влошка бр. 02023-4357-6-10-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП на Самостоен уметник ТП МИКИ-соло пеач тенор Михајло Павле Арсенски, ул. Никола Вапцаров бр. 10 Скопје.

Управител без ограничување и основач: Арсенски Михајло од Скопје ул. Никола Вапцаров бр. 10, со л.к. 1276342 мб 1705971450034.

Дејности: 92.31, 92.31/1, 92.31/2.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10033/99. (5785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11861/99 на регистарска влошка бр. 02020-3717-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП таксист ЦАЦИ Ристе Методија Станојковски, ул. Павле Илиќ бр. 2/3-7 Скопје.

Како трговец-поединец се пријавува лицето Ристе Станојковски од Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Ристе Станојковски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11861/99. (5786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14853/99 на регистарска влошка бр. 02023-1717-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за производство, трговија и услуги НАСЕ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Сараевска бр. 42 - Велес.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги НАСЕ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз ул. Сараевска бр. 42 - Велес.

Седиште: ул. Сараевска бр. 42 - Велес.

Дејности: 01.12/1, 02.01, 02.02, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, конSIGNација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристов Јованче од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14853/99. (5787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14817/99 на регистарска влошка бр. 02023-6157-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец за деловни и менаџментски консултантски активности ВУАН ТП Стефанова Ефрем Вукица, ул. "Боро Ваташки" бр. 23 с. Ваташа Кавадарци.

Основач: Стефанова Вукица од с. Ваташа, Кавадарци со седиште на ул. "Боро Ваташки" бр. 23 л.к. 79792 и мб 3107955478002.

Дејности: 74.14.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара лично со целиот свој имот. Лице овластено за застапување: Стефанова Вукица - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14817/99. (5788)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15133/99 на регистарска влошка бр. 02023-2477-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало М-О Марјан и Орданче ДОО увоз-извоз Кавадарци ул. "Цано Поп Ристов" бр. 40 Кавадарци.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало М-О Марјан и Орданче ДОО увоз-извоз Кавадарци, содружници на ТД се: Стојанов Марјанчо и Богев Орданче од Кавадарци. Стојанов Марјанчо со мб 0705977483003 и л.к. 85321 ул. "Цано Поп Ристов" бр. 40, Богев Орданче со мб 1404972483017 и л.к. 82009 ул. "Ленинова" бр. 14а.

Седиште на ТД е во Кавадарци на ул. "Цано Поп Ристов" бр. 40.

Дејности: 01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.25, 25.12, 25.13, 25.14, 26.15, 26.25, 26.66, 26.82/2, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,

51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија со непрехранбени артикли, посредување и застапување, констигнација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во надворешен промет, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, реекспорт, агенциски услуги во транспорт.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТД одговара со целокупниот свој имот.

Управител на ТД е Стојанов Марјанчо - без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15133/99. (5789)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14340/99 на регистарска влошка бр. 02022-1877-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец ТП на Авто-такси АНИ КОМПАНИ ТП Димче Тодор Темелковски, ул. Првوماјска-18 бр. 19 Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач и управител Димче Темелковски од Скопје ул. Првوماјска-18 бр. 19.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14340/99. (5790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14084/99 на регистарска влошка бр. 02022-1897-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Превоз на стоки и патници РЕКА ТП Јашар Муарем Ајдини с. Врановци-Врапчиште.

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е лицето Ајдини Јашар од с. Врановци-Врапчиште. Во правниот промет со трети лица, управителот Ајдини Јашар од с. Врановци-Врапчиште настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14084/99. (5791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14568/99 на регистарска влошка бр. 02023-0937-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за производство, трговија и услуги ХРОМОИНВЕСТ 1 Љупче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Методија Митевски бр. 5/3-15.

Друштвото е основано од едно лице Љупче Јовановски од Скопје со ембг 3008964450201 и лк. 1382210 издадена ГУВР Скопје, ул. Методија Митевски бр. 5/3-15.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.86, 15.87, 20.40, 20.52, 21.22, 21.25, 25.22, 25.24, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 60.24, 63.12, 63.30, 62.12/3, 71.10, 74.12, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, констигнациона продажба, посредување, застапување и реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Управител на Друштвото е Љупче Јовановски од Скопје, ул. Методија Митевски бр. 5/3-15.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара во висина на средствата вложени како основен влог.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14568/99. (5792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13657/99 на регистарска влошка бр. 02022-4067-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец-поединец Илчо Сали Фидановски ТП ИСАМ Бифе, ул. Единство 66 Крива Паланка.

Основање на Трговец-поединец Илчо Сали Фидановски ТП ИСАМ Бифе, седиштето ќе биде на ул. Единство 66 во Крива Паланка.

Основач на фирмата трговец поединец е лицето Фидановски Илчо од Крива Паланка со стан на ул. Ратко Минева бр. 50.

Називот на фирмата под која ќе работи е следниот Трговец-поединец Илчо Сали Фидановски ТП ИСАМ Бифе.

Дејности со кои трговецот-поединец ќе се занимава се следните: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управувањето и раководењето со Трговецот поединец го врши лично самиот основач а тоа е лицето Фидановски Илчо.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13657/99. (5793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14461/99 на регистарска влошка бр. 02022-9307-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП за угостителство БИГОРСКИ Петковски Миле Јордан Скопје, Снабдувачки центар Горче Петров, локал бр. 703.

Основање на трговец-поединец - ТП за угостителство БИГОРСКИ Петковски Миле Јордан Скопје, Снабдувачки центар Горче Петров, локал бр. 703.

Управител: Јордан Петковски од Скопје ул. "Македонска преродба" бр. 56.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14461/99. (5794)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 43/2000, на регистарска влошка бр. 001990, ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговското друштво за трговија и услуги Петрески Зоран ИГОНИК ПРОМ увоз-извоз, ДООЕЛ, Кичево, ул. "Караорман" бр. 8.

Се врши промена на лицето овластено за застапување на Трговското друштво за трговија и услуги Петрески Зоран ИГОНИК ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ, Кичево, ул. "Караорман" бр. 8.

Се разрешува и се брише од трговскиот регистар досегашниот управител на друштвото Петрески Зоран, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Се именува и забележува Илиевски Трајче, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 43/2000. (8477)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 84/2000, на регистарска влошка бр. 002649, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на ДООЕЛ на Друштво за производство, промет, превоз и услуги Москов Златко МОСКОВ-ЕКСПРЕС увоз-извоз, ул. "Моша Пијаде" бр. 24/34, Прилеп.

Во Друштвото за производство, промет, превоз и услуги Москов Златко МОСКОВ-ЕКСПРЕС увоз-извоз, Прилеп ДООЕЛ се врши проширување на дејноста на друштвото во надворешно-трговскиот промет со следните нови дејности: меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 84/2000. (8478)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 13/2000, на регистарска влошка бр. 1-18710, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштво со ограничена одговорност, трговија и услуги ПРЕХ-ПРЕХ увоз-извоз Битола п.о., ул. "Новачки пат" бб, Битола.

Промена на лицето овластено за застапување на Друштвото со ограничена одговорност за трговија и услуги ПРЕХ-ПРЕХ увоз-извоз Битола п.о.

Му престанува овластувањето за застапување на Ѓорѓи Кривчевски, стечаен управник во надворешно-трговското работење и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговското работење е Петровски Томислав вд директор.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 13/2000. (8479)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 29/2000, на регистарска влошка бр. 006590, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата на Друштво за угостителство, производство, трговија, услуги и превоз Ристески Гоце САЛПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Димитар Влахов" бр. 8, Кичево.

Основачот на друштвото со одлука од 24.01.2000 за измена и дополна на називот на друштвото, Ристески Гоце ја изврши следната промена на називот.

Досегашниот назив на друштвото: Друштво за производство, промет и услуги Ристески Гоце САЛПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Димитар Влахов" бр. 8, се изменува и дополнува и гласи:

Друштво за угостителство, производство, трговија, услуги и превоз Ристески Гоце САЛПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Димитар Влахов" бр. 8, Кичево.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 29/2000. (8480)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 66/2000, на регистарска влошка бр. 01001692, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Угостителство, туризам, трговија Инекс, ГОРИЦА АД Охрид, ул. "Наум Охридски" бр. 5-7.

Промена на лицето овластено за застапување на Угостителство, туризам и трговија Инекс ГОРИЦА АД Охрид.

Му престанува овластувањето за застапување на друштвото на лицето Слатиновски Драган како претседател на управен одбор-генерален директор и во надворешното трговско работење и се брише од трговскиот регистар.

Лицето овластено за застапување и во надворешно трговско работење е Николовски Вангел, претседател на управниот одбор, генерален директор.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 66/2000. (8481)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 117/99, на регистарска влошка бр. 1-1436, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на влог на Претпријатије на приватна сопственост ТУ-

РИСТПРЕВОЗ туристичко посредување, деловни услуги, сообраќај и врски, трговија на големо и мало и увоз-извоз на стоки и услуги, с.Бистрица, Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 117/99. (8483)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 80/2000, на регистарска влошка бр. 010120, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштво за трговија Анастасов-Пановски ЕВРО КАР увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Новачки пат" бб.

Фирма: Друштво за трговија Анастасов-Пановски ЕВРО КАР увоз-извоз Битола ДОО.

Седиште: ул. "Новачки пат" бб, Битола.

Се именуваат управителите: За управители се именуваат Жанета Илиевска од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 25/29 со лк бр. 283119 и ЕМБ 1911968415 030 издадена од УВР Битола, управител со ограничени овластувања.

Светлана Атанасовска Николиќ од Битола, ул. "Прилепска" бр. 4/1 со ЕМБ 1610965415048 и лк бр. 30 8994 издадена од УВР Битола управител со ограничени овластувања.

Им престануваат овластувањата на досегашните управители Александар Анастасов и Пеце Пановски и се бришат од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 80/2000. (8484)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 621/99, на регистарска влошка бр. 002372, го запиша во трговскиот регистар бришењето на управител на Производно, трговско и услужно друштво Златко и др. КАРТЕР увоз-извоз Битола ДОО, ул. "Димитар Влахов" бр. 48 а.

Производно трговско и услужно друштво Златко и др. КАРТЕР увоз-извоз Битола ДОО, ул. "Димитар Влахов" бр. 48 а, врши бришење на управителот Станојоски Зоран, со што му престануваат овластувањата за застапување во внатрешниот и во надворешниот промет со трети лица. Како лице управител овластен за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица останува Станојоски Златко, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 621/99. (8485)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 95/2000, на регистарска влошка бр. 010730, ја запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштво за производство, промет и услуги Рубинчо Алексоски ГМБ-Р 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Ленин" бр. 84, Прилеп.

Се врши зголемување на основната главнина на Друштвото за производство, промет и услуги Рубинчо Алексоски ГМБ-Р 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со обртни средства во износ од 21.800 ДМ во противвредност во износ од 700.000,00 ден. со што сега вкупната основна главница изнесува 26.800 ДМ во противвредност.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 95/2000. (8486)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 40/2000, на регистарска влошка бр. 010040007-8-03-0000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име на фирма на Друштво за производство, услуги и трговија Стево Димов ЦАГЕР увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, Битола.

Се врши промена на име на фирмата од Друштво за производство, услуги и трговија Стево Димов КАЛИФОРНИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ, Битола, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, во Друштво за производство, услуги и трговија Стево Димов ЦАГЕР увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 40/2000. (8487)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 86/2000, на регистарска влошка бр. 001924, го

запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Друштво за производство, трговија и услуги Петре Трајко Гаговски УНИОН увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Ружа Делчева" бб, Битола.

Со одлука на основачот се врши зголемување на основната главница на Друштвото за износ од 5.130.841,00 денари во основни средства, проценети од овластен судски проценител, и сега основната главница на друштвото изнесува 5.851.841,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 86/2000. (8488)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 91/2000, на регистарска влошка бр. 000680, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Искова Ленче ФОРТУНА ТРЕЈД Битола ДОО, ул. "Игњат Атанасовски" бр. 47/15, Битола.

Промена на лицето овластено за застапување на трговското друштво за производство, трговија и услуги Искова Ленче ФОРТУНА ТРЕЈД Битола ДОО, ул. "Игњат Атанасовски" бр. 47/15, Битола.

На лицето Искова Ленче и престанува овластувањето за застапување на друштвото во надворешнотрговското работење и се брише од трговскиот регистар како управител.

Лице овластено за застапување на друштвото и во надворешнотрговското работење е Исков Крсте, управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 91/2000. (8489)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 89/2000, на регистарска влошка бр. 01003876, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач и лице за застапување на Друштво за трговија и производство Миле Топчијоски ТОПЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Козара" бр. 27, Битола.

Промена на фирма, содружник и управител на Друштвото за трговија и производство Горгија Топчијоски ТОПЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ. Новата фирма гласи: Друштво за трговија и производство Миле Топчијоски ТОПЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ.

Од друштвото истапува единствениот содружник Горгија Топчијоски, на кого истовремено му престанува и функцијата на управител во друштвото и му престануваат овластувањата за застапување на друштвото и во надворешнотрговскиот промет и се брише од трговскиот регистар.

На друштвото како нов содружник му пристапува Миле Топчијоски, кој едновременно ќе биде и лице овластено за застапување на друштвото и во надворешниот трговски промет како управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 89/2000. (8490)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 45/2000, на регистарска влошка бр. 1-17100, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на ПЕЛАГОНИСКА БАНКА АД ПРИЛЕП-ПРИЛЕП.

Промена на лицето овластено за застапување на Пелагониска банка АД Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување на Банката на лицето Сотир Горгиоски, директор и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на Банката е Киро Неделкоски, вд директор.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 45/2000. (8491)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 30/2000, на регистарска влошка бр. 007384, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за производство, трговија и услуги МАНТЕКС Трајанка и Љупче ДОО увоз-извоз Кичево, бул. "Ослободување" бб.

Промена на лицето овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги МАН-

ТЕКС Трајанка и Љупче ДОО увоз-извоз Кичево, бул. "Ослободување" бб.

Се разрешува од функцијата-управител лицето Марија Толеска со ЕМБГ 0212979438009 ОВР Кичево, во внатрешниот и надворешниот промет.

Се именува лицето Дамјаноски Симе со лк бр. 936 96 и ЕМБГ 2112974433001 издадена од ОВР Кичево, за управител без ограничување во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот промет.

Пречистен текст гласи: Дамјаноски Симе - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 30/2000. (8492)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 67/2000, на регистарска влошка бр. 003482, ја запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на управител на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги Кире Шандуловски и др. ТЕХНО-ТРЕЈД ЈТД РЕСЕН, ул. "6-та" бр. 56, Ресен.

Проширување на дејноста и промена на управител на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги Кире Шандуловски и др. ТЕХНО-ТРЕЈД ЈТД РЕСЕН.

Проширување на дејностите со следниве дејности: 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на управителот Кире Шандуловски.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Ристе Шандуловски - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 67/2000. (8493)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 633/99, на регистарска влошка бр. 008977, ја запиша во трговскиот регистар промената на договорот на ДОО на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ДЕМИР увоз-извоз Беадин Демировски ДООЕЛ Ресен, ул. "Корчуланска" бб, Ресен.

Од друштвото самоволно истапува содружникот Нифаил Демировски од Ресен, отстапувајќи го во име на Друштвото делот од својот основен влог, потврден со своја изјава, а во износ од 10.000,00 ден.

Со истапувањето на едниот содружник од Друштвото, му престанува неговиот содружнички однос и сите права кои од него произлегуваат, се брише неговото име од наставот на ДОО и новиот назив гласи: Друштво за угостителство, трговија и услуги ДЕМИР увоз-извоз Беадин Демировски ДООЕЛ Ресен, со променето седиште во Ресен од ул. "Индустриска" бб на ул. "Корчуланска" бб.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 633/99. (8494)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 138/2000, на регистарска влошка бр. 010877, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ОСОГОВО Драги Смиљков ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, ул. "4-ти Јули" бр.184-11/6, Кичево.

Се основа Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице - ДООЕЛ во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва со назив како претходно.

Основач на ДООЕЛ е Драги Смиљков од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 184-11/6.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.70, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 37.20, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43,

52.44, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 80.41, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување.

Друштвото во правниот промет одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет: Драги Смиљков, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, ЕМБГ 2908957423018.

Основна главнина на Друштвото изнесува 5.200 ДЕМ во предмет, опрема или во денарска противвредност од 161.200,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 138/2000. (8515)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1405/99, на регистарска влошка бр. 007561, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговско друштво за производство, услуги и трговија големо и мало Гоко Кондоски и др. МИРЕН СОН - КОНДО увоз-извоз, Прилеп ДОО, нас. "Точила" Ц 12/2, Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.61, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.25, 24.16, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.70, 28.72, 36.40, 36.50, 36.63, 37.20, 45.22, 45.25, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.60, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 75.25, 90.00, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт.

Гоко Кондоски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со лк бр. 229998 и ЕМБГ 2710973440017 издадена од УВР Прилеп. Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1405/99. (8517)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 119/2000, на регистарска влошка бр. 010855, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за превоз, услуги, производство и трговија Настоски Коле ТАКСИ ХИТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, ул. "Андре Јовановски" бр. 3, Охрид.

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки

од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Настоски Коле, управител.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 119/2000. (8518)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 191/2000, на регистарска влошка бр. 010934, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Бутик ФИЦИ Аргент Мифтар Емини, ул. "А.Македонски" бр. 182, Кичево.

Основач: Аргент Мифтар Емини од Тетово, ул. "101" бр. 1, со МБ 1604963470009 и лк бр. 243428 УВР Тетово.

Фирма: ТП Бутик ФИЦИ Аргент Мифтар Емини.
Седиште: ул. "А.Македонски" бр. 182, Кичево.
Дејност: 52.41, 52.42, 52.43.

Управител: За управител на ТП се одредува Аргент Мифтар Емини од Тетово со МБ 1604963470009.

Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 191/2000. (8519)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 32/2000, на регистарска влошка бр. 010741, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за градежништво, трговија, производство и услуги ПРИТА А увоз-извоз Атем Велиу ДООЕЛ, с.Длапки Дол, општина Зајас.

Дејности: 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.13, 15.98/2, 15.82/2, 15.84, 15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.85, 26.52, 36.63, 17.40/1, 17.51, 17.11, 17.15, 17.40/2, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.30, 19.20, 19.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.12, 25.13, 52.71, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.62, 27.54, 27.51, 27.53, 28.75, 28.73, 33.20, 33.50, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 28.72, 28.71, 52.74, 28.63, 28.51, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.62, 52.74, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.21, 60.22, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 71.32, 71.34, 71.40.

Единствен содружник и управител на друштвото е Атем Велиу.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува со полни овластувања и полна одговорност.

Основна главница на друштвото изнесува 5.450 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 32/2000. (8520)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 43/2000, на регистарска влошка бр. 010758, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Стојановска Жанета ДИАДОРА Битола ДООЕЛ, ул. "Нико Фундали" бр. 16/15, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 55.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.65, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.31, 72.30, 74.12, 74.40, 74.84, 74.20/4, 93.02, надворе-

шна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет, меѓународен транспорт на патници и стоки.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 43/2000. (8522)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 92/2000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за трговија и услуги Д-Р КЕШ увоз-извоз ДР. КЕШ ПТЈ. ЛИМИТЕД Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 36.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 52.72/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.72, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стефан Трајковски - управител, без ограничување.

Основна главнина 5.000 ДЕМ во противвредност од 155.000,00 денари, во средства од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 92/2000. (8579)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 109/2000, во регистарската влошка бр. 0108 42, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за преработка на камен, производство, трговија, увоз-извоз, "АРС АРАГОН" Башески Жарко ДООЕЛ Прилеп, ул. "Пионерска" бр. 1, Прилеп.

Основање на: Друштво за преработка на камен, производство, трговија, увоз-извоз "АРС АРАГОН" Башески Жарко ДООЕЛ Прилеп, ул. "Пионерска" бр. 1, Прилеп.

Единствен основач на друштвото ќе биде Башески Жарко од Скопје, ул. "Видо Смилевски - Бато" бр. 51/Г-15, со лк. бр. 1386444 и ЕМБ 1108957440028.

Основната главнина на друштвото - основен влог на содружникот Башески Жарко изнесува 5.230 ДЕМ или во денарска противвредност 161.132 денари по проценка на овластен судски проценител што е составен дел на оваа документација.

Дејност на друштвото: 45.12, 74.20/4, 73.10, 26.70, 14.11, 14.21, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 63.30, 70.20, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.60, 71.33, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21/1, 50.30, 50.30/1, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,

52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички и угостителски услуги, меѓународна шпедиција, слободни царински продавници, комисиони работи во областа на прометот.

Управител на друштвото ќе биде лицето Башески Жарко кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара во висина на вложените средства.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 109/2000. (8580)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 55/2000, во регистарската влошка бр. 010771, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец за трговија на мало Христина Иван Бошевска АКРОПОЛИС, ТП Битола Битола, ул. "Браќа Миладиновци", бр. 48.

Дејност: 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/3. Овластен потписник на ТП е лицето Христина Бошевска од Битола.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 55/2000. (8581)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 2036/99, во регистарската влошка бр. 008192, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец за трговија на мало Саша Зоран Милошески ПАЧАК ул. "4-ти Јули" бр. 54, Кичево ТП.

Основач на трговецот поединец е Саша Милошески од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 54, со изјава од 21.06.1999 година.

Трговецот поединец ќе ги обавува следните дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник е Саша Милошески со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 2036/99. (8582)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 39/2000, во регистарската влошка бр. 01010 748, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец за угостителство, ЕРТАН Сафијудин КАНЗОСКИ КАФЕ - МЕКСИКО 1 Кичево ул. "Караџева" 21, ТП.

Со изјава согласно член 9 од ЗТД лицето Ертан Канзоски од Кичево ул. "Караџева" бр. 21, изјавува дека основа трговец поединец во се како што стои во горниот наслов.

Трговецот поединец ќе ги обавува следните дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот лично.

Овластено лице за застапување на ТП во правниот промет со трети лица е Ертан Канзоски - овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 39/2000. (8583)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 87/2000, во регистарската влошка бр. 01010 810, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство, превоз, услуги и угостителство, Настески Горан ГОГОС увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Мирка Настеска" бр. 50.

Основач на друштвото е лицето Горан Настески од Кичево, ул. "Мирка Настеска" бр. 50, со изјава за основање на ДООЕЛ од 21.01.2000 година.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 25.12, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.61, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.74, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.40, 74.70, 74.82, 92.34, забавни игри со автомати, видео игри, игри со компјутери, пикадо, билијард, шах и слични игри, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, увоз-извоз на стоки од сите видови на царинската тарифа, работи на посредување во надворешниот трговски промет, работи на меѓународна шпедиција, привремен увоз, компензациони работи, продажба на стока на консигнационни складишта, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот - потполна одговорност.

Во внатрешниот и надворешниот промет, друштвото ќе го застапува основачот Горан Настески во својство на управител, кој друштвото ќе го застапува со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

За почеток за работа на друштвото, основачот како единствен содружник, здружува парични средства во висина од 5.000,00 ДМ или изразено во денари износ од 155.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 87/2000. (8584)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 695, во м.в. "Поле", класа 6, со површина од 2706 м², заведена во ПЛ бр. 42, за КО Ругинце, сопственост на Величковски Гија, од с.Ругинце, Куманово, за цена од 30,00 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се из-

јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (19649)

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 1235/1, во м.в. "Брдо", класа 6, со површина од 590 м² и една идеална половина (1/2) од нива со КП бр. 1235/3, во м.в. "Брдо", класа 6, во површина од 649 м², заведени во ПЛ бр. 149, за КО Ругинце, сопственост на Петковски Милојко, с.Ругинце, Куманово, за цена од 30,00 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (19650)

Се продава земјоделско земјиште со КП бр. 808, дел 2, на м.в. "Заграиште", пасиште, 6 класа, со површина од 1000 м², во КО Д.Косоврасти, опишано по ИЛ бр. 187, за цена од 210.000,00 денари, сопственост на Ибраимовски Ракип Феми од Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Дебар. (19651)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 2894/46-2 на м.в. "Лак" нива од 3 класа, во површина од 1590 м², во КО Гостивар, ПЛ бр. 4107 од 07.04.2000 година, заедничка сопственост на Јакупи Ердуан и Јакупи Ирфан и тоа 1/2 идеален дел, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство Единство" бр. 41, Гостивар. (19652)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1421, на м.в. "Аралица" класа 6, во површина од 3010 м², заведен во ПЛ бр. 623 за КО Горно Дулени, сопственост на продавачот Георгиевска Димитрија Елица од Битола, за цена од 192.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19653)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 88, м.в. "Водеци" класа 3, во површина од 2351 м², заведен во ПЛ бр. 601 за КО Јанковец, сопственост на

продавачот Саламовска Таше Љубица од Ресен, за цена од 171.388,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19654)

Се продава земјоделско земјиште во КО Гавото - нива на КП бр. 2118, план 8, скица 25, во м.в. "Трова", класа 3, со површина од 1920 м², сопственост на Мендов Иван од с.Гавото, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (19655)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива класа 4, на КП бр. 445, во м.в. "С.Трло", во вкупна површина од 2014 м², заведена во ПЛ бр. 96 за КО Воѓани, сопственост на Куќески Стојан, с.Воѓани, Прилеп, за цена од 65.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиевски" бб. (19656)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 44/1-100, на м.в. "Соп", градина 2 класа, во површина од 750 м² во КО Бањица, сопственост на Ибраими Невзат Абдулмунуп од с.Д.Бањица, Гостивар за цена од 141.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Братство Единство" бр. 41, Гостивар. (19657)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од нива на КП бр. 1372, дел на м.в. "Сталев рвеник" класа 6, во површина од 5290 м², и 1/2 (една идеална половина) од нива на КП бр. 1372 дел на м.в. "Сталев рвеник", класа 6, во површина од 5290 м², и двете заведени во ПЛ бр. 538 за КО Горно Дупени, сопственост на продавачите Андоновски Трајан Љубин и Андреевски Трајан Ристо на по 1/2 (една идеална половина) од с.Царев Двор - Ресен, за цена од 480.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19658)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 966 на м.в. "Езеренска" класа 3, во површина од 2003 м², нива на КП бр. 973 на м.в. "Божурица" класа 4, во површина од 1424 м², нива на КП бр. 974 на м.в. "Божурица" класа 4, во површина од 2306 м² и нива на КП бр. 975 на м.в. "Божурица" класа 5, во површина од 1263 м², сите заведени во ПЛ бр. 30 за КО Долна Бела Црква, сопственост на продавачот Абдулаи Нури од с.Долна Бела Црква-Ресен, за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19659)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 2521, нива 2 класа, во површина од 4616 м², на м.в. "Раменица" опишано во ИЛ бр. 473 за КО Делогожда, сопственост на Дани Ади, за цена од 872.424,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Вирџинија Баута, ул. "Струшки кепенци" бр. 1, Струга. (19660)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1649, КО Трсино, ливада, м.в. "Трстица", класа 5 во вкупна површина од 412 м², КП бр. 1660, КО Трсино, ливада, м.в. "Трстица", класа 5 во вкупна површина од 885 м², КП бр. 1807 КО Трсино, нива, м.в. "Смиловец", класа 7, во вкупна површина од 894 м², КП бр. 5949 КО Трсино, двор, м.в. "Село", во вкупна површина од 20 м², КП бр. 5949 КО Трсино, под објект м.в. "Село", во вкупна површина од 40 м², заведени во ПЛ бр. 290 за КО Трсино, сопственост на Јованка Захариева од с.Трсино - Веница, за цена од 8.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладинови" бр. 37, Веница. (19661)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5111, КО Трсино, нива, м.в. "Мурушки рид", класа 7, во вкупна површина од 2856 м², КП бр. 5112, КО Трсино, шума, м.в. "Мурушки рид", класа 5, во вкупна површина од 759 м², КП бр. 5453, КО Трсино, пасиште, м.в. "Градиште", класа 4, во вкупна површина од 7845 м², КП бр. 5454, КО Трсино, шума, м.в. "Градиште" класа 5, во вкупна површина од 747 м², заведени во ПЛ бр. 94, за КО Трсино, сопственост на Илија Захариев од с.Трсино - Веница, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладинови" бр. 37, Винаца. (19662)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2632, во м.в. "Суво поле", нива 4 класа, во површина од 1198 м², КО Вевчани, сосопственост на Поповски Борисов Живко од с.Вевчани, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски, "Плоштад на Революција" 66, Струга. (19702)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 (една идеална третина) од КП бр.804/* на м.в. "Скопски пат" нива 5 класа во површина од 7395 м², опишано по ПЛ бр. 957 на КО Д.Седларце, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Зибири Реџеп Нуредин, с.Камењане, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (19704)

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, построено на КП бр. 22/134, м.в. "Стрмол", класа 5, со површина од 1350 м², во КО Дебреше, во сопственост на Сулејмани Каила Изаиф, с.Дебреше, Гостивар, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" 66, Гостивар. (19706)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5129, на м.в. "Дреновец", лозје 3 класа, во површина од 481 м² и КП бр. 5130 на м.в. "Дреновец", лозје 3 класа, во површина од 768 м² или севкупно 1249 м², и двете заведени по ПЛ бр. 3862 за КО Тетово, сопственост на Божиновска Славе Мирослава и Доротик Славе Сункица, за вкупна купопродажна цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата што се продаваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (19708)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 58 на м.в. "Ограде", нива 2 класа, во површина од 5414 м², КП бр. 69/* дел на м.в. "Горна режика", нива 1 класа, во површина од 5954 м², КП бр. 431/1 на м.в. "Долни суви дол", нива 2 класа, во површина од 3800 м², КП бр. 538/4, на м.в. "Долни суви дол", шума 3 класа, во површина од 246 м² и КП бр. 538/4 на м.в. "Долни суви дол", нива 4 класа, во површина од 2500 м², или вкупно 17.914 м², сите заведени по ПЛ бр. 302 за КО Фалише, сопственост на Дукадиновски (по катастарска евиденција Петровски) Дуков Софрев Бошко, за вкупна купопродажна цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата што се продаваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (19709)

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/10 од нива, КП бр. 20/1, план 1, скица 1, во м.в. "Бабин дол", класа 5, во површина од 9208 м², заведена во ПЛ бр. 449, за КО Биљановце, на име Лазаревски Александар 6/16 за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, ул. "11 Октомври" бр. 4, Куманово. (19777)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 465, план 4, м.в. "Терезина", култура нива, класа 5, со површина од 1710 м², за КО Стајковци, сопственост на Спасовски Спасо, за цена од 444.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (19758)

Се врши продажба на недвижен имот 3/10 од лозје 3 класа, со вкупна површина од 2000 м², што се наоѓа на КП бр. 522/19, план 4, скица 6, на м.в. "Голем рид", КО Радишани, сопственост на Ивановски Лазар од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара рампа"), Скопје. (19699)

Сопственикот Златибор Петровиќ од с.Вучидол - Скопско, ул. "9" бр. 22, ја понудува за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа 9/20 идеален дел од нива 4-та класа, со површина од 933 м², на КП бр. 296/5, КО Волково, за цена од 300,00 денари за м². Начин на плаќање во готово на денот на склучувањето на Договорот.

Ги повикувам сите лица со првенствено право на купување доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават известување за прифаќање на понудата за купување кај нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенственото право. (19861)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Ивановски Славе им нуди на продажба нива, 3 класа, построена на КП бр. 522/4, план 4, скица 6, м.в. "Голем Рид", од вкупно 676 м², запишана во ПЛ бр. 748 за КО Радишани под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 60.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотарот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да го достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Цон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (19859)

Се продава земјоделско земјиште, по една идеална половина од нива КП бр. 1690, во м.в. "Османов рид", класа 4, со површина од 1289 м², нива КП бр. 12690, во м.в. "Османов Рид", класа 3, со површина од 2910 м², шума КП бр. 1691/1, во м.в. "Османов Рид", класа 3, со површина од 374 м² и нива КП бр. 1691/2, во м.в. "Османов Рид", класа 4, со површина од 199 м², заведени во ПЛ бр. 620 за КО Д.Кожнаре, сопственост на Стојчиќ Владо, од с.Д.Кожнаре, Куманово, за цена од 60,00 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (19912)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 888, во м.в. "Шаторија", нива со површина од 7690 м², сопственост на Пецов Горѓи од Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бр. 32, за цена од 69.750,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (19914)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од нива на КП бр. 1819, на м.в. "Село", класа 4, во површина од 175 м², под двор на КП бр. 1819, на м.в. "Село", во површина од 500 м², под објект на КП бр. 1819, на м.в. "Село", во површина од 56 м², сите заведени во ПЛ бр.

489 за КО Подмочани и овошна градина на КП бр. 1816 дел 5 на м.в. "Село", класа 2 во површина од 489 м², нива на КП бр. 1817 дел 2, на м.в. "Село", класа 1, во површина од 161 м² и нива на КП бр. 1816 дел 2, на м.в. "Село", класа 4, во површина од 106 м², сите заведени во ПЛ бр. 486 за КО Подмочани, сопственост на продавачот Недановска Бојан Лилјана од Ресен, за цена од 272.341,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19915)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 2092, пасиште 4 класа, чија вкупна површина изнесува 1231 м², на м.в. "Село", заведена во ИЛ бр. 98 за КО Крклино, сопственост на Милуша Димитриовска од с.Крклино, по цена од 30,00 денари за м².

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделско земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до продавачот, или нотар Веселинка Дербанова - Крстевска, Грозд Л-5, Битола. (19916)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пирава - нива на КП бр. 4948, план 12, скица 64, м.в. "Мера", класа 1, со површина од 566 м² и нива на КП бр. 4949, план 12, скица 64, м.в. "Мера", класа 1, со површина 561 м², за вкупна цена од 6.000,00 денари, како и интензивно лозје на КП бр. 915, план 9, скица 41, м.в. "Клинче", класа 3, со површина од 998 м², интензивно лозје на КП бр. 916, план 9, скица 41, м.в. "Клинче", класа 3, со површина 1267 м² и нива на КП бр. 2273/4, план 8, скица 52, м.в. "Под Село", класа 3, со површина од 504 м², сопственост на Чурлинова Љубица од с.Пирава, сите за цена по договор.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (19917)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 775/1 на м.в. "Пороиште", овошна градина 4 класа, истата во вкупна површина од 500 м², заведена во ПЛ бр. 582 за КО Одри, сопственост на Тасиќ Илија Борис од с.Одри, Струмица, за вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (19918)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 4017, ПЛ бр. 006, скица 006, на м.в. "Шивечко", класа 5, со површина од 11235 м², видно од ИЛ бр. 4208 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Петар Ценов од Кавадарци, ул. "25 Мај" бр. 7, за цена од 100.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (19919)

Се продава 1/5 идеален дел од земјоделско земјиште во КО Конско - нива на Кп бр. 12/64, во м.в. "Конско", класа 6, со површина од 1000 м² и 1/5 идеален дел од неплодно на КП бр. 12/53, м.в. "Конско", со површина од 500 м², сопственост на Петрова Марија од Гевгелија за вкупна цена од 19.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (19920)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 6361/6, лозје на м.в. "Купеник", 2 класа, со површина од 118 м², опишано по ПЛ бр. 7441 на КО Тетово, сопственост на Незири Бекира Неџмедин од Тетово, ул. "К.Р.Дриц" бб, за цена од 56.520,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (19921)

Се разменува недвижен имот кој претставува КП бр. 6379/*, лозје, на м.в. "Купеник", 3 класа, со површина од 851 м², опишано по ПЛ бр. 10407 на КО Тетово, сопственост на Халити Шефит Неџи од Тетово, ул. "Мурат Бафгјари" бр. 78-А, со КП бр. 6243, лозје 2 класа, на м.в. "Купеник", во површина од 1522 м², сопственост на Серани Шукри Абдултаип од Тетово, ул. "Ново село" бр. 142, по ПЛ бр. 8298 на КО Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (19922)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 1509 дел, ливада, на м.в. "Кај општина" 5 класа, со површина од 309 м², опишано по ПЛ бр. 144, на КО Групчин, сопственост на Сејфули Осман Асан, с.Рогле, Тетово, од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со

имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (19923)

Абдулоска Фетије од с.Гостиражни, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 233, за КО Гостиражни, КП бр. 1457/2, м.в. "Присој", нива 4 класа, со површина од 1477 м².

Купопродажната цена за погоре наведениот имот изнесува 60.000,00 денари, а можна е и продажба на повеќе купувачи.

Се повикуваат сопствениците, сосопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (19924)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Цексон Комерц" трговско претпријатие на големо и мало експорт импорт ц. о., Скопје. (19969)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1107357/98, издаден од УВР - Скопје на име Војнеска Василка, ул. "4 Јули" бр. 4-2/8, Скопје. 19973

Пасош бр. 825942/96, издаден од УВР - Тетово на име Зејнулахи Тасим, ул. "109" бр. 9, Тетово. (19975)

Пасош бр. 1341704/99, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Јусуф, с. Камењане, Тетово. (19976)

Пасош бр. 1140484/98, издаден од ОВР - Берово на име Масларски Спасо, ул. "15-ти Корпус" бр. 20, Берово.

Пасош бр. 1099396/98, издаден од УВР - Скопје на име Наумовски Горан, ул. "Г. Салај" бр. 67 б, Скопје. 19996

Пасош бр. 898174/96, издаден од УВР - Скопје на име Наумовски Раско, ул. "Г. Салај" бр. 67 б, Скопје. (19997)

Пасош бр. 898176/96, издаден од УВР - Скопје на име Наумовска Бенита, ул. "Г. Салај" бр. 67 б, Скопје. (19998)

Пасош бр. 1122155/98, издаден од УВР - Скопје на име Наумовска Анета, ул. "Г. Салај" бр. 67 б, Скопје. 19999

Пасош бр. 0729861 на име Стојаноски Владимир, кеј "9-ти Септември" бр. 70-8/15, Прилеп. (20005)

Пасош бр. 0937456 на име Алили Биал, Тетово. 20007

Пасош бр. 696566, издаден од УВР - Струмица на име Дончев Ромео, ул. "Младинска" бр. 205/6, Струмица. 20011

Пасош бр. 1368737, издаден од УВР - Струмица на име Галев Ацо, с. Градошорци бр. 282, Струмица. (20012)

Пасош бр. 1266610, издаден од УВР - Струмица на име Митев Трајчо, с. Градошорци бр. 186, Струмица.

Пасош бр. 1244620, издаден од УВР - Неготино на име Ристо Пецов, ул. "В. Арсов-Шпанец" бр. 56, Неготино.

Пасош бр. 1323670/99, издаден од УВР - Скопје на име Иљаз Браимовиќ, с. Којлија бр. 68, Скопје. (20015)

Пасош бр. 1354308, издаден од УВР - Скопје на име Трифуновски Горан, ул. "Банатска" бр. 2 а, Скопје. (20018)

Пасош бр. 0562426, издаден од УВР - Скопје на име Бихорац Сабахуди, ул. "Б. Царовиќ" бр. 52 б, Скопје. Пасош бр. 588870/95, издаден од УВР - Тетово на име Аљифуат Бајрами, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 23, Тетово. (20023)

Пасош бр. 1219250/99, издаден од ОВР - Скопје на име Исеновски Екрем, ул. "Прохор Пчински" бр. 2 б, Скопје. (20024)

Пасош бр. 938335/96, издаден од УВР - Тетово на име Љимани Зија, с. Пршовце, Тетово. (20025)

Пасош бр. 481841, издаден од УВР - Скопје на име Нацкова Благица, ул. "О. Чопела" бр. 29, Скопје. (20030)

Пасош бр. 1275761, издаден од УВР-Велес на име Караманов Стелијанчо, ул. "Ленинова" бр. 19/15, Велес. 20083

Пасош бр. 162167, издаден од УВР-Гостивар на име Сезан Халиди, с. Трново, Гостивар. (20102)

Пасош бр. 395610 на име Исмаили Мехмед, с. Шум, Струга. (20032)

Пасош бр. 703337/95, издаден од УВР - Скопје на име Османи Орхан, бул. "Партизански одреди" бр. 7/1, Скопје. (20046)

Пасош бр. 975231/96, издаден од УВР - Скопје на име Јакуп Фаќ, ул. "171" бр. 35, Скопје. (20075)

Пасош бр. 0261498 на име Талевски Кире, ул. "Црвена Вода" бр. 26, Битола. (20090)

Пасош бр. 1209162, издаден од УВР - Скопје на име Димковски Славкоул, "А. Шурков" бр. 12/3-3, Велес.

Пасош бр. 850791 на име Дервиши Лулета, с. Стрелци, Кичево. (20094)

Пасош бр. 1170734, издаден од УВР - Скопје на име Карчовски Јован, ул. "Д. Македонски" бр. 27 б, Скопје.

Пасош бр. 1323841/99, издаден од УВР - Скопје на име Милошевиќ Марија, ул. "90" бр. 13, Скопје. (20100)

Пасош бр. 1107318/98, издаден од УВР - Скопје на име Исљамовска Селвије, ул. "Финска 2" бр. 60, с. Инчиково, Скопје. (20101)

Пасош бр. 1151973/98, издаден од УВР - Куманово на име Ајвази Решат, с. Опае, Куманово. (20106)

Пасош бр. 1380324/2000, издаден од УВР - Скопје на име Миртовски Драге, ул. "Пехчевска" бр. 5/1-7, Скопје.

Пасош бр. 0497650, издаден од УВР Гевгелија на име Петков Горги, ул. "И. Л. Рибар" бр. 74/2/5, Скопје. (20121)

Пасош бр. 0642002, издаден од УВР Скопје на име Русјакова Трајанка, ул. "В. С. Бато" бр. 75/3-24, Скопје.

Пасош бр. 0838713, издаден од УВР Скопје на име Атанасова Каролина, ул. "Иван Цанкар" бр. 70 а, Скопје.

Пасош бр. 141902, издаден од ОВР - Кичево на име Лиманоски Ајрадин, с. Шутово Кичево. (20128)

Пасош бр. 1297453, издаден од УВР - Охрид на име Костоски Дарко, ул. "М. Нестороски" бр. 105, Охрид.

Пасош бр. 1297145/99, издаден од ОВР - Струга на име Жута Зикри, с. Велешта, Струга. (20130)

Пасош бр. 1220416/99, издаден од ОВР - Струга на име Мевмедоски Реџеп, с. Октисди, Струга. (20131)

Пасош бр. 765932/95, издаден од УВР - Скопје на име Павлина Тошеска, ул. "Љ. Ивановиќ" бр. 15, Скопје.

Чек бр. 0110004279159, од тековна сметка бр. 13734635 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ичков Јане, Скопје. (19972)

Чекови од бр. 4690922 до 4690931, од тековна сметка бр. 7564915, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петко Пелваноски, Скопје. (19974)

Чекови од бр. 4047701 до 4047708, од тековна сметка бр. 07642497, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Силвана, Скопје. (20004)

Работна книшка на име Павиќ Мирољуб, Скопје.

Работна книшка на име Ангелков Владо, Скопје.

Работна книшка на име Атанасов Миле, Гевгелија.

Работна книшка на име Анакиев Миле, Веница.

Работна книшка на име Спасиќ Горан, Куманово.

Работна книшка на име Фиданоска Наташа, Кичево.

Чековна картичка, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Асанов Рамадан, ул. "19 Бригада" бр. 4, Штип.

Свидетелство за 2 година на име Апостолов Александар, ул. "Илинденска" бр. 42, Веница. (19980)

Свидетелство на име Хирије Бакија, Тетово. (19983)

Свидетелство за 8 одделение на име Космена Будимка, Градско, Велес. (19984)

Свидетелство на име Исмаили Ахит, с. Заграчани, Струга. (19990)

Свидетелство на име Мемеди Зија, с. Заграчани, Струга. (19991)

Свидетелство за 7 одделение на име Ѓоргова Ана, ул. "Б. Кидрич" бр. 6, Штип. (19992)

Свидетелство на име Илиева Соња ул. "Ц. Димов" бр. 96, Штип. (19993)

Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение, издадени од ОУ "26 Јули" Скопје на име Азири Енис, Скопје. (19995)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Тодор Јанев"-Чашка на име Ковачевиќ Афросита, Чашка, Велес. (20000)

Свидетелство за 8 одделение на име Шаим Зуберовски, с. Бистрица, Струмица. (20002)

Свидетелство за 2 година на име Мерије Локмани, Тетово. (20006)

Свидетелство на име Алити Хаки, Гостивар. (20008)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Б. Буха" с. Глумово - Скопје на име Миљаим Сахити, с. Глумово, Скопје. (20009)

Свидетелство за 2 година, издадено од Гимназија "Никола Карев" Скопје на име Ана Синадинова, Скопје. (20029)

Индекс на име Стојчева Славица, с. Н. Коњарево, Струмица. (19994)

Даночна картичка бр. 4030993178021, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Стојана Д О, Скопје. (19970)

Даночна картичка бр. 4030991204726, издадена од Управа за приходи Скопје на име Печатница. "Ваш печат", Скопје. (20017)

Даночна картичка бр. 4030993260631, издадена од Управа за приходи Скопје на име ДПТУГ "Евроинг", Скопје. (20019)

Даночна картичка бр. 4030993195627, издадена од Управа за приходи на име ТП "Стилина - Комерц", Скопје. (20021)

Даночна картичка бр. 4030993171698, издадена од Управа за приходи на име ПТП "Чарли", Скопје.

Избирачка легитимација на име Добрев Ангеле, ул. "АЧНОМ" бр. 54-2/16, Скопје. (19982)

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јави набавки при ЕЛС - Општина Витолиште објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач по овој отворен повик за прибирање на понуди е Единицата на локалната самоуправа - Општина Витолиште.

- Предмет на овој отворен повик за прибирање на понуди е асфалтирање на локален пат с. Бешиште - с. Полчиште на територија на Општина Витолиште во вкупна должина од 7.280,00 м. спрема Предмер пресметката на Главниот проект изработен од ЗУП - Прилеп.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи: името, адресата и седиште на понудувачот.

- Понудата треба да содржи единечна цена изразена во денари за секоја ставка од Предмер пресметката на Главниот проект за изведба на локалниот пат с. Бешиште - с. Полчиште изработен од ЗУП - Прилеп.

- Во вкупната цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба, на овој локален пат.

- Понудата треба да содржи начин и услови на плаќање и рок на извршување на работите.

- Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот во Општина Витолиште по цена од 3.500,00 денари.

3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Понудите треба да се достават во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој отворен повик.

- Понудата и придружната документација се доставува согласно на член 22, 23 и 43 од Законот за јавните набавки, извод за регистрација, документ за бонитет и писмена изјава дека понудувачот не е под стечај.

- Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и придружната документација се доставуваат по пошта на адреса ЕЛС - Општина Витолиште - Витолиште 7508.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- вкупна цена и цена по позиции од Предмер пресметката,

- рок на извршување на работите,

- начин и услови на плаќање,

- техничка оспособеност за извршување на работите,

- гаранција за квалитетот на работите.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите во повикот, односно во согласност со Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

- Понудите ќе бидат разгледувани 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во 10,00 часот во просториите на ЕЛС - Општина Витолиште од страна на Комисијата за јавни набавки при Општина Витолиште согласно на член 29, 31 и 32 од Законот за јавните набавки.

- Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- За извршениот избор понудувачите писмено ќе бидат известени.

За подетални информации можете да се обратите на тел. 098 82-178.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-3/2000

1. Предмет на набавката е:

Изградба на надвозник со назови на Р-121, делница Могила-Будаково, на вкрстувањето со железничка пруга Прилеп-Битола.

2. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

2.1. Име и адреса на понудувачот.

2.2. Извод од регистрација на дејноста.

2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија од нотар).

2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачателите.

2.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за докажување на квалитетот на работите.

2.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.).

2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршени работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот.

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на дадена вредност).

3. Рок на изведување на работите во денови, исказан преку динамичен план на поважните позиции.

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот.

3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови.

4. Критериуми за избор:

- понудената цена 40 поени

- докажан квалитет на досега

извршени работи од ваков вид 40 поени

- рок на извршувањето 20 поени

5. Рок и начин на доставување на понудите

5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 15. 06. 2000 година до 11 часот, лично во архивата на Нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје.

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 од Законот за јавните набавки.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

6. Завршни одредби

6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластени претставници на понудувачот, што се докажува со оригинален писмен документ заверен од одговорното лице.

6.2. Јавното отварање ќе се изврши на ден 15. 06. 2000 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат-сала.

6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/216 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Гуми за моторни возила, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

Набавката е делива по видови на средства, наведени во Прилог бр. 1.

II. Тендерска документација за предметот на набавката односно Прилог бр. 1 од овој повик, може да се добие во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. име, адреса и седиште на понудувачот,
2. цени, поединечни (посебно за надворешни и внатрешни гуми и појас) и вкупно за наведените средства во Прилог бр. 1, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник,
3. квалитет на средствата согласно техничките карактеристики на понудените средства според определени стандарди (каталози или проспекти),
4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата),
5. рок на испорака на средствата,
6. гарантен рок,
7. рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од законот,
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од законот (наведени во глава I од Прилог бр. 1).

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот се наведени во глава II од Прилог бр. 1.

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-12/216, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документација од Глава IV, треба да бидат уредно доставени, согласно член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во Прилог бр. 1.
2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.
3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 70 и 28 21 59.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/217 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Масла за моторни возила, масти и антифриз, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1.
2. Масла за заштита на вооружување, по вид и количина наведени во Прилог бр. 2 и

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

Набавката е делива по видови на средства, наведени во Прилог бр. 1 и 2.

II. Тендерска документација за предметот на набавката односно прилозите бр. 1 и 2 од овој повик, може да се добие во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. име, адреса и седиште на понудувачот,
2. цени, поединечни (за секој вид на пакување) и вкупно за наведените средства во прилозите бр. 1 и 2, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник,
3. квалитет на средствата согласно техничките карактеристики на понудените средства со определени стандарди (каталози или проспекти),
4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата),
5. рок на испорака,
6. рок на употреба и
7. рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од законот,
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од законот (наведени во глава I од Прилог бр. 1).

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот се наведени во прилозите бр. 1 и 2.

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-12/217, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документацијата од Глава IV, треба да бидат уредно доставени, согласно член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилозите бр. 1 и 2.
2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 70 и 28 21 59.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/218 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Оловни акумулатори, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1.
2. Ni-Cd акумулатори, по вид и количина, наведени во Прилог бр. 2
3. Полначи за оловни акумулатори, по вид и количина, наведени во Прилог бр. 3

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

Набавката е делива по видови на средства, наведени во прилозите бр. 1, 2 и 3.

II. Тендерска документација за предметот на набавката односно прилозите бр. 1, 2 и 3 од овој повик, може да се добијат во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. име, адреса и седиште на понудувачот,
2. цени, поединечни и вкупна за наведените средства во прилозите бр. 1, 2 и 3 без пресметана царина и данок (ДДВ), франко краен корисник,
3. квалитет на средствата согласно техничките карактеристики на понудените средства и Законот за стандардизација на РМ (каталози или проспекти),
4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата),
5. рок на испорака,
6. гарантен рок и
7. рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација (оригинал или заверена копија од нотар) согласно Законот за јавните набавки и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од законот,
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од законот (наведено во прилозите бр. 1, 2 и 3).

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот се наведени во прилозите бр. 1, 2 и 3.

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-12/218, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документацијата од Глава IV, треба да бидат уредно доставени, согласно член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Коми-

сијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилозите бр. 1, 2 и 3.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 70 и 28 22 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/220 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Вилушкари моторни, самоодни и рачни со различна носивост, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1.
 2. Автомобили специјални за превезување на топла храна, со технички карактеристики наведени во Прилог бр. 2.....4 возила.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.
- Набавката е делива по видови на средства од Прилог бр. 1 и 2.

II. Тендерска документација за предметот на набавката односно Прилог бр. 1 и 2 од овој повик, може да се добие во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. име, адреса и седиште на понудувачот,
2. цени, поединечни и вкупно за наведените средства, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник,
3. квалитет на средствата според техничките карактеристики на понудената марка и тип на средство, а согласно бараните карактеристики со овој повик (каталози или проспекти),
4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата),
5. рок на испорака на средствата,
6. гарантен рок,
7. рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од законот,
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од законот (понудувачот треба да достави референтна листа на извршени испораки во досегашниот период, обезбеден сервис со расположива техничка опрема и стручен кадар и резервни делови за понудените средства.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот

и тоа: цена (50 поени), квалитет (40 поени) и начин на плаќање (10 поени).

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-12/220, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документација од Глава IV, треба да бидат уредно доставени, согласно член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 66, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во Прилог бр. 1 и 2.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 70 и 28 21 64.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 65/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - КАБЕЛ БР. 25 - ТЕТОВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" 66.

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа "Гоце Делчев" - кабел бр. 25 - Тетово.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката	до 60 %
- начин на плаќање	до 5 %
- рок на извршување на работите	до 5 %
- техничка способност - референци	до 10 %
- кадровска структура	до 10 %
- техничка опременост	до 10 %

1.5. Рок на доставување на понудите е: до 07.06.2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничката опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и да биде вкalkулиран ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 07.06.2000 година, до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 07.06.2000 година, во 10 часот во просторите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-то на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 67/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА ВО НАСЕЛБА ДЕКСИОН - РАТЦ ГОРЧЕ ПЕТРОВ - СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во населба Дексион - РАТЦ Горче Петров - Скопје.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката	до 60 %
- начин на плаќање	до 5 %
- рок на извршување на работите	до 5 %
- техничка способност - референци	до 10 %
- кадровска структура	до 10 %
- техничка опременост	до 10 %

1.5. Рок на доставување на понудите е: до 07.06.2000 година до 12 часот, кога ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничката опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или исти доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и да биде вквалулиран ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средната на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понуда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 07.06.2000 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 07.06.2000 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 68/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СПОЕН ПРИБОР ЗА БАКАРНИ ПОЛНЕТИ КАБЛИ СО ПОЛИЕТИЛЕНСКА ОБВИВКА И ИЗОЛАЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: споен прибор за бакарни полнети кабли со полиетиленска обвивка и изолација.

1.3. Вид и количина: термособирачки спојници и црева и прибор за завршување и универзални завршни механички спојници, а количини според спецификацијата дадена во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на набавката	50 бода
- начин на плаќање	10 бода
- рок и место на испорака	15 бода
- квалитет и функционални карактеристики	25 бода

1.5. Рок на доставување на понудите е: до 09.06.2000 до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје;

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за гаранција за квалитетно работење како и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

- референци - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничката опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и

- кадровска структура и системи за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција),

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата, во валута на понудата, која треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 09.06.2000 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 09.06.2000 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 69/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА WLL - БЕЗЖИЧЕН СИСТЕМ ЗА КОМУНИКАЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВРУТОК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: WLL (Wireless Local Loop) - безжичен систем за комуникација со капацитет од 240 претплатници.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената и услови на плаќање	120 бода
- рок на испорака	20 бода
- референци на понудувачот за слични проекти и техничка опременост	30 бода
- квалитет и технички карактеристики на понудените системи	50 бода
- гаранција, понудени услуги за поддршка и одржување	30 бода.

1.5. Рок на доставување на понудата: до 12.06.2000 до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје;

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), како и гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничката опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и мерки што ги презел за обезбедување на квалитет,

- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и

- дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува:

- сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата, во валута на понудата, која треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 12.06.2000 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 12.06.2000 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 70/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СПОЕН ПРИБОР ЗА ОПТИЧКИ КАБЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" 66.

1.2. Предмет на набавката: споен прибор за оптички кабли.

1.3. Вид и количина: според спецификација дадена во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката	50 бода
- начин на плаќање	10 бода
- рок и место на испорака	15 бода
- квалитет и функционални карактеристики	25 бода

1.5. Рок на доставување на понудите: до 12.06.2000 до 10 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-

409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје;

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи гаранција за квалитетно работење и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

- референци - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничката опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и

- кадровска структура и системи за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција),

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата, која треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и посебно вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понуда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 12.06.2000 година, до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропози-

циите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 12.06.2000 година, во 10 часот во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/2000 е ЈП Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Долен построј во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК Битола".

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост табелата која се доставува како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

3.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите од странските понудувачи со обратна документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Решение за ДДВ.

4.4. Овластување од Производителот за достава на понуди по тендер бр. 01/58/2000 за потребите на ЈП "ЕСМ".

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.7. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена - 50 поени

5.2. Начин на плаќање - 30 поени

5.3. Рок на испорака - 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.06.2000 година во 11 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија-Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА VOLVO BM 6300, VOLVO A 25, VOLVO EC 230 B, VOLVO EL 70 C И VOLVO L 190 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-61/2000 е ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за Volvo BM 6300; Volvo A 25; Volvo EC 230 B; Volvo EL 70 C и Volvo L 190 во се према тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК "Битола".

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост табелата која се доставува како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки - ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во ДЕМ, со посебно искажани царина и ДЦВ.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите од странските понудувачи со пратна документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Решение за ДДВ.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки

4.5. Овластување од производителот за достава на понуди по тендер бр. 01/61/2000 за потребите на ЈП "ЕСМ".

4.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена - 50 поени,

5.2. Начин на плаќање - 30 поени,

5.3. Рок на испорака - 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.06.2000 година во 11 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат во целост прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА HSW TD 40B
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-64/2000 е ЈП Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за HSW TD 40B во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК "Битола".

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги исполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки-ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во

Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите од странските понудувачи со обратна документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Решение за ДДВ.

4.4. Овластување од производителот за достава на понуди по тендер бр. 01/64/2000 за потребите на ЈП "ЕСМ".

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена - 50 поени,

5.2. Начин на плаќање - 30 поени,

5.3. Рок на испорака - 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.06.2000 година во 11 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат во целост прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 43/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на медицински потрошен материјал и де-

зинфекциони средства, за период од три месеци, по-требни за ОЕ при КЦС.

1.3. Спецификацијата со количества и видови на материјалите што се предмет на набавка, дадени се во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во Клиничката аптека при Клиничкиот центар.

1.5. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавните набавки, со можност за поделба на набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на понудувачот,
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со сите давачки, ф-ко корисник,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- пакување,
- доставување на урнек доколку го има,
- список на слични испораки во претходниот период,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) издаден од носителот на платниот промет-оригинал или заверена копија од страна на нотар, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98).
- Доказ, извод од судската евиденција дека не е во стечај и дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинал или во копија заверена од страна на нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 19.06.2000 година, во 11,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- квалитет -----40 бода,
- цена -----20 бода,
- рок на испорака-----20 бода,
- начин на плаќање -----20 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 19.06.2000 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 19.06.2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат изработени според тендерската документација, условите од овој повик, нема да бидат разгледани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП "Македонски Шуми" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1326/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Македонски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје.

Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавки на:

- Д1 во количина од 300.000 литри.
- Д2 во количина од 95.000 литри.

1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавните набавки.

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

1.4. Понудувачите мора да бидат регистрирани за ДДВ.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена-франко подружници како и вкупна цена за целата количина на набавката (со сите давачки во согласност со член 54 став 3, од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство).

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

3.2. Извод од регистрацијата на дејноста.

3.3. Документ за бонитет од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е поведена постапка за стечај, ликвидација.

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.

3.6. Список на главни извршени работи, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот.

3.8. Гаранција за учество во набавката во висина од 5 %.

3.9. Гореве наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:

- Цена 40 поени
- Квалитет 30 поени
- Начин на плаќање 30 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Јавно Претпријатие "Македонски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 08. 06. 2000 година во 12,00 часот, во просториите на ЈП "Македонски Шуми", на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А-Скопје, во присуство на овластените претставници.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/115-060.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП "Македонски Шуми" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1327/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Македонски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје.

Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на

- МБ 98-----85.000 литри
- МБ 86-----95.000 литри
- Безоловен бензин-----11.000 литри.

1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавните набавки.

1.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

1.3. Понудувачите мора да бидат регистрирани за ДДВ.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена-франко подружници како и вкупна цена за целата количина на набавката (со сите давачки во согласност со член 54 став 3, од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство).

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

3.2. Извод од регистрацијата на дејноста.

3.3. Документ за бонитет од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е поведена постапка за стечај, ликвидација.

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.

3.6. Список на главни извршени работи, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот.

3.8. Горе наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:

- Цена 40 поени
- Квалитет 30 поени
- Начин на плаќање 30 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Јавно Претпријатие "Македонски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 08. 06. 2000 година во 11,00 часот, во просториите на ЈП "Македонски Шуми", на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15 А - Скопје, во присуство на овластените претставници.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/115-060.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-181/53

I. Поправка, санација и реконструкција на телефонски кабловски мрежи и правци (Список бр. 1)

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

II. Тендерската документација е дадена во список бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 711, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цена за норма час и норма часови за бараните услуги специфицирани (во список бр. 1).
3. Начин и услови на плаќање.
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавните набавки.
5. Рок на извршување.
6. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави придружна документација согласно член 43 од Законот за јавните набавки и тоа:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден од надлежен орган и
- доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот за јавните набавки и тоа:

- Квалитет на услугата и техничка оспособеност на понудувачот-----40 бода
- Цена за норма час за бараните услуги----30 бода
- Рок на извршување-----20 бода
- Начин на плаќање-----10 бода

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 16-181/53 во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружната документација треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, преку пошта, во архива на Министерството за одбрана или со предавање на Комисијата на самото отворање.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и кои ја немаат бараната документација се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

3. Секој учесник може да достави само една понуда.

4. Претставниците на понудувачите должни се на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање, член 29, став 2 од Законот за јавните набавки.

VII. Рок на доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавување во "Службениот весник на РМ" сметајќи го и денот на објавувањето, а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе биде наведено во список бр. 1.

-Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 282-894 и 282-335.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП "Македонски Шуми" Подружница Шумско стопанство "Јабланица" Струга објавува

БАРАЊЕ БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВАРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП "Македонски Шуми" ПШС "Јабланица" Струга, ул. "Сервисна зона" бб - Струга.

1.2. Предмет на овој отворен повик за прибирање на понуди е изградба на шумски пат и тоа:

- изградба на шумски пат во должина од 7 км. во Шумско стопанската единица "Јабланица - Кафасан".
- изградба на шумски пат во должина од 4,5 км во Шумско стопанската единица "Јабланица".

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи поединечна цена за 1 километар.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите.

3. Потребна документација

3.1. Понудувачот треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платен промет,

- изјава дека не е поведена постапка за стечај потпишана од одговорно лице на понудувачот.

4. Критериуми за избор на најповолни понудувачи

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:

- најниска цена,
- квалитет,
- начин на плаќање,
- најкратко време за извршување на работата.

5. Начин и рок на доставување на понудите

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач на јавниот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 7 дена од објавувањето на повикот во "Службен весник на РМ".

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Македонски Шуми" Скопје, Подружница Шумско Стопанство "Јабланица" Струга ул. "Сервисна зона" бб - Струга.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.06.2000 година во 10,00 часот, во просториите на ЈП "Македонски Шуми" Скопје Подружница Шумско Стопанство Струга на ул. "Сервисна зона" бб, во присуство на овластените лица.

Дополнителните појаснувања можете да се добијат на телефон 096/71-688, 72-525 и 72-527.

Лице за контакт: Зоран Попески.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Изјавата за основање на Друштвото Македонија Табак 2000 експорт-импорт ДООЕЛ - Скопје, овластените претставници на единствениот содружник, на седницата одржана на 17.04.2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ

1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите KVARNER, во меко пакување од 20 парчиња и изнесува 22,00 денари.

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавувањето на истата во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-350/7
17 април 2000 година
Скопје

Винко Ивачиќ, с.р.
Стевчо Коцевски, с.р.
Милорад Китановски, с.р.

О Б Ј А В А

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец април 2000 година во однос на месец март 2000 година е повисока за 4,1%, а планираната за 0,2% повисока во однос на месец март.

2. Правото на порастот на платите за месец април 2000 година во однос на месец март 2000 година за правните лица од членот 3 изнесува до 4,1%, а за правните лица од членот 4 правото на пораст изнесува до 1,7%.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА			
	Страница		
2031.	Одлука за помилување на осудени лица...	2335	2048. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за трговија..... 2358
2032.	Закон за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта.....	2335	2049. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за трговија..... 2358
2033.	Закон за изменување и дополнување на Законот за слободни економски зони.....	2349	2050. Решение за назначување потсекретар во Министерството за трговија..... 2358
2034.	Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по договорот за заем по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи".....	2349	2051. Решение за назначување потсекретар во Министерството за трговија..... 2358
2035.	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата	2350	2052. Решение за разрешување и именување член на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога..... 2358
2036.	Одлука за давање согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид.....	2354	2053. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје..... 2359
2037.	Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од акумулациите во Република Македонија.....	2354	2054. Решение за именување вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје..... 2359
2038.	Одлука за пренесување на правото на користење на материјално-технички средства и опрема.....	2354	2055. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка..... 2359
2039.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина - CO ₂ на Друштвото за производство на индустриски гасови ТГС Технички гасови АД - Скопје, на локалитетот К.О Егри - Битола, Бело Поле, Средни Ливади и Могила.....	2355	2056. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за комунални услуги "Комуналец" - Крива Паланка..... 2359
2040.	Одлука за распределување на средствата по основ на субвенции за 2000 година.....	2355	2057. Правилник за програмата и начинот на полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот... 2359
2041.	Одлука за укинување на Одлуката за преземање на вршењето на комуналните дејности во Општините Крива Паланка и Ранковце.....	2356	2058. Правилник за образецот на лиценцата за работа на обезбедување на лица и имот .. 2362
2042.	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2356	2059. Правилник за образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и начинот на нејзиното издавање.. 2363
2043.	Решение за назначување помошник на министерот за сообраќај и врски.....	2357	2060. Правилник за видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и бројот на часови за оспособување во гаѓање..... 2364
2044.	Решение за назначување советник на министерот за сообраќај и врски.....	2357	2061. Правилник за програмата и начинот на полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност и за составот на испитната комисија..... 2364
2045.	Решение за разрешување од должноста заменик директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.....	2357	2062. Правилник за образецот на барањето за издавање на легитимација за вршење на детективска дејност и образецот и начинот на издавање на легитимацијата за вршење на детективска дејност
2046.	Решение за назначување советник на министерот за стопанство.....	2358	2063. Правилник за образецот на лиценцата за вршење на детективска дејност..... 2368
2047.	Решение за назначување советник на директорот на Управата за заштита на растенијата.....	2358	2064. Правилник за содржината и начинот на водење на евидентниот регистар на склучените договори за детективски услуги..... 2368
			Исправка на Законот за остварување на предвремена пензија..... 2369
			Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец март 2000..... 2397

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.